

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 151

6 јули 2021, вторник

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2485. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот..	2	2495. Закон за изменување на Законот за административните такси.....	41
2486. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи...	3	2496. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг.....	42
2487. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух (*).	4	2497. Закон за изменување на Законот за стоконвните резерви.....	43
2488. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.....	14	2498. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	44
2489. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	17	2499. Закон за изменување на Законот за данокот на добивка.....	45
2490. Закон за изменување и дополнување на Законот за планински патеки.	20	2500. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Beyond Horizon 21“, во Република Бугарија.....	46
2491. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од бучава во животната средина.....	21	2501. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	46
2492. Закон за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк..	23	2502. Правилник за начинот на водење на евиденција за изречените инспекциски мерки опомени.....	50
2493. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси....	38	2503. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	50
2494. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот..	39	2504. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	51
		Огласен дел.....	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2485.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3112/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), членот 90 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за прекршок, ако:

1) во определениот рок не поднесе даночна пријава (членови 29, 31 и 34);

2) ја оневозможува постапката за присилна наплата (член 62) и

3) имотот не го чува во непроменета состојба (член 69 став (5)).

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член.

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 2

Во членот 91 во ставот 1 зборовите: „до 750“ се бришат.

Член 3

Во членот 92 во ставот 1 зборовите: „до 750“ се бришат.

Член 4

Членот 94 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за сторен прекршок на носителот на платниот промет ако постапи спротивно на членот 73 став (5) од овој закон.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице кај носителот на платниот промет ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.“

Член 5

Во член 94-а зборовите: „односно трговец поединец“ се бришат.

Член 6

Во член 94-б став (1) зборовите: „25 до 50“ се заменуваат со бројот „500“.

Член 7

По членот 94-б се додава нов член 94-в, кој гласи:

„Член 94-в

(1) За прекршоците од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT MBI TATIMIN E PRONËS

Neni 1

Në Ligjin mbi Tatimin e Pronës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 dhe 23/16), neni 90 ndryshon dhe është:

“(1) Gjohë në shumë prej 300 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik tatimpagues (mikro tregtar), prej 600 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit personit juridik tatimpagues (tregtar i vogël), prej 1.800 deri në 6.000 euro në kundërvlerë të denarit personit juridik tatimpagues (tregtar i mesëm) prej 3.000 deri në 10.000 euro në kundërvlerë të denarit personit juridik tatimpagues (tregtar i madh) do t’i shqiptohet për kundërvajtje, nëse:

1) në afatin e caktuar nuk parashtrohet fletëparaqitje tatimore (nenet 29, 31 dhe 34);

2) e pamundëson procedurën për arkëtim të detyrueshëm (neni 62) dhe

3) pronën nuk e ruan në gjendje të pandryshuar (neni 69 paragrafi (5)).

(2) Gjoha në shumë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik (mikro tregtar), prej 100 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit personit përgjegjës në

personin juridik (tregtar i vogël), prej 150 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit personit përgjegjës në personin juridik (tregtar i mesëm) dhe prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit personit përgjegjës në personin juridik (tregtar i madh) do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri në 250 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet tatimpaguesit – tregtar individ dhe personit i cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari do t'i shqiptohet për kundërvajtjet e paragrafit 1 të këtij neni.

(4) Gjobë në shumë prej 50 deri 2në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet e paragrafit (1) të këtij neni”.

Neni 2

Në nenin 91 në paragrafin 1 fjalët: “deri në 750” fshihen.

Neni 3

Në nenin 92 në paragrafin 1 fjalët: “deri në 750” fshihen.

Neni 4

Neni 94 ndryshon dhe është:

“(1) Gjoha në shumë prej 300 deri në 1.000 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet tatimpaguesit person juridik (tregtar mikro), prej 600 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit tatimpaguesit person juridik (tregtar i vogël), prej 1.800 deri në 6.000 euro në kundërvlerë të denarit tatimpaguesit person juridik (tregtar i mesëm) dhe prej 3.000 deri në 10.000 euro në kundërvlerë të denarit tatimpaguesit person juridik (tregtar i madh) do t'i shqiptohet për kundërvajtje të bërë bartësit të qarkullimit pagesor nëse vepron në kundërshtim me nenin 73 paragrafin (5) të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës te bartësi i qarkullimit pagesor do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë të denarit”.

Neni 5

Në nenin 94-a fjalët: “përkatësisht tregtar individ” fshihen.

Neni 6

Në nenin 94-b paragrafi (1) fjalët: “25 deri në 50” zëvendësohen me numrin “500”.

Neni 7

Pas nenit 94-b shtohet neni i ri 94-v, dhe është:

“Neni 94-v

Për kundërvajtjet e këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente”.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2486.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3104/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19 и 267/20), членот 104 се менува и гласи:

„Договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено.“.

Член 2

За поднесените изјави за продолжување на договорот за вработување до 31 август 2021 година се применуваат одредбите од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19 и 267/20).

Договорот за вработување од ставот 1 на овој член важи до истекот на времето за кое е продолжен, а најдоцна до 30 јуни 2022 година.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MARRËDHËNIEVE TË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin e Marrëdhënieve të Punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 110/19), neni 104 ndryshohet dhe bëhet:

"Punëdhënësi e ndërpret Marrëveshjen e punësimit kur punëtori të mbushë 64 vjet dhe 15 vjet stazh pensional, nëse nuk është përcaktuar ndryshe sipas një ligji tjetër".

Neni 2

Për deklaratat e parashtruara për vazhdimin e marrëveshjes së punësimit deri më 31 gusht 2021 zbatohen dispozitat e Ligjit të Marrëdhënieve të Punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 110/19).

Kontrata e punës sipas paragrafit 1 të këtij neni është e vlefshme deri në skadimin e afatit për të cilin është vazhduar, kurse më së voni deri më 30 qershor 2022.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të zbardhur të Ligjit të Marrëdhënieve të Punës.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2487.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ (1)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух^(*), што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3105/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ (1)

Член 1

Во Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 92/2007, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), во член 4 став 1 по точката 41) се додаваат две нови точки 42) и 43), кои гласат:

„42) „Фиксни мерења“ се мерења извршени на фиксни локации, со континуирано или дисконтинуирано земање на проба за да се одредат нивоата во согласност со бараниот критериум за квалитет на податоци;

43) „Индикативни мерења“ се мерења чиј критериум за квалитет на податоци е понизок од критериумот кој се однесува на фиксните мерења;“.

Точките 42) и 43) стануваат точки 44) и 45).

Член 2

Во член 18 по зборовите: „државната мрежа“ се додаваат зборовите: „и индикативните мерења“.

Член 3

Во член 25 став (1) точката 7) се брише.
Точките 8) и 9) стануваат точки 7) и 8).

Член 4

Членот 26 се менува и гласи:

„(1) Во зоните и агломерациите, каде што нивоата на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух ги надминуваат граничните или целните вредности, како и која и да било релевантна маргина на толеранција, се изготвува План за квалитет на воздухот за тие зони и агломерации, со цел да се постигне соодветна гранична или целна вредност определени во прописите од членовите 10 и 12 од овој закон.

(2) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина еднаш годишно, најдоцна до 31 март во тековната година, објавува Листа на зони и агломерации, кај кои биле констатирани надминувања од ставот (1) на овој член во претходната година, во која се наведуваат и општините, односно Градот Скопје во чии подрачја биле утврдени надминувања согласно со оценката на квалитетот на амбиентниот воздух од членот 18 од овој закон.

(3) Листата од ставот (2) на овој член се објавува на веб-страницата на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, како и се доставува до градоначалниците на општините, општините во Градот Скопје и на Градот Скопје.

(4) Општините односно, Градот Скопје кои се определени со Листата од ставот (2) на овој член, имаат обврска за подготовка на План за квалитет на воздухот.

(5) Обврска за подготовка на Планот од ставот (4) на овој член имаат и општините на коишто подрачја има повеќе од 35.000 жители без оглед дали има надминувања од ставот (2) на овој член.

(6) Градоначалниците на општините, односно градоначалникот на Градот Скопје од ставовите (4) и (5) од овој закон, се должни да ги изготват плановите за квалитет на воздух за подрачјето за кое тие се надлежни, најдоцна во рок од 12 месеци по завршување на годината во која било констатирано првото надминување.

(7) Општините, односно градот Скопје од ставовите (4) и (5) на овој член се должни при подготовка на Планот за квалитет на воздух да ги поканат соседните општини да се вклучат во подготвувањето на плановите, како и да достават податоци до општините, односно градот Скопје, кои го подготвуваат Планот за квалитет на воздух коишто можат да послужат во утврдување на мерки за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.

(8) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје од ставовите (4) и (5) на овој член е надлежен за координирање на активностите за подготовка на Планот за квалитет на воздухот. За координација на активностите градоначалникот може

* Со овој закон се врши усогласување со: Директива 2008/50/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 Мај 2008 година за квалитет на амбиентниот воздух и за почист воздух за Европа.

да формира координативно тело кое ќе биде задолжено за давање помош и консултации во изготвувањето на Планот за квалитет на воздухот и ќе врши мониторинг на неговата имплементација.

(9) Општините кои се наоѓаат во иста зона или агломерација, можат да донесат заеднички План за квалитет на воздух.

(10) Општините кои се соседни на општините односно на Градот Скопје од ставовите (4) и (5) на овој член, може да побараат да бидат вклучени во подготовката на Планот за квалитет на воздух, како и да предложат мерки за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.

(11) Во подготвувањето на Планот за квалитет на воздухот, градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје е должен да обезбеди учество на јавноста согласно со Законот за животната средина.

(12) Советот на општината, односно советот на Градот Скопје го усвојува Планот за квалитет на воздухот на предлог од градоначалникот по претходно добиена согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина и од органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа на здравството.

(13) Заедничкиот план од ставот (9) на овој член го усвојуваат советите на општините, односно советот на Градот Скопје кои се вклучени во Планот за квалитетот на воздухот.

(14) Планот за квалитет на воздух се носи за период од пет години и истиот може да се ревидира по потреба по најмалку една година од неговото спроведување.

(15) Планот за квалитет на воздух се објавува во службено гласило на општината односно Градот Скопје и на веб-страницата на општината односно Градот Скопје во рок од седум дена од денот на неговото усвојување.

(16) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје е одговорен за спроведувањето на Планот за квалитет на воздух, како и го следи неговото спроведување за што најмалку секоја година подготвува извештај за спроведување на Планот за квалитет на воздух кој го усвојува советот на општината, односно советот на Градот Скопје, при што истиот го доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(17) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје извештајот за спроведување на Планот за квалитет на воздух од ставот (16) на овој член го изготвува најдоцна до 31 март од тековната година за двете претходни години.

(18) Во Планот за квалитет на воздух се определуваат соодветните мерки со цел периодот во кој биле надминати граничните вредности да биде што е можно пократок.

(19) Планот за квалитет на воздух содржи и конкретни мерки за заштита на чувствителните групи на населението, вклучувајќи ги и децата.

(20) Во случај кога Планот за квалитет на воздух се изготвува за повеќе загадувачки супстанции, мерките коишто ќе бидат утврдени во истиот треба да обезбедат целите на Планот за квалитет на воздух да бидат остварени на интегриран начин што ќе ги опфати сите загадувачки супстанции.

(21) При изготвувањето на Плановите за квалитет на воздух, задолжително се земаат предвид другите плански документи кои се однесуваат на управување со воздухот и животната средина.“.

Член 5

Во член 27 став (1) точката 8) се менува и гласи: „детали за донесените мерки или проекти со цел намалување на загадувањето;“.

Точката 9) се менува и гласи:

„детали за мерките или за проектите кои се планираат или кои се во фаза на истражување за подолг рок и“.

По точката 9) се додава нова точка 10), која гласи:

„10) Листа на публикации, извештаи, документи, научни истражувања и слично кои биле користени во подготовката на планот.“.

Член 6

Членот 27-а се менува и гласи:

(1) Во зоната или агломерацијата каде што постои ризик нивоата на загадувачки супстанции да надминат еден или повеќе од праговите за алармирање согласно со прописот од членот 10 од овој закон, се изготвуваат краткорочни акциски планови, во кои се утврдуваат мерките коишто треба да се преземат на краток рок со цел намалување на ризикот или времетраењето на таквото надминување. Во зоните и агломерациите каде што овој ризик се однесува на една или повеќе гранични вредности или целни вредности определени во прописите од членовите 10 и 12 од овој закон, се подготвуваат краткорочни акциски планови. Краткорочни акциски планови, исто така, ќе бидат изготвени во случај на надминување на праговите за информирање во една зона или агломерација.

(2) Во зоната или агломерацијата во која постои ризик од надминување на праговите за алармирање за озон определени во прописот од членот 10 од овој закон, земајќи ги предвид националните географски, метеоролошки и економски состојби, краткорочни акциски планови ќе се подготват доколку постои значителна можност, да се намали ризикот, времетраењето или сериозноста на таквото надминување со донесувањето на плановите.

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина секоја година објавува Листа на зони и агломерации кај кои, врз основа на резултатите од мониторингот е констатирано постоење на ризик од надминувања од ставовите (1) и (2) на овој член, вклучувајќи и листа на општините, односно Градот Скопје за секоја зона и агломерација кај кои биле констатирани ваквите ризици, согласно со оценката на квалитетот на амбиентниот воздух од членот 18 од овој закон.

(4) Листата од ставот (3) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја објавува најдоцна до 31 март во тековната година и истата е составен дел на Листата од членот 26 став (2) од овој закон.

(5) Во случај резултатите од мониторингот да укажуваат на ризик од надминувања на праговите за алармирање или надминување на праговите за информирање во зоните или агломерациите кои не биле вклучени во последната објавена Листа од ставот (3) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина веднаш ќе објави Листа на тие зони или агломерации, вклучувајќи и Листа на општините односно Градот Скопје за секоја зона и агломерација кај кои биле констатирани ваквите ризици.

(6) Градоначалникот на општините односно градоначалникот на Градот Скопје, веднаш и без одлагање, но најдолго во рок од три месеци од објавувањето на Листата од ставот (3) на овој член, ќе изготват кратко-

рочни акциски планови од ставот (1) на овој член на подрачјето кое е под нивна надлежност. Краткорочниот акциски план се спроведува кога постои надминување на праговите за алармирање или праговите за информирање, врз основа на информациите добиени од државната мрежа за мониторинг.

(7) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје е одговорен за спроведувањето на краткорочните акциски планови, за што може да формира координативно тело кое ќе биде задолжено за давање помош и консултации во изготвувањето на краткорочните акциски планови како и во нивно спроведување.

(8) Општините, односно Градот Скопје во кои биле констатирани надминувања, а кои се наоѓаат во истата зона или агломерација, можат да изготват заеднички краткорочен акциски план.

(9) Советот на општината, односно Советот на Градот Скопје, краткорочните акциски планови ги усвојува по претходно добиена согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството.

(10) Краткорочниот акциски план во рок од седум дена од денот на неговото усвојување се објавува во службено гласило на општината, односно градот Скопје и на веб-страницата на општината односно Градот Скопје.

(11) Заедничкиот краткорочен акциски план од ставот (8) на овој член се усвојува од страна на секој градоначалник чија општина, односно Град Скопје учествувале во изготвувањето на планот.

(12) Советот на општината, односно Советот на Градот Скопје, го усвојува краткорочниот акционен план во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на истиот од страна на градоначалникот.

(13) Во краткорочните акциски планови во зависност од поединечните случаи, се предвидува преземање на ефективни мерки за контрола и кога е неопходно, забрана за преземање на одредени активности, кои придонесуваат кон надминување на ризикот од надминување на соодветните гранични вредности или целните вредности или прагови за алармирање. Краткорочни акциски планови можат да содржат мерки за ограничување/намалување/забрана во сообраќајот со моторни возила, градежните активности, работата на индустриските капацитети, користење на производи кои придонесуваат кон загадување на воздухот, затоплување на домаќинствата, како и конкретни активности наменети за заштита на чувствителните групи на население, вклучувајќи ги и децата.

(14) Во краткорочниот акциски план, општината, односно Градот Скопје ги идентификува вршителите на дејности, односно активности како и инсталациите кои придонесуваат кон загадување на воздухот и кои ќе бидат предмет на краткорочните акциски планови. При подготовка на краткорочните акциски планови, идентификуваните вршители на дејности, односно активности и инсталации учествуваат со давање на предлози во дефинирањето на мерките со цел избегнување на предизвикување на значителна штета за истите.

(15) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје, во случаите на надминување на праговите на алармирање пропишани со прописот од членот 10 од овој закон, а со цел реализација на краткорочниот акционен план заради намалување на емисиите на загадувачките супстанции, може на

одредено или неодредено време да воведат мерки со донесување на одлука со која на подрачјето на општината се:

1. забранува, ограничува или реорганизира сообраќајот на определени места во урбани и/или рурални подрачја;

2. задолжува работодавецот да ги реорганизира работното време, работните смени или работните денови во насока на минимизирање на ризиците кај одредени категории на граѓани, како и на вршители на одделни дејности и/или активности кои придонесуваат во загадувањето на воздухот за чиј надзор е надлежна општината, односно градот Скопје;

3. намалува капацитетот на производство или се забранува на определено време работата на инсталациите кои придонесуваат во квалитетот на воздухот за чиј надзор е надлежна општината, односно градот Скопје;

4. забранува организирање на културни, спортски и други манифестации на отворено;

5. врши реорганизирање на работата на инспекциските служби во општината;

6. ограничува/намалува/забранува употребата на возниот парк во јавниот и приватниот сектор на нејзина територија и во нејзина надлежност;

7. забранува/ограничува употребата на производи за затоплување на домаќинствата, приватниот и јавниот сектор кои придонесуваат за загадување на воздухот на нејзина територија и

8. други активности кои се одвиваат на локално ниво и ќе се утврди дека се неопходни заради подобрување на квалитетот на воздухот, а кои се предвидени во краткорочните акциски планови.

(16) При воведувањето на мерките од ставот (15) на овој член, се земаат предвид технолошките и работните процеси на вршителите на дејностите и активностите, како и на инсталациите, при што се внимава со ограничувањата да не се прекине или намали технолошки процес кој се одвива континуирано или дејноста или активноста со кое се врши производство кое доколку би се намалило или прекинало ќе доведе до значителна штета за правниот субјект или негативно ќе влијае врз реализација на услугите од локален интерес за граѓаните на општината.

(17) Одлуката од ставот (15) на овој член се објавува на веб-страницата на општината, односно Градот Скопје како и во нејзиното службено гласило веднаш по нејзиното донесување.

(18) Во одлуката од ставот (16) на овој член, мерките се утврдуваат според степенот на надминување на праговите на алармирање пропишани со прописот од членот 10 од овој закон, при што на градоначалникот му се дава овластување да ги преземе и стави во сила веднаш штом ќе настанат надминувањата.

(19) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа животната средина, во согласност со министерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на здравството поблиску ја пропишува деталната содржина на краткорочниот акциски план.

(20) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје, во определени случаи, а заради реализација на мерките и активности предвидени во краткорочниот акциски план може да остваритна соработка со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, ор-

ганот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството и органот на државната управа надлежен за работите за управување со кризи и други релевантни органи за спроведување на краткорочните акциски планови.

(21) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје е должен да ја информира јавноста и организациите за животна средина, организациите на потрошувачи, организациите кои ги застапуваат интересите на чувствителните групи на население, Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје и стопанските комори и сојузи преку средствата за јавно информирање како и преку веб-страницата на општината, односно Градот Скопје, за планираните и преземените мерки и активности, за рокот на нивната примена, за резултатите од спроведените контроли и инспекциски надзори како и за содржината на конкретните краткорочни акциски планови, и информации за спроведување на овие планови.

(22) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на Градот Скопје е должен, најдоцна до 30 јуни во тековната година, да подготви извештај за спроведувањето на краткорочниот акциски план за периодот од месец мај од претходната година до месец април во тековната година.

(23) Извештајот од ставот (22) на овој член се подготвува за секој период во кој се применувале мерки утврдени во краткорочниот акциски план.“.

Член 7

Членот 29 се брише.

Член 8

Во член 39 став 1 зборовите: „добиео претходно“ се заменуваат со зборовите: „добиео писмено“.

По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Општините, односно градот Скопје можат, врз основа на сопствени проценки, да вршат индикативни мерења заради следење на квалитетот на амбиентниот воздух.“.

Член 9

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Член 54-а

Мерки за намалување на емисиите на загадувачките супстанции

(1) Заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, а во насока на реализација на планските документи кои произлегуваат од овој закон, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, а во согласност со надлежниот министер/министри од чиј делокруг се мерките, односно министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на трудот и социјалната работа, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за

вршење на работите од областа на транспортот и врските, во случаите на надминување на праговите на алармирање пропишани со прописот од членот 10 од овој закон, можат на одредено или неопределено време на целата територија на Република Северна Македонија или на одреден дел од територијата, за намалување на емисиите на загадувачките супстанции да воведат мерки со донесување на наредба со која се:

1. ограничува, забранува или пренасочува сообраќајот на определени подрачја;

2. задолжува работодавецот да ги реорганизира работното време, работните смени или работните денови во насока на минимизирање на ризиците кај одредени категории на граѓани, како и на вршителите на одделни дејности и/или активности кои придонесуваат во загадувањето на воздухот;

3. намалува капацитетот на производство на инсталациите кои имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух;

4. забранува/ограничува организирање на културни, спортски и други манифестации на отворено;

5. реорганизира работата на инспекциските служби на централно ниво;

6. ограничува/намалува/забранува употребата на возниот парк во јавниот и приватниот сектор;

7. забранува/ограничува употребата на производи за затоплување на домаќинствата, приватниот и јавниот сектор кои придонесуваат за загадување на воздухот и

8. други активности кои ќе се утврди дека се неопходни заради подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, а кои се предвидени во планските документи за воздух.

(2) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина при подготовка на мерките од ставовите (3) и (4) на овој член ги идентификува вршителите на дејности, односно активности како и инсталациите кои придонесуваат кон загадување на воздухот и кои ќе бидат предмет на наредбата од ставот (1) на овој член. Идентификуваните вршителите на дејности, односно активности и инсталации опфатени со мерките од ставот (2) на овој член учествуваат во дефинирањето на мерките со цел избегнување на предизвикување на значителна штета за истите.

(3) При определување на мерките од ставот (1) на овој член, се земаат предвид технолошките и работните процеси на вршителите на дејностите и активностите, како и на инсталациите, при што се внимава со ограничувањата да не се прекине или намали технолошки процес кој се одвива континуирано или дејноста или активноста врши производство кое доколку би се намалило или прекинало ќе доведе значителна штета за правниот субјект или негативно ќе влијае врз реализација на услугите од јавен интерес за граѓаните.

(4) Со актот од ставот (1) на овој член, конкретно се определуваат субјектите кои се опфатени со истиот, како и се наведува подрачјето на кое се применуваат мерките и временскиот период во кој истите важат.“.

Член 10

Во член 59 ставот (2) се брише.

Член 11

Во член 60 став (2) зборовите: „точки 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „точките 1, 2 и 3“.

Член 12

Во член 63 став (2), по зборовите: „Програма за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух“ се додаваат зборовите: „мерките и активностите утврдени во планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон, како“.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Член 13

Во член 64 ставот (2) се менува и гласи:

„Со средствата од ставот (1) на овој член се обезбедува реализација на планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон и на други мерки кои се преземаат врз основа на овој закон.“.

Член 14

Во член 65 ставот (7) се менува и гласи:

„Контрола на квалитетот на горивата во однос на пропишаните гранични вредности за содржина на штетни супстанции и други барања за квалитет на горивата како и надзор над спроведувањето на обврските кои произлегуваат од краткорочните акциски планови и актите кои произлегуваат од членот 27-а став (15) точка 7 од овој закон врши Државниот пазарен инспекторат во рамките на овластувањата утврдени со овој и друг закон.“.

По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Надзор над спроведувањето на обврските кои произлегуваат од краткорочните акциски планови и актите кои произлегуваат од членот 27-а став (15) точки 2, 3 и 7 од овој закон, како и обврските од актите од членот 54-а став (1) точки 2, 3 и 7 од овој закон, како и надзор над спроведувањето на обврските од членот 56-а и 57 од овој закон врши Државниот комунален инспекторат над објектите и субјектите основани од Владата на Република Северна Македонија и на правните и физичките лица на кои Владата на Република Северна Македонија им доверила вршење на соодветна дејност, како и овластените комунални инспектори, овластените инспектори за животна средина и државните инспектори за животна средина.“.

(9) Надзор над спроведувањето на обврските кои произлегуваат од краткорочните акциски планови и актите од членот 27-а став (15) точки 1, 4 и 6 од овој закон, како и обврските кои произлегуваат од членот 54-а став (1) точки 1, 4 и 6 од овој закон врши полицискиот службеник кој службените дејствија ги врши согласно со овој закон и или друг закон.“.

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (10) и (11).

Член 15

Во член 66 став (1) по точката 6) се додава нова точка 6-а), која гласи:

„6-а) врши увид и контрола дали се спроведуваат обврските кои произлегуваат од краткорочните акциски планови и актите од членот 27-а став (15) точка 3 од овој закон, како и обврските кои произлегуваат од членот 54-а став (1) точка 3 од овој закон;“.

Член 16

Во член 68 став (1) во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка запирка.

По точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:

„(7) врши увид и контрола дали се спроведуваат обврските кои произлегуваат од краткорочните акциски планови и актите од членот 27-а став (15) точка 3 од овој закон, како и обврските кои произлегуваат од членот 54-а став (1) точка 3 од овој закон и“.

Точката 7) станува точка 8).

Член 17

Членот 69-а се брише.

Член 18

Членот 69-б се брише.

Член 19

Член 72 се брише.

Член 20

Во член 75 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, од 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, од 88.000 до 98.000 евра во денарска противвредност на голем трговец, односно 3.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец, доколку:“.

По точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) не се почитуваат обврските кои произлегуваат од актите донесени согласно со членот 27-а и членот 54-а од овој закон;“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 500 евра во денарска противвредност за прекршок на микро трговец, 1.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, 3.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, 5.000 евра во денарска противвредност на голем трговец.“.

Во став (3) зборовите: „50 до 70“ се заменуваат со бројот „500“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“.

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9) и (10) се бришат.

Член 21

Во член 75-а во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, од 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, од 88.000 до 98.000 евра во денарска противвредност на голем трговец, односно 3.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец, доколку:“.

Во точката 2) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:

„4) не постапува согласно со обврските кои произлегуваат од актите донесени согласно со членовите 27-а и 54-а од овој закон.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 500 евра во денарска противвредност за прекршок на микро трговец, 1.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, 3.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, 5.000 евра во денарска противвредност на голем трговец.“.

Во став (3) зборовите: „100 до 150“ се заменуваат со бројот „500“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на градоначалникот на општината, односно Градот Скопје доколку не го изготви и спроведува Планот за квалитет на воздух согласно со членот 26 од овој закон како и краткорочниот акционен план од членот 27-а од овој закон во роковите предвидени согласно со овој закон.

(5) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“

Член 22

Во член 76 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 13.000 до 14.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, од 25.000 до 28.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, од 76.000 до 84.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, од 126.000 до 140.000 евра во денарска противвредност на голем трговец, односно 4.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец, доколку.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 700 евра во денарска противвредност за прекршок на микро трговец, 1.500 евра во денарска противвредност на мал трговец, 4.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, односно од 7.000 евра во денарска противвредност на голем трговец.“

Во став (3) зборовите: „300 до 450“ се заменуваат со бројот „750“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“

Член 23

Во член 77 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, од 36.000 до 40.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, од 110.000 до 120.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, од 180.000 до 200.000 евра во денарска противвредност на голем трговец, односно 5.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец доколку.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок на микро трговец, односно 2.000 евра во денарска противвредност на мал трговец, 6.000 евра во денарска противвредност на среден трговец, од 10.000 евра во денарска противвредност на голем трговец за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во став (3) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со бројот „2.500“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот (1) на овој член на правното лице покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на оделна дејност најмногу до една година.“

Член 24

Членот 77-а се менува и гласи:

„(1) За прекршоците утврдени во членовите 75 и 75-а од овој закон, надлежните инспектори од членот 65 од овој закон се должни на сторителот на прекршо-

кот да му предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат барање за прекршок согласно со Законот за прекршоците.

(2) За прекршоците утврдени во членовите 76 и 77 од овој закон, надлежните инспектори можат на сторителот на прекршок да му предложат постапка за спогодување пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.

(3) Постапките за спогодување и порамнување се водат согласно со одредбите од Законот за животната средина и Законот за прекршоците.

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 25

Член 77-б се менува и гласи:

„Прекршочната постапка за прекршочните одредби од овој закон се води согласно со одредбите на Законот за животната средина и Законот за прекршоците.“

Член 26

Подзаконските акти кои произлегуваат од одредбите на овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË CILËSISË SË AJRIT TË MJEDISIT ()

Neni 1

Në Ligjin e Cilësisë së Ajrit të Mjedisit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 67/2004, 92/2007, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 dhe 146/15), në nenin 4, paragrafi (1) pas pikës 41) shtohen dy pika të reja 42) dhe 43), të cilat bëhen:

“42) **“Matje fikse”** janë matjet e kryera në lokacione fikse, me marrje të vazhdueshme ose jo të vazhdueshme të provave, për t'i përcaktuar nivelet në përputhje me kriterin e kërkuar të cilësisë së të dhënave;

43) **“Matje indikative”** janë matjet, kriteri i cilësisë së të dhënave të të cilave, është më i ulët se kriteri që u referohet matjeve fikse.”

Pikat 42) dhe 43) bëhen pika 44) dhe 45).

Neni 2

Në nenin 18 pas fjalëve: “rrjeti shtetëror” shtohen fjalët: “dhe matjet indikative”.

Neni 3

Në nenin 25 paragrafi (1) pika 7) fshihet. Pikat 8) dhe 9) bëhen pika 7) dhe 8).

Neni 4

Neni 26 ndryshohet dhe bëhet:

* Me këtë Ligj bëhet harmonizimi me: Direktivën 2008/50/BE të Parlamentit Evropian të 21 Majit 2008 për cilësi të ajrit të mjedisit dhe për ajër më të pastër për Evropën.

(1) Në zonat dhe aglomeracionet, ku nivelet e substancave të ndotjes në ajrin e mjedisit i tejkalojnë vlerat kufitare ose të synuara, si dhe ciladoqftë marginë relevante e tolerancës, përpilohet Plani i cilësisë së ajrit për ato zona dhe aglomeracione, me qëllim që të arrihet vlera përkatëse kufitare dhe e synuar, të përcaktuara në rregulloret e nenit 10 dhe 12 të këtij ligji.

(2) Organi i administratës shtetërore që është kompetent për kryerjen e punëve në fushën e mjedisit jetësor një herë në vit, më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, publikon listë të zonave dhe aglomeracioneve, në të cilat ishin konstatuar tejkallimet sipas paragrafit (1) të këtij neni në vitin paraprak, në të cilën theksohen edhe komunat, përkatësisht Qyteti i Shkupit, në zonat e të cilat janë përcaktuar tejkallimet sipas vlerësimit të cilësisë së ajrit të mjedisit të nenit 18 të këtij ligji.

(3) Lista sipas paragrafit (2) të këtij neni publikohet në faqen e internetit të organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve në fushën e mjedisit jetësor, si dhe u dërgohet kryetarëve të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit.

(4) Komunat, përkatësisht Qyteti i Shkupit, të cilat përcaktohen me listën sipas paragrafit (2) të këtij neni, obligohen për përpilim të Planit të cilësisë së ajrit.

(5) Obligim për përpilimin e planit sipas paragrafit (4) të këtij neni kanë edhe komunat, në zonat e të cilave ka më shumë se 35,000 banorë, pavarësisht nëse ka tejkallime të paragrafit (2) të këtij neni.

(6) Kryetarët e komunave, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit sipas paragrafëve (4) dhe (5) të këtij ligji, kanë për detyrë t'i përpilojnë planet e cilësisë së ajrit për zonën për të cilën ata janë kompetentë, më së voni në afat prej 12 muajsh, pas përfundimit të vitit në të cilin ishte konstatuar tejkallimi i parë.

(7) Komunat, përkatësisht Qyteti i Shkupit sipas paragrafëve (4) dhe (5) të këtij neni, kanë për detyrë gjatë përpilimit të Planit të cilësisë së ajrit t'i ftojnë komunat fqinje që të përfshihen në përpilimin e planeve, si dhe t'u dorëzojnë të dhëna komunave, përkatësisht Qytetit të Shkupit, që e përpilojnë Planin e cilësisë së ajrit, të cilat mund të shërbejnë në përcaktimin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit.

(8) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit sipas paragrafëve (4) dhe (5) të këtij neni, është kompetent në koordinimin e aktiviteteve për përpilimin e Planit të cilësisë së ajrit. Për koordinimin e aktiviteteve, kryetari mund të formojë trup koordinues, që do të ngarkohet në dhënien e ndihmës dhe konsultimeve në përpilimin e Planit të cilësisë së ajrit dhe do të kryejë mbikëqyrjen e zbatimit të tij.

(9) Komunat që ndodhen në të njëjtën zonë ose aglomeracion, mund të miratojnë plan të përbashkët të cilësisë së ajrit.

(10) Komunat që janë fqinje me komunat, përkatësisht Qytetin e Shkupit sipas paragrafëve (4) dhe (5) të këtij neni, mund të kërkojnë që të përfshihen në përpilimin e Planit të cilësisë së ajrit, si dhe të propozojnë masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit.

(11) Në përpilimin e Planit të cilësisë së ajrit, kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, ka për detyrë të sigurojë pjesëmarrjen e publik, në pajtim me Ligjin e Mjedisit Jetësor.

(12) Këshilli i Komunës, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit e miraton Planin e cilësisë së ajrit me propozim të kryetarit të komunës, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve në fushën e mjedisit jetësor dhe nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve në fushën e shëndetësisë.

(13) Planin e përbashkët sipas paragrafit (9) të këtij neni e miratojnë këshillat e komunave, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, që janë të përfshirë në Planin e cilësisë së ajrit.

(14) Plani i cilësisë së ajrit miratohet në periudhë prej pesë vitesh dhe ai mund të rishikohet sipas nevojës të paktën një vit nga zbatimi i tij.

(15) Plani i cilësisë së ajrit publikohet në fletën zyrtare të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit dhe në faqen e internetit të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit, në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të tij.

(16) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit është përgjegjës për zbatimin e Planit të cilësisë së ajrit, si dhe e ndjek zbatimin e tij, për të cilin të paktën çdo vit përpilon raport për zbatimin e Planit të cilësisë së ajrit që e miraton këshilli i komunës, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, me ç'rast e dorëzon tek organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve në fushën e mjedisit jetësor.

(17) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, raportin për zbatimin e Planit të cilësisë së ajrit sipas paragrafit (16) të këtij neni e përpilon më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, për të dy vitet paraprake.

(18) Në Planin e cilësisë së ajrit përcaktohen masat përkatëse, me qëllim që periudha në të cilën ishin tejkalluar vlerat kufitare mundësisht të jetë sa më e shkurtër.

(19) Plani i cilësisë së ajrit përmban edhe masa konkrete të mbrojtjes së grupeve të ndjeshme të popullsisë, duke i përfshirë edhe fëmijët.

(20) Në rastin kur Plani i cilësisë së ajrit përpilohet për më shumë substanca të ndotjes, masat të cilat do të përcaktohen në të, duhet të sigurojnë që qëllimet e Planit të cilësisë së ajrit të realizohen në mënyrë të integruar, që do t'i përfshijë të gjitha substancat e ndotjes.

(21) Gjatë përpilimit të planeve të cilësisë së ajrit, detyrimisht duhet të merren parasysh dokumentet e tjera të planit, që i referohen menaxhimit të ajrit dhe mjedisit jetësor.“

Neni 5

Në nenin 27, paragrafi (1), pika 8) ndryshohet dhe bëhet:

“detaje për masat e miratuara ose projekte me qëllim të zvogëlimit të ndotjes;”.

Pika 9) ndryshohet dhe bëhet:

“detaje për masat ose projektet të cilët planifikohen ose të cilat janë në fazën e hulumtimit për afat më të gjatë dhe“.

Pas pikës 9) shtohet pikë e re 10). e cila bëhet:

“10) Lista e publikimeve, raporteve, dokumenteve, hulumtimeve shkencore dhe të ngjashme, të cilët janë shfrytëzuar në përgatitjen e planit.“.

Neni 6

Neni 27-a ndryshohet dhe bëhet:

(1) Në zonën ose aglomeracionin ku ekziston rreziku që nivelet e substancave ndotëse të tejkalojnë një ose më tepër pragje alarmi sipas rregullës së nenit 10 të këtij ligji, përgatiten plane aksionare afatshkurtra, në të cilat përcaktohen masat të cilët duhet të ndërmerren në afat të shkurtuar, me qëllim të zvogëlimit të rrezikut ose kohëzgjatjes së tejkallimit të tillë. Në zonat dhe aglomeracionet ku ky rrezik referohet për një ose më shumë vlera kufitare ose vlera të plota të përcaktuara në rregulloret e neneve 10 dhe 12 të këtij ligji, përgatiten planet aksionare afatshkurtra. Planet aksionale afatshkurtra gjithashtu do të përgatiten në rast të tejkallimit të pragjeve, për informim në një zonë ose aglomeracion.

(2) Në zonën ose aglomeracionin në të cilin ekziston rrezik nga tejkalimi i pragjeve të alarmit të ozonit të përcaktuara në rregulloren e nenti 10 të këtij ligji, duke marrë parasysh gjendjet nacionale gjeografike, meteorologjike dhe ekonomike, plane afatshkurte aksionare do të përgatiten nëse ekziston mundësi e konsiderueshme të zvogëlohet rreziku, kohëzgjatja ose serioziteti i tejkalimit të tillë, me miratimin e planeve.

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor çdo vit shpall listë të zonave dhe aglomeracioneve tek të cilat, në bazë të rezultateve të monitorimit është konstatuar ekzistimi i rrezikut nga tejkalimi sipas paragrafëve (1) dhe (2) të këtij ligji, duke përfshirë edhe lista të komunave, përkatësisht Qyteti i Shkupit, për secilën zonë dhe algometri tek të cilat janë konstatuar rreziqet e këtilla, në pajtim me vlerësimin e kualitetit të ajrit të mjedisit në nenin 18 të këtij ligji.

(4) Lista sipas paragrafit (3) të këtij neni, do të publikohet nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për punët e mjedisit jetësor, jo më vonë se 31 marsi i vitit aktual dhe e njëjta është pjesë përbërëse e listës së nenit 26 paragrafi (2) të këtij ligji.

(5) Në rast se rezultatet e monitorimit tregojnë një rrezik të tejkalimit të pragjeve të alarmit ose tejkalimit të pragjeve të informacionit në zona ose aglomeracione që nuk kanë qenë të përfshira në listën e fundit të publikuar sipas paragrafit (3) të këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, menjëherë do të publikojë listë të atyre zonave ose aglomeracioneve, duke përfshirë listën e komunave, përkatësisht Qytetin e Shkupit për secilën zonë dhe aglomeracion ku janë konstatuar rreziqe të tilla.

(6) Kryetari i komunave, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, menjëherë dhe pa prolongim, por më gjatë në afat prej tri vijave nga botimi i Listës sipas paragrafit (3) të këtij neni, do të përgatit plan veprimi afatshkurtra sipas paragrafit (1) të këtij neni në zonën nën kompetencën e tyre. Plani afatshkurtër i veprimit zbatohet kur ka një tejkalim të pragjeve të alarmit ose pragjeve të informacionit, bazuar në informacionin e marrë nga rrjeti shtetëror i monitorimit.

(7) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit është përgjegjës për zbatimin e planeve afatshkurtra të veprimit, për të cilat ai mund të formojë një organ koordinues i cili do të jetë përgjegjës për ofrimin e ndihmës dhe konsultimeve, në përgatitjen e planeve aksionare afatshkurtra dhe zbatimin e tyre.

(8) Komunat, përkatësisht Qyteti i Shkupit, në të cilat janë konstatuar tejkalime dhe të cilat janë në të njëjtën zonë ose grumbullim, mund të përgatisin plan të përbashkët aksionar afatshkurtër.

(9) Këshilli Komunal, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, i miraton planet aksionare afatshkurtra me pëlqimin e marrë paraprakisht nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për punët e mjedisit jetësor dhe organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e shëndetësisë.

(10) Plani aksionar afatshkurtër brenda shtatë ditëve nga dita e miratimit të tij do të publikohet në gazetën zyrtare të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit dhe në ueb faqen e komunës, përkatësisht Qytetin e Shkupit.

(11) Plani i përbashkët aksionar afatshkurtër sipas paragrafit (8) të këtij neni miratohet nga secili kryetar komune, komuna e të cilit, përkatësisht Qyteti i Shkupit, kanë marrë pjesë në përgatitjen e planit.

(12) Këshilli Komunal, përkatësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit, miraton planin afatshkurtër të veprimit brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së tij nga Kryetari i Komunës.

(13) Në planin aksionar afatshkurtër, në varësi të rasteve individuale, parashikohen masa efektive të kontrollit dhe, kur është e nevojshme, ndalimi për të ndërmarrë aktivitete të caktuara, të cilat kontribuojnë në tejkalimin e rrezikut të tejkalimit të vlerave të duhura kufitare ose vlerave të synuara ose pragjeve të alarmit. Planet afatshkurtra të veprimit mund të përfshijnë masa për kufizim/zvogëlim/ndalim të komunikacionit të automjeteve motorike, aktiviteteve të ndërtimit, funksionimit të objekteve industriale, përdorimit të produkteve që kontribuojnë në ndotjen e ajrit, ngrohjes së amvisërive familjare, si dhe aktivitete specifike të destinuara për mbrojtje të grupeve të ndjeshme, përfshirë dhe fëmijët.

(14) Në planin aksionar afatshkurtër, komuna, përkatësisht Qyteti i Shkupit i identifikon kryerësit e veprimtarive, përkatësisht aktiviteteve, si dhe instalimet që kontribuojnë në ndotjen e ajrit dhe të cilat do të jenë lëndë e planeve aksionare afatshkurtra. Gjatë përgatitjes së planeve aksionare afatshkurtra, kryerësit e identifikuar të veprimtarive, përkatësisht aktiviteteve dhe instalimeve, marrin pjesë me dhënie propozimesh në përcaktimin e masave, me qëllim shmangien e shkaktimit të dëmit të konsiderueshëm për to.

(15) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, në rastet e tejkalimit të pragjeve të alarmit të përshkruara me rregulloren e përmendur në nenin 10 të këtij ligji me qëllim të zbatimit të planit aksionar afatshkurtër, për zvogëlim të substancave ndotëse, mundet në kohë të caktuar ose të pacaktuar të vendosin masa me miratim të vendimit, me të cilin në rajonin komunal:

1. Ndalohet, kufizohet ose riorganizohet komunikacioni në vende të caktuara në rajone urbane dhe/ose rurale;

2. unëdhënësi detyrohet të riorganizojë orët e punës, ndërrimet e punës ose ditët e punës në mënyrë që të minimizojë rreziqet e kategorive të caktuara të qytetarëve, si dhe kryerësve të veprimtarive të caktuara dhe / ose aktiviteteve që kontribuojnë në ndotjen e ajrit, për të cilën komuna është kompetente, përkatësisht qyteti i Shkupit;

3. zvogëlohet kapaciteti i prodhimit ose ndalohet për një periudhë të caktuar kohe funksionimin e instalimeve që kontribuojnë në cilësinë e ajrit për mbikëqyrjen e të cilave është përgjegjëse komuna, përkatësisht qyteti i Shkupit;

4. ndalohet organizimi i ngjarjeve kulturore, sportive dhe ngjarjeve të tjera në natyrë;

5. realizohet riorganizimi i punës së shërbimeve të inspektimit në komunë;

6. kufizohet / zvogëlohet / ndalohet përdorimi i parkut të automjeteve në sektorin publik dhe privat në territorin e tij dhe brenda kompetencës së tij;

7. ndalohet / kufizohet përdorimi i prodhimeve të ngrohjes së amvisërive, i sektorit privat dhe publik, që kontribuojnë në ndotjen e ajrit në territorin e tij dhe

8. aktivitete të tjera që zhvillohen në nivel lokal dhe do të konsiderohen të nevojshme për përmirësim të cilësisë së ajrit dhe të cilat parashikohen për plane aksionare afatshkurtra.

(16) Gjatë vendosjes së masave sipas paragrafit (15) të këtij neni, merren parasysh proceset teknologjike dhe të punës së kryerësve të veprimtarive dhe aktiviteteve, si dhe instalimeve, me ç'rast dueht kujdesur që të mos ndërpritet ose zvogëlohet procesi teknologjik i cili zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme, ose veprimtaria ose aktiviteti me të cilin kryhet prodhimi, i cili nëse zvogëlohet ose ndalet do të shpie në dëm të konsiderueshëm të personit juridik, ose do të ndikojë negativisht në realizimin e shërbimeve me interes lokal për qytetarët e komunës.

(17) Vendimi sipas paragrafit (15) të këtij neni do të publikohet në uebfaqen e komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, si dhe në gazetën zyrtare, menjëherë pas miratimit.

(18) Në vendimin sipas paragrafit (16) të këtij neni, masat përcaktohen në përputhje me shkallën e tejkalimit të pragjeve të alarmit të përshkruara me rregulloren e përmendur në nenin 10 të këtij ligji, me ç'rast kryetarit i jepet autorizim t'i ndër marrë dhe t'i vë në fuqi, që në momentin e tejkalimeve.

(19) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e mjedisit jetësor, në pajtim me ministrin që udhëheq organin kompetent për punët në fushën e shëndetësisë, për së afërmi përcakton përmbajtje të detajuar të planit aksionar afatshkurtër.

(20) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, në raste të caktuara, dhe për qëllim të realizimit të masave dhe aktiviteteve të parapara në planin aksionar afatshkurtër, menjëherë mund të bashkëpunojë me organin e administratës shtetërore kompetent për çështjet e mjedisit jetësor, organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga fusha e shëndetësisë dhe organi i administratës shtetërore kompetent për punët për menaxhimin e krizave dhe organet e tjera përkatëse për zbatimin e planeve aksionare afatshkurtra.

(21) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit është i detyruar ta informojë publikun dhe organizatat e mjedisit jetësor, organizatat e konsumatorëve, organizatat që përfaqësojnë interesat e grupeve të ndjeshme të popullatës, Institutin e Shëndetit Publik dhe qendrat për shëndetin publik dhe odat ekonomike dhe aleancat, përmes mjeteve të informimit publik, si dhe përmes internet faqes së komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit, për masat dhe aktivitetet e planifikuara dhe të ndërmarra, për afatin e fundit për zbatimin e tyre, për rezultatet e kontroleve dhe inspektimeve të kryera, si dhe për përmbajtjen e planeve specifike aksionare afatshkurtra dhe informacione të zbatimit të këtyre planeve.

(22) Kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit është i detyruar, jo më vonë se 30 qershor të vitit aktual, të përgatisë një raport mbi zbatimin e planit afatshkurtër të veprimit, për periudhën nga maji i vitit paraparak deri në prill të vitit aktual.

(23) Raporti sipas paragrafit (22) të këtij neni përgatitet për secilën periudhë, në të cilën janë zbatuar masat e përcaktuara të planit aksionar afatshkurtër."

Neni 7

Neni 29 fshihet.

Neni 8

Në nenin 39 paragrafi 1 fjalët "e marrë paraprakisht" zëvendësohen me fjalët "e marrë me shkrim".

Pas paragrafit 1 shtohet një paragraf i ri (2), i cili bëhet:

"(2) Komunat, përkatësisht qyteti i Shkupit, në bazë të vlerësimeve të tyre, mund të kryejnë matje indikative për qëllim të monitorimit të cilësisë së ajrit të mjedisit."

Neni 9

Pas nenit 54 shtohet neni i ri 54-a, i cili bëhet:

"Neni 54-a

Masat për uljen e emetimeve të substancave ndotëse

(1) Për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mjedisit jetësor, në drejtim të realizimit të dokumenteve të planit që dalin nga ky ligj, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të ministrit që e udhëheq organin e administratës shtetërore përgjegjës për punët në fushën e mjedisit jetësor dhe në pajtim me ministrin kompetent brenda fushës së të cilit janë masat, përkatësisht ministri i cili menaxhon me organin e

administratës shtetërore përgjegjës për punët në fushën e ekonomisë, ministri i cili menaxhon organin e administratës shtetërore përgjegjës për punët e fushës së punëve të brendshme, ministri që drejton organin e administratës shtetërore përgjegjës për punët në fushën e shëndetësisë, ministri që menaxhon organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve në fushën e punës dhe politikës sociale, ministri i cili menaxhon organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve për çështjet në fushën e transportit dhe lidhjeve, në rastet e tejkalimit të pragjeve të alarmit të përcaktuara me rregulloren e nenit 10 të këtij ligji, mund që për një kohë të caktuar ose të pacaktuar në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose në një pjesë të caktuar të territorit, për zvogëlim të emetimeve të ndotësve, të vendosin masa me lëshim të urdhërit me të cilin:

1. kufizohet, ndalohet ose ridrejtohet komunikacioni në zona të caktuara;

2. detyrohet punëdhënësi të riorganizojë orët e punës, ndërrimet e punës ose ditët e punës, në mënyrë që të minimizojë rreziqet e kategorive të caktuara të qytetarëve, si dhe kryerësit e veprimtarive të caktuara dhe / ose aktiviteteve që kontribuojnë në ndotjen e ajrit;

3. zvogëlohet kapaciteti i prodhimit të instalimeve që ndikojnë në cilësinë e ajrit të mjedisit;

4. ndalohet/kufizohet organizimi i ngjarjeve kulturore, sportive dhe ngjarjeve të tjera në natyrë;

5. riorganizohet puna e shërbimeve inspektuese në nivel qendror;

6. kufizohet / zvogëlohet / ndalohet përdorimi i parkut të automjeteve në sektorin publik dhe privat;

7. ndalohet / kufizohet përdorimi i prodhimeve të ngrohjes së amvisërive, sektorin privat dhe publik që kontribuojnë në ndotjen e ajrit dhe

8. veprimtari të tjera që do të përcaktohet se janë të nevojshme për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe të cilat parashikohen në dokumentet e planifikimit të ajrit.

(2) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e veprimtarive në fushën e mjedisit jetësor gjatë përgatitjes së masave sipas paragrafëve (3) dhe (4) të këtij neni, i identifikon kryerësit e veprimtarive ose aktiviteteve, si dhe instalimet që kontribuojnë në ndotjen e ajrit dhe që do të jenë lëndë e urdhrit të paragrafit (1) të këtij neni. Kryerësit e identifikuar të veprimtarive, përkatësisht aktivitetet dhe instalimet e përfshira në masat e përmendura sipas paragrafit (2) të këtij neni, do të marrin pjesë në përcaktimin e masave për të shmangur shkaktimin e dëmeve të konsiderueshme të të njëjtave.

(3) Gjatë përcaktimit të masave sipas paragrafit (3) të këtij neni, merren parasysh proceset teknologjike dhe të punës së kryerësve të veprimtarive dhe aktiviteteve, si dhe instalimeve, me ç'rast duhet pasur kujdes që të mos ndërpritet ose zvogëlohet procesi teknologjik i cili zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme ose veprimtaria ose aktiviteti me realizon prodhim të tillë që nëse zvogëlohet ose ndërpritet, do të shpie në dëm të konsiderueshëm të personit juridik ose do të ndikojë negativisht në realizimin e shërbimeve me interes lokal për qytetarët e komunës.

(4) Me aktin sipas paragrafit (1) të këtij neni, në mënyrë specifike përcaktohen subjektet e përfshira në të, si dhe zona në të cilën zbatohen masat dhe periudha kohore në të cilën ato janë të vlefshme."

Neni 10

Në nenin 59, paragrafi (2) fshihet.

Neni 11

Në nenin 60 paragrafi (2), fjalët "pikat 1 dhe 2" zëvendësohen me fjalët "pikat 1, 2 dhe 3".

Neni 12

Në nenin 63 paragrafi (2), pas fjalëve "Programi i monitorimit të cilësisë së ajrit të mjedisit" shtohen fjalët e mëposhtme: ", Masat dhe aktivitetet e përcaktuara në dokumentet e planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji, si".

Paragrafi (3) fshihet.

Paragrafi (4) bëhet paragrafi (3).

Neni 13

Në nenin 64 paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

"Me mjetet sipas paragrafit (1) të këtij neni sigurohet realizimi i dokumenteve të planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji dhe të masave tjera të cilët ndërmerren në bazë të këtij ligji."

Neni 14

Në nenin 65 paragrafi (7) ndryshohet dhe bëhet:

"Kontrolli i kualitetit të karburanteve në lidhje me vlerat e përcaktuara kufitare për përmbajtje të substancave të dëmshme dhe kërkesa tjera të kualitetit të derivateve, si dhe mbikëqyrje mbi zbatimin e obligimeve të cilat dalin nga planet aksionare afatshkurte, të cilat rrjedhin sipas nenit 27-a, paragrafi (15), pika 7 të këtij ligji kryen Inspektorati Shtetëror i Tregut në kuadër të autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër."

Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të rinj (8) dhe (9), të cilët bëhen:

"(8) Mbikëqyrja mbi zbatimin e detyrimeve që dalin nga planet aksionare afatshkurtra dhe akteve që rrjedhin nga neni 27-a, paragrafi (15) pikat 2, 3 dhe 7 të këtij ligji, si dhe detyrimet sipas akteve të nenit 54-a paragrafi (1) pikat 2, 3 dhe 7 të këtij ligji, si dhe mbikëqyrja mbi zbatimin e detyrimeve sipas nenit 56-a dhe 57 të këtij ligji, do të kryhen nga Inspektorati Shtetëror Komunal për objektet dhe subjektet e themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe personat juridikë dhe fizikë, të cilëve Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ua ka besuar kryerjen e veprimtarisë së duhur, si dhe inspektorët e autorizuar komunalë, inspektorët e autorizuar të mjedisit jetësor dhe inspektorët shtetërorë të mjedisit jetësor.

(9) Mbikëqyrja mbi zbatimin e detyrimeve që dalin nga planet aksionare afatshkurtra dhe aktet e përmendura në nenin 27-a, paragrafi (15) pikat 1, 4 dhe 6 të këtij ligji, si dhe detyrimet që rrjedhin nga neni 54-a paragrafi (1) i këtij ligji pikat 1, 4 dhe 6 të këtij ligji do të kryhen nga nëpunësi zyrtar policor, i cili kryen veprime zyrtare në pajtim me këtë ligj ose me një ligj tjetër."

Paragrafët (8) dhe (9) bëhen paragrafët (10) dhe (11).

Neni 15

Në nenin 66 paragrafi (1) pas pikës 6) shtohet një pikë e re 6-a), e cila bëhet:

"6-a) inspektorin dhe kontrollon nëse zbatohen detyrimet që dalin nga planet aksionare afatshkurtra dhe aktet e përmendura në nenin 27-a, paragrafi (15), pika 3 të këtij ligji, si dhe detyrimet që rrjedhin nga neni 54-a paragrafi (1), pika 3 e këtij ligji;".

Neni 16

Në pikën 68, paragrafi (1), në pikën 6) lidhësja "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 6) shtohet pikë e re 7), e cila bëhet:

"(7) inspektorin dhe kontrollon nëse zbatohen detyrimet që rrjedhin nga planet aksionare afatshkurtra dhe aktet e planit të nenit 27-a, paragrafi (15), pika 3 të këtij ligji, si dhe detyrimet që rrjedhin nga neni 54-a, paragrafi (1), pika 3 e këtij ligji dhe".

Pika 7) bëhet pika 8).

Neni 17

Neni 69-a fshihet.

Neni 18

Neni 69-b fshihet.

Neni 19

Neni 72 fshihet.

Neni 20

Në nenin 75, paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

"Gjoha në shumë prej 9,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro-tregtarit, nga 18,000 në 20,000 euro në kundërvlerë denari për tregtarit të vogël, nga 53,000 në 59,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, nga 88,000 në 98,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh, përkatësisht 3,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vetëm, nëse:".

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 2). dhe bëhet:

"nuk respektohen obligimet të cilat dalin nga aktet e miratuara në pajtim me nenin 27-a dhe nenin 54-a të këtij ligji;"

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

"Personit përgjegjës në personin juridik për veprimet e përmendura sipas paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet gjobë për kundërvajtje në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje të mikro-tregtarit, 1,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, 3,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, 5,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh".

Sipas paragrafit (3) fjalët "50 deri 70" zëvendësohen me numrin "500".

Paragrafi (4) ndryshohet dhe bëhet:

"Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente."

Paragrafët (5),(6), (7),(8), (9) dhe (10) fshihen.

Neni 21

Në nenin 75-a paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

"Gjohë në shumë prej 9,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro-tregtarit, nga 18,000 në 20,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, nga 53,000 në 59,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, nga 88,000 në 98,000 euro në kundërvlerë të denarit tregtarit të madh, përkatësisht 3,000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vetëm, nëse:".

Në pikën 2) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë dhe presje.

Pas pikës 3) shtohet pikë e re 4), si vijon:

"4) nuk vepron në përputhje me obligimet që rrjedhin nga aktet e miratuara në përputhje me nenin 27-a dhe 54-a të këtij ligji".

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

"Personit përgjegjës në personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë për kundërvajtje të kryer në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje mikro-tregtarit, 1.000

euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, 3.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, 5.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh.“

Sipas paragrafit (3) fjalët: “100 deri më 150” zëvendësohen me numrin “500”.

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5). të cilët bëhen:

“(4) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet kryetarit të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit nëse nuk e përpilon dhe zbaton Planin e cilësisë së ajrit në përputhje me nenin 26 të këtij ligji, si dhe planin aksionar afatshkurtër të nenit 27 - a të këtij ligji, në afatet e parashikuara në përputhje me këtë ligj.

(5) Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente.“

Neni 22

Në nenin 76 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 13.000 deri në 14.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikrotregtarit, prej 25.000 deri në 28.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, prej 76.000 deri në 84.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, prej 126.000 deri në 140.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh, përkatësisht 4.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vetëm, nëse:“

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

“Personit përgjegjës në personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet gjobë për kundërvajtje të kryer në shumë prej 700 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje mikro-tregtarit, 1.500 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, 4.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, 7.000 në kundërvlerë denari tregtarit të madh.“

Sipas paragrafit (3) fjalët: “300 deri më 450” zëvendësohen me numrin “750”.

Paragrafi (4) ndryshohet dhe bëhet:

“Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente“.

Neni 23

Në nenin 77, paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 18.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro-tregtarit, prej 36.000 deri në 40.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, prej 110.000 deri në 120.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, prej 180.000 deri në 200.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh, përkatësisht 5.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vetëm, nëse:“

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

“Personit përgjegjës në personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë për kundërvajtje të kryer në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje mikro-tregtarit, 2.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të vogël, 6.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të mesëm, prej 10.000 euro në kundërvlerë denari tregtarit të madh, për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni.“

Sipas paragrafit (3) fjalët: “1.000 deri më 1.500” zëvendësohen me numrin “2.500”.

Paragrafi (4) ndryshohet dhe bëhet:

“Për kundërvajtjen sipas paragrafit (1) të këtij neni, personit juridik përveç gjobës mund t'i shqiptohet edhe sanksioni i kundërvajtjes, ndalim i përkohshëm për të kryer veprimtari të caktuar më së shumti deri në një vit.“

Neni 24

Neni 77-a ndryshohet dhe bëhet:

“(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 75 dhe 75-a të këtij ligji, inspektorët kompetentë nga neni 65 i këtij ligji janë të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë të barazimit me lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes, para se të parashtrajnë kërkesë për kundërvajtje në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes.

(2) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 76 dhe 77 të këtij ligji, inspektorët kompetentë mundin që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë të pajtimit para se të parashtrajnë kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes.

(3) Procedurat e pajtimit dhe barazimit mbahen në përputhje me dispozitat e Ligjit të Mjedisit Jetësor dhe Ligjit të Kundërvajtjes.

(4) Ministri që e udhëheq organin e administratës shtetërore, kompetent për punët në fushën e mjedisit jetësor, e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.“

Neni 25

Neni 77-b ndryshohet dhe bëhet:

“Procedura e kundërvajtjes dhe dispozitat e kundërvajtjes të këtij ligji mbahen në përputhje me dispozitat e Ligjit të Mjedisit Jetësor dhe Ligjit të Kundërvajtjes.“

Neni 26

Aktet nënligjore që dalin nga dispozitat e këtij ligji do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Në të gjithë tekstin e ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2488.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3106/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Ство Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА**

Член 1

Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), во член 170 ставот (1) се менува и гласи:

„Државен инспектор може да биде лице со завршено соодветно образование од следниве области: дипломиран биолог, дипломиран биолог - еколог, дипломиран биотехнолог, дипломиран географ, дипломиран геолог, дипломиран шумарски инженер, дипломиран инженер агроном, дипломиран инженер по хортикултура и доктор по ветеринарна медицина, кое ги исполнува општите услови пропишани во Законот за административни службеници, како и посебните услови пропишани во Законот за инспекциски надзор.“

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 2

Насловот пред членот 173-а и членот 173-а се бришат.

Член 3

Насловот пред членот 173-б и членот 173-б се бришат.

Член 4

Во член 181 став (1) зборовите: „1.500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 88.000 до 98.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“.

Во ставот (2) бројот „500“ се заменува со бројот „3.000“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за микро трговци, 1.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, 3.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и 5.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во став (4) зборовите: „150 до“ се бришат.

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“

Член 5

Во член 182 став (1) зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „13.000 до 14.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 25.000 до 28.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 76.000 до 84.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 126.000 до 140.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“.

Во ставот (2) бројот „1.500“ се заменува со бројот „4.000“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност за микро трговци, 1.500 евра во денарска противвредност за мали трговци, 4.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“.

ска противвредност за средни трговци и 7.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (4) зборовите: „300 до“ се бришат.

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“

Член 6

Во член 183 став (1) зборовите: „20.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 36.000 до 40.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 110.000 до 120.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 180.000 до 200.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“.

Во ставот (2) бројот „3.500“ се заменува со бројот „5.000“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во став (4) зборовите: „800 до“ се бришат.

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“

Член 7

Во член 183-а став (1) зборовите: „30 до 50“ се заменуваат со бројот „100“.

Во став (2) зборовите: „40 до 60“ се заменуваат со бројот „200“.

Во став (3) зборовите: „50 до 70“ се заменуваат со бројот „300“.

Во став (4) зборовите: „80 до 100“ се заменуваат со бројот „400“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) од овој член е Прекршочната комисија формирана согласно со Законот за животната средина, додека надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (3) и (4) од овој член е надлежниот суд.“

Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14) се бришат.

Член 8

Во член 183-б ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) се бришат.

Ставот (9) станува став (3).

Ставот (10) се брише.

Во ставот (11) кој станува став (4) по зборот „средина“ се додаваат зборовите: „и Законот за прекршочните“.

Ставовите (12), (13) и (14) се бришат.

Ставот (15) станува став (5).

Член 9

Во член 183-д во ставот (1) зборовите: „25 до“ се бришат.

Во став (2) зборовите: „25 до“ се бришат.

Во став (3) зборовите: „25 до“ се бришат.

Член 10

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MBROJTJES SË NATYRËS

Neni 1

Sipas Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 dhe 113/18) sipas neni 170 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë:

“Inspektori shtetëror mund të jetë një person me arsim të mbaruar adekuat në këto fusha: biolog i diplomuar, biolog i diplomuar-ekolog, bioteknolog i diplomuar, gjeograf i diplomuar, gjeolog i diplomuar, inxhinier i pylltarisë i diplomuar, inxhinier agronom i diplomuar, inxhinier i diplomuar për hortikulturë dhe doktor i mjekësisë veterinerë, i cili i përmbush kushtet e përgjithshme të përcaktuara sipas Ligjit të Nëpunësve Administrativë, si dhe kushtet e veçanta të përcaktuar sipas Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese”.

Paragrafët (2) dhe (3) fshihen.

Neni 2

Titulli para neni 173-a dhe neni 173-a fshihen.

Neni 3

Titulli para neni 173-b dhe neni 173-b fshihen.

Neni 4

Sipas neni 181 në paragrafin (1) fjalët: “1.500 euro në kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: “9.000 deri 10.000” euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, prej 18.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 53.000 deri 59.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 88.000 deri 98.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”.

Në paragrafin (2) numri “500” zëvendësohet me numrin “3.000”.

Paragrafi (3) ndryshohet si më poshtë:

“Gjohë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 3.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 5.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj do t'i shqiptohet përgjegjësit në personin juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.”.

Në paragrafin (4) fjalët: “150 deri” fshihen.

Paragrafi (5) fshihet.

Paragrafi (6) i cili bëhet paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:

“Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente”.

Neni 5

Sipas neni 182 në paragrafin (1) fjalët: “3.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “13.000 deri 14.000” euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët,

prej 25.000 deri 28.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 76.000 deri 84.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 126.000 deri 140.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”.

Në paragrafin (2) numri “1.500” zëvendësohet me numrin “4.000”.

Paragrafi (3) ndryshohet si më poshtë:

“Gjohë në shumë prej 700 euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, 1.500 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 4.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 7.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj do t'i shqiptohet përgjegjësit në personin juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.”.

Në paragrafin (4) fjalët: “300 deri” fshihen.

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) i cili bëhet paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:

“Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente”.

Neni 6

Sipas neni 183 në paragrafin (1) fjalët: “20.000 euro në kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: “18.000 deri 20.000” euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, prej 36.000 deri 40.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 110.000 deri 120.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 180.000 deri 200.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”.

Në paragrafin (2) numri “3.500” zëvendësohet me numrin “5.000”.

Paragrafi (3) ndryshohet si më poshtë:

“Përgjegjësit në personin juridikë do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 6.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 10.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni”.

Në paragrafin (4) fjalët: “800 deri” fshihen.

Paragrafi (5) fshihet.

Paragrafi (6) i cili bëhet paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:

“Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të këtij neni është gjykata kompetente”.

Neni 7

Në neni 183-a paragrafi (1), fjalët: “30 deri 50” zëvendësohet me numrin “100”.

Në paragrafin (2) fjalët: “40 deri 60” zëvendësohen me numrin “200”.

Në paragrafin (3) fjalët: “50 deri 70” zëvendësohen me numrin “300”.

Në paragrafin (4) fjalët: “80 deri 100” zëvendësohen me numrin “400”.

Paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:

“Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni është Komisioni i Kundërvajtjeve i formuar sipas Ligjit të Mjedisit Jetësor, ndërkaq organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse të neneve (3) dhe (4) është gjykata kompetente”. Paragrafët (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14) fshihen.

Neni 8

Sipas neni 183-b paragrafët (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) fshihen.

Paragrafi (9) bëhet paragrafi (3).
 Paragrafi (10) fshihet.
 Në paragrafin (11) i cili bëhet paragrafi (4) pas fjalës
 “jetësor” shtohen fjalët: “dhe Ligji i Kundërvajtjeve”.
 Paragrafët (12), (13) dhe (14) fshihen.
 Paragrafi (15) bëhet paragrafi (5).

Neni 9

Sipas nenit 183-d në paragrafin (1) fjalët: “25 deri”
 fshihen.
 Në paragrafin (2) fjalët: “25 deri” fshihen.
 Në paragrafin (3) fjalët: “25 deri” fshihen.

Neni 10

Në të gjithë tekstin e Ligjit, fjalët: “Republika e
 Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e
 Maqedonisë së Veriut”.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën
 Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2489.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
 на Република Северна Македонија, претседателот на
 Република Северна Македонија и претседателот на Со-
 бранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
 ње на Законот за водите,
 што Собранието на Република Северна Македонија
 го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 годи-
 на.

Бр. 08-3107/1
 30 јуни 2021 година
 Скопје

Претседател на Република
 Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Северна Македонија,
 м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Репуб-
 лика Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009,
 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и
 52/16) во членот 231 ставот (1) се менува и гласи:

„Водостопански инспектор може да биде дипломи-
 ран градежен инженер кој ги исполнува општите усло-
 ви пропишани во Законот за административни службе-
 ници, како и посебните услови пропишани во Законот
 за инспекциски надзор.“

Ставовите (2), (3) и (4) се бришат.

Член 2

Во член 236 став (2) зборовите: „Дирекцијата за
 храна“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за хра-
 на и ветеринарство“.

Член 3

Членот 238 се брише.

Член 4

Членот 239 се брише.

Член 5

Член 241 се брише.

Член 6

Членот 242-а се менува и гласи:

„Опомена

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
 зор државниот инспектор за животна средина, односно
 водостопанскиот инспектор утврди дека е сторена неп-
 правилност од членот 244 став (1) точки 2), 20) и 26) и
 членот 246 став (1) точки 1), 4), 6) и 11) од овој закон
 за прв пат, со записник ќе ги констатира утврдените
 неправилности и со решение ќе изрече опомена и ќе
 определи рок во кој субјектот на инспекциски надзор е
 должен да ги отстрани неправилностите утврдени со
 записник.

(2) Државниот инспекторат за животна средина во-
 ди единствена евиденција за изречени опомени.

(3) Формата и содржината на евиденцијата на изре-
 чените опомени ја пропишува министерот кој раководи
 со органот на државната управа надлежен за работите
 од областа на животната средина.“

Член 7

Членот 242-б се брише.

Член 8

Во член 243 став (1) воведната реченица се менува
 и гласи:

„Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска
 противвредност за микро трговци, од 18.000 до 20.000
 евра во денарска противвредност за мали трговци, од
 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност за
 средни трговци, од 88.000 до 98.000 евра во денарска
 противвредност за големи трговци, односно 3.000 евра
 во денарска противвредност за трговец поединец ќе се
 изрече за сторен прекршок, доколку: “.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
 тиввредност за микро трговци, 1.000 евра во денарска
 противвредност за мали трговци, 3.000 евра во денар-
 ска противвредност за средни трговци и 5.000 евра во
 денарска противвредност за големи трговци, ќе му се
 изрече на одговорното лице кај правното лице за деј-
 ствијата од ставот (1) на овој член.“

Во став (3) зборовите: „300 до“ се бришат.

Во став (4) зборовите: „300 до“ се бришат.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните
 санкции од овој член е надлежниот суд.“

Ставот (7) се брише.

Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „во
 траење од најмногу 30 дена“ се бришат.

Ставот (9) се брише.

Ставот (10) кој станува став (8) се менува и гласи:

„За прекршоците од овој член, надлежниот инспек-
 тор изрекува прекршочна санкција со издавање на
 прекршочен платен налог.“

Ставовите (11) и (12) се бришат.

Член 9

Во член 244 став (1) воведната реченица се менува
 и гласи:

„Глоба во износ од 13.000 до 14.000 евра во денар-
 ска противвредност за микро трговци, од 25.000 до
 28.000 евра во денарска противвредност за мали тр-

говци, од 76.000 до 84.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 126.000 од 140.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, односно 4.000 евра во денарска противвредност за трговец поединец ќе се изрече за сторен прекршок, доколку:“.

Во точката 33) точката се заменува со сврзникот „и“.

Точката 34) се менува и гласи:

„управува со браните што не се определени како брани од посебно значење, не воспостави и не организира минимално техничко набљудување на браните со придружните објекти и акумулациите (член 200).“.

Точката 35) се брише.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност за микро трговци, 1.500 евра во денарска противвредност за мали трговци, 4.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и 7.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, за дејствијата во ставот (1) на овој член.“.

Во став (3) зборовите: „500 до“ се бришат.

Во став (4) зборовите: „500 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“.

Ставот (6) се брише.

Во ставот (7) кој станува став (6) зборовите: „во траење од најмногу 30 дена“ се бришат.

Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „во траење од најмногу 30 дена“ се бришат.

Ставот (9) се брише.

Член 10

Во член 245 став (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 36.000 до 40.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 110.000 до 120.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 180.000 од 200.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, односно 5.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец ќе се изрече за сторен прекршок, доколку:“.

Точката 46) се менува и гласи:

„експлоатацијата и оскултацијата на секоја брана, придружните објекти и акумулацијата од посебно значење не се во согласност со техничката документација, односно не постапува согласно со условите утврдени во техничката документација и условите утврдени во дозволата (член 198 став (1));“.

По точката 46) се додава нова точка 46-а), која гласи:

„46-а) управуваат со браните и акумулациите и не извршат техничко набљудување и не изготват посебни годишни извештаи (член 198 став (2));“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, за дејствијата во ставот (1) на овој член.“.

Во став (3) зборовите: „800 до“ се бришат.

Во став (4) зборовите: „600 до“ се бришат.

Во став (5) зборовите: „ставовите (1), (2), (3) и (4) на“ се бришат.

Ставот (6) се брише.

Ставот (7) станува став (6).

Ставовите (8) и (9) се бришат.

Член 11

Во член 246 став (1) зборовите: „100 до 200“ се заменуваат со бројот „500“.

Во став (2) зборовите: „400 до 600“ се заменуваат со бројот „1.000“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.“.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) се бришат.

Член 12

Во член 247-а став (1) зборовите: „25 до“ се бришат.

Во став (2) зборовите: „25 до“ се бришат.

Во став (3) зборовите: „25 до“ се бришат.

Член 13

Во член 248 став (1) зборовите: „и член 244“ се бришат.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) се бришат.

Во ставот (9) кој станува став (2) зборовите: „член 245“ се заменуваат со зборовите: „членовите 244 и 245“.

Ставот (10) се брише.

Во ставот (11) кој станува став (3) по зборовите: „Законот за животната средина“ се додаваат зборовите: „и Законот за прекршоците“.

Ставовите (12), (13) и (14) се бришат.

Ставот (15) станува став (4).

Член 14

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË UJËRAVE

Neni 1

Në Ligjin e Ujërave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 87/08, 9/6, 38/04, 33/09, 161/09, 83/10, 51/10, 44/12, 23/12, 163/14, 180/14, 146/15 dhe 52/15 në nenin 231 paragrafi (1) ndryshohet si më poshtë:

"Inspektor i ekonomisë së ujërave mund të jetë inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë i cili i plotëson kushtet e përgjithshme të përcaktuara në Ligjin e Nëpunësve Administrativë, si dhe kushtet e veçanta të përcaktuara në Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese."

Paragrafët (2), (3) dhe (4) fshihen.

Neni 2

Në nenin 236 paragrafi (2) fjalët “Drejtoria e Ushqimit” zëvendësohen me fjalët “Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë”.

Neni 3

Neni 238 fshihet.

Neni 4

Neni 239 fshihet.

Neni 5

Neni 241 fshihet.

Neni 6

Neni 242-a ndryshohet dhe bëhet:

“Vërejtje”

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori shtetëror i mjedisit jetësor, përkatësisht inspektori i ekonomisë së ujërave konstatojnë se është kryer për herë të parë parregullsi sipas nenit 244 paragrafi (1) pikat 2), 20), 7) dhe nenit 246 paragrafi (1) pikat 1), 4), 6) dhe 11) të këtij ligji, me procesverbal do t'i konstatojë parregullsitë e përcaktuara dhe me aktvendim do të shqiptojë vërejtje dhe do të përcaktojë afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë e përcaktuara me procesverbal.

(2) Inspektori shtetëror i mjedisit jetësor mban evidencë të vetme për vërejtjet e shqiptuara.

(3) Formën dhe përmbajtjen e evidencës së vërejtjeve të shqiptuara, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për punët në sferën e mjedisit jetësor.

Neni 7

Neni 242-b fshihet.

Neni 8

Në nenin 243 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumën prej 9.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtar, nga 18.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël, prej 53.000 deri 59.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të mesëm, nga 88.000 në 98.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të madh, përkatësisht 3.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar individual do të shqiptohet për kundërvajtje të kryer, nëse: “

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumën prej 500 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtarët, 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 3.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 1 000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët “300 deri” fshihen.

Në paragrafin (4) fjalët “300 deri” fshihen.

Paragrafi (6) ndryshohet dhe bëhet:

“Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtjeve të këtij neni është gjykata kompetente.”

Paragrafi (7) fshihet.

Në paragrafin (8), i cili bëhet paragrafi (7) fjalët “në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë” fshihen.

Paragrafi (9) fshihet.

Paragrafi (10) që bëhet paragrafi (8) ndryshohet dhe bëhet:

“Për kundërvajtjet e këtij neni, inspektori kompetent shqipton sanksion kundërvajtës, me lëshim të urdhërpagesës së kundërvajtjes.”

Paragrafët (11) dhe (12) fshihen.

Neni 9

Në nenin 244 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 13.000 deri 14.000 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtar, nga 25.000 deri 28.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël, prej 76.000 deri 84.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të mesëm, nga 126.000 në 140.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të madh, përkatësisht 4.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar individual, do të shqiptohet për kundërvajtje të kryer, nëse”:

Në pikën 33) pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

Pika 34) ndryshohet dhe bëhet:

“menaxhon me digat që nuk janë përcaktuar si diga me rëndësi të veçantë, nuk vendos dhe nuk organizon monitorim minimal teknik të digave me objektet shoqëruese dhe akumulimet (neni 200).”

Pika 35 fshihet.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 700 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtarët, 1.500 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 4.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 1 000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik, për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët: “500 deri” fshihen.

Në paragrafin (4) fjalët: “500 deri” fshihen.

Paragrafi (5) ndryshohet dhe bëhet:

“Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve të kundërvajtjes të këtij neni është gjykata kompetente.”

Paragrafi (6) fshihet.

Në paragrafin (7), i cili bëhet paragrafi (6) fjalët: “në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë” shlyhen.

Në paragrafin (8), i cili bëhet paragrafi (7) fjalët: “në kohëzgjatje prej më shumti 30 ditë” fshihen.

Paragrafi (9) fshihet.

Neni 10

Në nenin 245 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 18.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtar, nga 36.000 deri 40.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël, prej 110.000 deri 120.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të mesëm, nga 180.000 në 200.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të madh, përkatësisht 5.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar individual, do të shqiptohet për kundërvajtje të kryer, nëse”:

Pika 46) ndryshohet dhe bëhet:

“eksploatimi dhe auskultimi i secilës digë, objektet shoqëruese dhe akumulimi i rëndësisë së veçantë nuk janë në përputhje me dokumentacionin teknik, përkatësisht nuk veprojnë në përputhje me kushtet e përcaktuara në dokumentacionin teknik dhe kushtet e përcaktuara të lejes (neni 198 paragrafi (1));”

Pas pikës 46) shtohet pikë e re 46-a) dhe bëhet:

“46-a) menaxhojnë digat dhe akumulimet dhe nuk kryejnë mbikëqyrje teknike, si dhe nuk përgatisin raporte të veçanta vjetore (neni 198 paragrafi (2));”

Paragrafi (2) ndryshohet dhe bëhet:

“Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë denari për mikro-tregtarët, 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, 6.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik, për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët: “800 deri” fshihen.

Në paragrafin (4) fjalët: “600 deri” fshihen.

Në paragrafin (5) fjalët: “paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të ” fshihen.

Paragrafi (6) fshihet.

Paragrafi (7) bëhet paragrafi (6).

Paragrafët (8) dhe (9) fshihen.

Neni 11

Në nenin 246 paragrafi (1) fjalët “100 deri 200” zëvendësohen me numrin “500”.

Në paragrafin (2) fjalët “400 deri 600” zëvendësohen me numrin “1.000”.

Paragrafi (3) ndryshohet dhe bëhet:

"Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve të kundërvajtjes të këtij neni është gjykata kompetente."

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) fshihen.

Neni 12

Në nenin 247-a paragrafi (1) fjalët "25 deri" fshihen.

Në paragrafin (2) fjalët "25 deri" fshihen.

Në paragrafin (3) fjalët "25 deri" fshihen.

Neni 13

Në nenin 248 paragrafi (1) fjalët "dhe neni 244" fshihen.

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) fshihen.

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragrafi (2) fjalët: "neni 245" zëvendësohen me fjalët: "nenet 244 dhe 245".

Paragrafi (10) fshihet.

Në paragrafin (11) i cili bëhet paragrafi (3) pas fjalëve: "Ligji i Mjedisit Jetësor" shtohen fjalët: "dhe Ligji i Kundërvajtjeve".

Paragrafët (12), (13) dhe (14) fshihen.

Paragrafi (15) bëhet paragraf (4).

Neni 14

Në të gjithë tekstin e ligjit fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2490.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за планински патеки,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3108/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ

Член 1

Во Законот за планински патеки („Службен весник на Република Македонија“ број 38/14 и 146/15), во членот 24 став (1) зборот „природа“ се заменува со зборовите: „животна средина“.

Член 2

Во член 28 став (1) зборовите: „500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „900 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“, а по зборот „односно“ се додаваат зборовите: „1.500 евра во денарска противвредност“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност кај микро трговци, 100 евра во денарска противвредност кај мали трговци, 300 евра во денарска противвредност кај средни трговци и 500 евра во денарска противвредност кај големи трговци.“

Член 3

Во член 29 став (1) зборовите: „50 до“ се бришат.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) се бришат.

Член 4

Во насловот на членот 30 зборовите: „и спогодување“ се бришат.

Во ставот (1) по бројот „28“ се додаваат зборовите: „и 29“.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) се бришат.

Ставот (12) станува став (2).

Член 5

Членот 31 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците утврдени во членот 28 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд, додека за прекршоците утврдени во членот 29 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршоци во областа на животната средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: Прекршочната комисија).

(2) Прекршочната постапка, постапката за порамнување, како и изрекувањето на прекршочната санкција се врши во согласност со Законот за животната средина и Законот за прекршоците.“

Член 6

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË SHITIGJEVE MALORE

Neni 1

Në Ligjin e Shtigjeve Malore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/14 dhe 146/15) në nenin 24 paragrafi (1) fjala "natyra" zëvendësohet me fjalët: "mjedisi jetësor".

Neni 2

Në nenin 28 paragrafi (1) fjalët: "500 euro në kundërvlerë denari" zëvendësohen me fjalët: "900 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për mikrotretgarët, prej

1.800 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 5.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm, prej 9.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”, ndërsa pas fjalës “përkatësisht” shtohen fjalët: “1.500 euro në kundërvlerë denari”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë denari te mikrotregtarët, 100 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e vegjël, 300 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mesëm dhe 500 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mëdhenj”.

Neni 3

Në nenin 29 paragrafi (1) fjalët: “50 deri” fshihen. Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) fshihen.

Neni 4

Në titullin e nenit 30 fjalët: “dhe dakordim” fshihen. Në paragrafin (1) pas numrit “28” shtohen fjalët: “dhe 29”.

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) fshihen.

Paragrafi (12) bëhet paragrafi (2).

Neni 5

Neni 31 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 28 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente, ndërsa për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 29, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton Komisioni i Vendimmarrjes i Kundërvajtjes në Sferën e Mjedisit Jetësor të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni i Kundërvajtjeve).

(2) Procedura kundërvajtëse, procedura e zgjidhjes, si dhe shqiptimi i sanksionit kundërvajtës bëhet në pajtim me Ligjin e Mjedisit Jetësor dhe Ligjin e Kundërvajtjeve”.

Neni 6

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2491.

Vrз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од бучава во животната средина,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3109/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Ство Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Законот за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија” број 79/2007, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15), членот 46 се брише.

Член 2

Членот 51-а се менува и гласи:

„Опомена

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за животна средина, односно овластениот инспектор за животна средина, односно друг орган на државната управа кој го извршил инспекцискиот надзор, утврди дека е сторена неправилност од членот 57 став (1) точки 3, 5, 6, 8 и 9 од овој закон за прв пат, со записник ќе ги констатира утврдените неправилности и со решение ќе изрече опомена и ќе определи рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите утврдени со записник.

(2) Државниот инспекторат за животна средина води единствена евиденција за изречени опомени.

(3) Формата и содржината на евиденцијата на изречените опомени ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.“.

Член 3

Членот 51-б се брише.

Член 4

Членот 52-а се брише.

Член 5

Во член 56 став (1) зборовите: „500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 7.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 13.000 до 14.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 37.000 до 41.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 62.000 до 69.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“, а по зборот „односно“ се додаваат зборовите: „2.000 евра во денарска противвредност за“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност кај микро трговци, 700 евра во денарска противвредност кај мали трговци, 2.000 евра во денарска противвредност кај средни трговци и 3.500 евра во денарска противвредност кај големи трговци ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„Надлежен орган за прекршоците од ставот (3) на овој член е Прекршочната комисија формирана согласно со Законот за животната средина.“

Ставовите (6) и (7) се бришат.

Член 6

Во член 57 став (1) зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 88.000 до 98.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“, а по зборот „односно“ се додаваат зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност за“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност кај микро трговци, 1.000 евра во денарска противвредност кај мали трговци, 3.000 евра во денарска противвредност кај средни трговци и 5.000 евра во денарска противвредност кај големи трговци, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите: „300 до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции на овој член е надлежниот суд.“

Член 7

Во член 58 став (1) зборовите: „20.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „13.000 до 14.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 25.000 до 28.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 76.000 до 84.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 126.000 до 140.000 евра во денарска противвредност за големи трговци“, а по зборот „односно“ се додаваат зборовите: „4.000 евра во денарска противвредност за“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност кај микро трговци, 1.500 евра во денарска противвредност кај мали трговци, 4.000 евра во денарска противвредност кај средни трговци и 7.000 евра во денарска противвредност кај големи трговци, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата во ставот (1) на овој член.“

Член 8

Во член 59 став (1) бројот „57“ се заменува со бројот „56“.

Во став (2) бројот „58“ се заменува со зборовите: „57 и 58“.

Во став (3) зборот „посредување“ се заменува со зборот „спокодување“, а по зборот „средина“ се додаваат зборовите: „и Законот за прекршоците“.

Член 9

Во членот 60 по зборот „средина“ се додаваат зборовите: „и Законот за прекршоците“.

Член 10

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MBROJTJES NGA ZHURMA NË MJEDISIN JETËSOR

Neni 1

Në Ligjin e Mbrojtjes nga Zhurma në Mjedisin Jetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 dhe 146/15) neni 46 fshihet.

Neni 2

Neni 51-a ndryshohet si më poshtë:

“Vërejtje

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori shtetëror për mjedisin jetësor, përkatësisht inspektori i autorizuar për mjedisin jetësor, përkatësisht organ tjetër i administratës shtetërore që e ka bërë mbikëqyrjen inspektuese konstaton se është bërë parregullsi e neni 57 paragrafi (1) pikat 3, 5, 6, 8 dhe 9 të këtij ligji për herë të parë, me procesverbal do t’i konstatojë parregullsitë e përcaktuara dhe me aktvendim do të shqiptojë vërejtje dhe do të përcaktojë afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t’i mënjanojë parregullsitë e përcaktuara me procesverbal.

(2) Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor mban evidencë për vërejtjet e shqiptuara.

(3) Formën dhe përmbajtjen e evidencës së vërejtjeve të shqiptuara e përcakton ministri i cili e udhëheq organin e administratës shtetërore, kompetente për punët nga fusha e mjedisit jetësor”.

Neni 3

Neni 51-b fshihet.

Neni 4

Neni 52-a fshihet.

Neni 5

Në nenin 56 paragrafi (1) fjalët: “500 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 7.000 euro në kundërvlerë denari për mikrotregtarët, prej 13.000 deri 14.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 37.000 deri 41.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 62.000 deri 69.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”, ndërsa pas fjalës “përkatësisht” shtohen fjalët: “2.000 euro në kundërvlerë denari për”.

Paragrafi (2) ndryshohet si më poshtë:

“Gjobë në shumë prej 350 euro në kundërvlerë denari te mikrotregtarët, 700 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e vegjël, 2.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mesëm dhe 3.500 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mëdhenj do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për veprimet e paragrafit (1) të këtij neni.”

Paragrafi (4) ndryshohet si më poshtë:

“Organ kompetent për kundërvajtjet e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni është gjykata kompetente”.

Paragrafi (5) ndryshohet si më poshtë:

“Organ kompetent për kundërvajtjet e paragrafit (3) të këtij neni është Komisioni i Kundërvajtjes i formuar sipas Ligjit të Mjedisit Jetësor.”

Paragrafët (6) dhe (7) fshihen.

Neni 6

Në nenin 57 paragrafi (1) fjalët: “3.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “9.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari për mikrotregtarët, prej 18.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 53.000 deri 59.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 88.000 deri 98.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”, ndërsa pas fjalës: “përkatësisht” shtohen fjalët: “3.000 euro në kundërvlerë denari për”.

Paragrafi (2) ndryshohet si më poshtë:

“Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari te mikrotregtarët, 1.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e vegjël, 3.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mesëm dhe 5.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mëdhenj do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për veprimet e paragrafit (1) të këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët: “300 deri” fshihen.

Paragrafi (4) ndryshohet si më poshtë:

“Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtjeve të këtij neni është gjykata kompetente”.

Neni 7

Në nenin 58 paragrafi (1) fjalët: “20.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “13.000 deri 14.000 në kundërvlerë denari për mikrotregtarët, prej 25.000 deri 28.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, prej 76.000 deri 84.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe prej 126.000 deri 140.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj”, ndërsa pas fjalës “përkatësisht” shtohen fjalët: “4.000 euro në kundërvlerë denari për”.

Paragrafi (2) ndryshohet si më poshtë:

“Gjobë në shumë prej 700 euro në kundërvlerë denari te mikrotregtarët, 1.500 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e vegjël, 4.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mesëm dhe 7.000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mëdhenj do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për veprimet në paragrafin (1) të këtij neni”.

Neni 8

Në nenin 59 paragrafi (1) numri “57” zëvendësohet me numrin “56”.

Në paragrafin (2) numri “58” zëvendësohet me fjalët: “56 dhe 58”.

Në paragrafin (3) fjala “ndërmjetësim” zëvendësohen me fjalën “dakordim”, ndërsa pas fjalës “mjedis” shtohen fjalët “dhe Ligji i Kundërvajtjeve”.

Neni 9

Në nenin 60 pas fjalës “mjedis” shtohen fjalët “dhe Ligji i Kundërvajtjeve”.

Neni 10

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2492.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ШАР ПЛАНИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Се прогласува Законот за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3110/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ШАР ПЛАНИНА
ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Дел од Шар Планина се прогласува за Национален парк заради заштита на исклучителните природни убавини и вредности, разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности, како добра од јавен интерес.

Член 2

Називот на заштитеното подрачје е „Национален парк Шар Планина“.

Член 3

Категоријата на заштитеното подрачје е категорија II – национален парк.

Член 4

Со прогласувањето на Националниот парк Шар Планина се овозможува:

- зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните и други вредности,
- спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на природната рамнотежа на екосистемите или промени на основните карактеристики и обележја на Националниот парк Шар Планина,
- создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и

- одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на видовите и нивната природна рамнотежа, а се обезбедува нивната научно-истражувачка, културна, воспитно-образовна, туристичко-рекреативна и друга намена.

II. ГРАНИЦИ НА РАСПРОСТРАНУВАЊЕ

Член 5

(1) Границата на Националниот парк Шар Планина на југозападниот дел, започнува од врвот Мала Планина од 1798 метри н.в. и ја следи границата на Националниот парк Маврово во северозападен правец, а потоа на западниот, северозападниот, северниот и североисточниот дел ги следи државните граници, сè до локацијата североисточно од врвот Богљац, каде непостојан поток ја минува државната граница, во близина на селата Кодраљи и Глобочица, во Косово. Оттука, сè до селото Цепчиште, границата има генерален југозападен правец, прво минувајќи низ суводолицата северно од врвот Богљац, се симнува до потокот Прои и Шпатит, го сече и по сртот се качува на 1000 метри н.в.. Потоа ја следи изохипсата, сè до шумскиот пат, над котата Попов Дуб, сè до Калуѓер, над Рогачево. Потоа се искачува на 1000 метри н.в. и ја следи изохипсата сè до шумскиот пат западно од Рогачево, по кој се искачува до 1040 метри н.в., а потоа по суводолицата се спушта до патот над Старо Село, на 920 метри н.в. во близина на Црквата Св. Горѓи. Оттаму продолжува кратко по шумски пат и пред локалитетот Церје се спушта јужно по гребенот кон село Вратница, на 800 метри н.в.. Ја пресекува Вратничка Река, минува непосредно над црквата Света Петка и се движи по изохипса на 780 метри н.в.. На истата височина, границата го заобиколува и селото Беловиште од североисточната страна, а на западната границата се спушта до главниот пат и го следи сè до 650 метри н.в., па кај селото Одри, повторно се издига над селото, на места и до 750 метри н.в.. На западната страна на Одри, границата се спушта до главниот пат и го следи сè до 600 метри н.в., а потоа ја следи изохипсата сè до река Габровица, по која се качува на 650 метри н.в., кратко ја следи изохипсата, потоа се спушта до селото Доброште и ги следи неговите горни граници, по изохипсата од 600 метри н.в.. По истата изохипса, границата минува над селата Глоги, Тарце и Слатино, сè до селото Лешок, каде границата се крева на 650 метри н.в. и минува над манастирот Св. Атанасија и Стари Манастир. Тука границата ја минува Лешочка Река и се симнува по суводолица западно од Лешок до 550 метри н.в., по што ја следи оваа изохипса над село Непроштено, по кое се искачува на 700 метри н.в. и ја следи оваа изохипса меѓу Једоарце и Цепчиште. На локалитетот Падина границата се спушта до реката Брза Вода, кратко се искачува на југ до 900 метри н.в. и потоа по југозападен правец се искачува до локалитетот Втосина пресекувајќи го патот кој води до село Гермо. Продолжува во југозападен правец следејќи го патот и го пресекува непостојаниот поток Лавчански Дол. Потоа продолжува да го следи земјениот пат, под Стрмол, кон село Лавце и се спушта кон Тетовско Кале заобиколувајќи го село Лавце од неговата

јужна страна до најзападната точка на селото покрај патот и потоа се движи во западен правец под село Бањиче и ја пресекува реката Пена. Од оваа точка помеѓу локалитетите Шипково Теќе и Дупник границата се искачува сè до 1020 метри н.в. и во продолжение го следи главниот асфалтен пат за Попова Шапка до локалитетот Бел Камен (западно од село Гајре). Го напушта асфалтниот пат и потоа границата се движи по изохипса од 1100 метри н.в. заобиколувајќи го селото Лисец од источна и јужна страна пресекувајќи го непостојаниот водотек кој доаѓа од Попова Шапка сè до локалитетот Пив. Од тука границата се движи во југоисточен правец до 900 метри н.в. каде доаѓа до патот кој води од Тетово кон село Горно Палчиште и го следи кратко до локалитетот Јурговица. Границата потоа се спушта до 750 метри н.в. и потоа ја следи изохипсата сè до Палчишка Река, се искачува во јужен правец до 900 метри н.в. кај локалитетот Туповица. Потоа по истата изохипса ги поминува локалитетот Кутлица и локалитетот Гумниште се спушта на 850 метри н.в. пресекувајќи го патот кој води за село Јеловјане. Од оваа точка границата продолжува по изохипса од 850 метри н.в. и кај локалитетот Голема Лиска доаѓа до патот кој води кон селата Урвич и Ново Село, го следи на кратко во западен правец и потоа на југ се спушта до Боговинска Река каде ја пресекува и од тука во југозападен правец се искачува до 700 метри н.в. до локалитетот Лисаја. Движејќи се по изохипса од 700 метри н.в. го заобиколува селото Раковец од неговата источна страна и по пресекување на патот кон селото оди кратко во западен правец до локалитетот Стрмец. Од тука се искачува на 750 метри н.в. и ја следи изохипсата преку локалитетот Стари Жабел до врвот Внешт на 756 метри н.в., го пресекува патот кон селото Горјане и покрај патот на југ се спушта до реката Свињска Бара, ја пресекува и се искачува до 800 метри н.в., го пресекува патот кон селото Гурѓевиште следејќи ја изохипсата до локалитетот Бреница. Границата се спушта јужно до реката Маздрача ја пресекува и продолжува во правец на локалитетот Калиште до 750 метри н.в., претходно пресекувајќи ја реката Маврица. Потоа накратко ја следи изохипсата од 750 метри н.в. и се искачува на 800 метри н.в. во пределот помеѓу локалитетите Полоштина и Гури и Ајрес, од каде продолжува по изохипса од 800 метри н.в. сè до патот кој води кон селото Пожаране кај локалитетот Забел. Потоа продолжува во југозападен правец, се спушта до Прошовска Река, ја пресекува и продолжува да се искачува до 950 метри н.в. западно од манастирот Св. Никола. Продолжува по изохипса од 950 метри н.в. и поминува западно од Ново Село и на северна страна од локалитетот Дебоња продолжува по долот западно од село Врановци сè до последната кука на крајот од патот на локалитетот Дебреше (над селото Дебреше) до 700 метри н.в.. Од оваа точка границата се искачува по сртот преку локалитетот Чука до 1000 метри н.в. и локалитетот Велјо Стрниште, за потоа во јужен правец да се спушти од 800 метри н.в. и да продолжи да ја следи изохипсата преку локалитетот Османова Ливада, помеѓу селата Долно Јеловце и Лешница, го пресекува патот кој води кон селото Долно Јеловце и минува низ локалитетот Душк. Границата кратко про-

должува во западен правец и потоа југозападно кон село Печково, се спушта до Јеловјанска Река (Равенска Река), ја пресекува и повторно се качува на 800 метри н.в., го пресекува патот кон село Печково и продолжува по изохипса од 850 метри н.в. до северната страна на село Вруток, поминува над ХЕЦ Вруток и се искачува по течението на Вруточка Река сè до 850 метри н.в.. Од таа точка границата се искачува во северен правец, го пресекува патот кој води од Шарски Води кон Вруток и продолжува до 1300 метри н.в., а потоа по изохипса продолжува во југозападен правец и се движи паралелно со патот кој води кон село Дуф и кај локалитетот Шула се спушта кон југ, ја пресекува Дуфска Река и потоа северозападно се искачува до главниот пат кој води од Маврово кон село Дуф. Оди паралелно со патот низ селата Дуф и Чајане и потоа по долот се искачува кон врвот Мала Планина.

(2) Вкупната површина на Националниот парк Шар Планина изнесува 62 705 хектари.

III. РЕЖИМ НА ЗАШТИТА

Член 6

(1) Во Националниот парк Шар Планина се востановуваат следните зони:

- зона за строга заштита,
- зона за активно управување,
- зона за одржливо користење и
- заштитен појас.

Член 7

(1) Зона за строга заштита (во натамошниот текст: ЗСЗ) претставува дел од Националниот парк Шар Планина со највисок интерес за заштитата, што се карактеризира со изворни, неизменети карактеристики на екосистемите или има сосема мали промени како резултат на традиционални управувачки практики.

(2) Зоната за строга заштита е поделена на пет одделни единици и тоа:

- ЗСЗ – 01 Љуботен,
- ЗСЗ – 02 Бистрица,
- ЗСЗ – 03 Кобилица,
- ЗСЗ – 04 Лешница и
- ЗСЗ – 05 Маздрача.

(3) Површината на ЗСЗ - 01 Љуботен (во натамошниот текст: Љуботен) изнесува 1 057 хектари. Границата на првата зона околу Љуботен започнува на надморска височина од 2200 метри од почетната точка која се наоѓа на самата граница со Косово помеѓу врвовите Куле и Љуботен. На северозападната, северната и североисточната страна, зоната е дефинирана со државната граница, комплетно го опфаќа локалитетот Љуботен и се протега по границата сè до надморска височина од 1750 метри на локалитетот Љак и Занетес, од каде ја напушта границата и продолжува да се движи по изохипса во непосредна близина на горната граница на шумата, преку локалитетот Шпат и Мед. Границата продолжува по изохипсата, пресекувајќи го патот кој води кон локалитетот Кафа е Кејлит, сè до локалитетот Жандарска Бука каде таа продолжува надолу кон југозапад по еден од потоците на Љуботенска Река до над-

морска височина од 1600 метри. Од оваа точка, границата се движи низ шумски појас и се спушта кон југ до 1550 метри н.в., заобиколувајќи ги планинарскиот дом и вилата Љуботен од западна и јужна страна, за потоа да продолжи по изохипса до локалитетот Староселски Бачила каде повторно пресекува еден од потоците на Љуботенска Река и се искачува североисточно до патот кој води кон планинарскиот дом. Во продолжение границата се движи кон југ, паралелно на патот кон Старо Село сè до бачилото на западната страна на локалитетот Елезова Рупа од каде скршнува од патот кон запад сè до 1300 метри и повторно продолжува да го следи патот до надморска височина од 1000 метри во близина на локалитетот Ланишта. Од оваа точка, границата се спушта во правец југозапад до Вратничка Река на 900 метри н.в. каде ја пресекува реката и продолжува да се искачува по течението на еден од потоците на Вратничка Река сè до надморска височина од 1000 метри, за потоа да продолжи со искачувањето низ локалитетот Присој до 1400 метри н.в.. Границата тука излегува од шумскиот појас и продолжува да се искачува по сртот кон запад и северозапад следејќи ја границата на шумата преку локалитетот Шопко сè до надморска височина од 1600 метри, во непосредна близина на бачилата лоцирани на локалитетот Камче. Оттука границата кратко ја следи изохипсата на 1600 метри н.в. и потоа продолжува кон североисток, се спушта до Ливадичка Река, ја пресекува и продолжува да се искачува повторно до 1600 метри н.в. и се движи кон север преку пасишта низ локалитетот Вратнички Бачила, минувајќи крај бачилото во локалитетот Вратничка Ливадица. По бачилото, границата продолжува кон североисток, повторно пресекувајќи ја Вратничка Река сè до 1780 метри н.в. од каде почнува да се спушта југоисточно преку пасиштата до надморска височина од 1500 метри и потоа продолжува да се искачува кон север следејќи ја горната граница на шумата сè до Љуботенска Река и крајот на шумскиот појас во близина на локалитетот Градска Ливадица. Потоа границата се движи повторно кон север по еден од потоците кои ја формираат реката до надморска височина од 1700 метри каде истата го менува правецот кон северозапад и се искачува до почетната точка на Љуботен на надморска височина од 2200 метри.

(4) Површината на ЗСЗ – 02 Бистрица (во натамошниот текст: Бистрица) изнесува 3 756 хектари. Границата на втората зона во општина Теарце започнува на границата со Косово, на локалитетот Јовин Камен кој се наоѓа југозападно од врвот Јовин Камен (2312 метри н.в.), на надморска височина од 2220 метри. На дел од западната страна, како и на северозападната и северната страна, зоната е дефинирана од државната граница со Косово, сè до врвот Црни Камен кој се наоѓа на надморска височина од 2536 метри. Од оваа точка, границата се движи кон југ по сртот сè до 2350 метри н.в. и потоа се спушта кон југозапад до 2100 метри н.в., ја пресекува Езерска Река, повторно се искачува спрема локалитетот Чаушички Срт до надморска височина од 2300 метри и потоа се спушта по долината на локалитетот Чаушица до Чаушичка Река на надморска височина од 1650 метри. Во продолжение границата го следи те-

кот на Чаушичка Река, на 1500 метри н.в., навлегува во шумскиот појас и продолжува се до влевот на реката Бистрица на надморска височина од 1220 метри од каде се искачува спрема југозапад по долината покрај локалитетот Три Воде до 1450 метри н.в. и потоа ја следи изохипсата спрема исток и североисток до локалитетот Голема Дупка. Од оваа точка границата се движи спрема северозапад до надморска височина од 1700 метри во близина на локалитетот Брезанске Ливаде од каде се спушта спрема локалитетот Вртиште, заобиколувајќи го во правец запад-северозапад-североисток со следење на границата на шумата до 1100 метри н.в.. Границата кратко ја следи изохипсата во правец североисток и се спушта до точка на 950 метри н.в. од каде го менува правецот кон северозапад, се спушта до Лешочка Река на 860 метри н.в. и повторно се искачува во правец северозапад-запад-југозапад низ локалитетот Осој до надморска височина од 1600 метри. Од ова место, границата на зоната на кратко ја следи границата на шумата спрема југозапад, за во продолжение да излезе вон горната граница на шумскиот појас и покрај пасиштата спрема запад да се искачи до врвот Врчик на 2094 метри н.в.. По врвот границата продолжува во правец северозапад по сртот низ локалитетот Плоча до врвот со надморска височина од 2375 метри од каде во правец кон запад и северозапад по сртот се спушта кон реката Купиница на 1600 метри н.в. над селото Вејце. Од овде границата се искачува спрема север и северозапад по долината на реката Купиница низ локалитетот Рокочеч до надморска височина од 2000 метри и потоа ја следи изохипсата кон запад движејќи се низ пасишта се до локалитетот Хоцина Ливада каде по сртот се спушта надолу до Дојранска Река и горната граница на шумата над село Вејце на надморска височина од 1700 метри. Од овде границата ја преминува реката и се движи нагоре кон северозапад по течението на еден од потоците на Дојранска Река сè до почетната точка на зоната.

(5) Површината на ЗСЗ – 03 Кобилица (во натамошниот текст: Кобилица) изнесува 558 хектари. Границата на третата зона започнува на границата со Косово, на планинскиот врв кој се наоѓа на надморска височина од 2473 метри, помеѓу селото Царево Гумно и преминот Љубински Уши. На северната страна зоната е дефинирана со државната граница која се движи од почетната точка, преку гребенот Трескавец и врвот Кобилица сè до долината помеѓу локалитетите Кучибег и Сердарица на надморска височина од 2179 метри. Од оваа точка, границата се спушта спрема југоисток во правец на селото Вејце, по долината на еден од непостојаните извори кои се влеваат во Дојранска Река се до 1850 метри н.в. и потоа продолжува по изохипса во југозападен правец низ локалитетот Голем Камен, спрема врвот Гури и Епр и се движи низ пасишта. На превојот пред самиот врв, границата се искачува на 1900 метри н.в. и скршнува кон запад спуштајќи се до надморска височина од 1550 метри, при тоа на кратко навлегувајќи во горниот шумски појас во близина на локалитетот Шеличе. Од оваа точка, границата се движи нагоре во југозападен правец низ локалитетот Шеличе, а по течението на Река Шеличе до 1900 метри н.в., за потоа да скршне по долината во југоисточен правец и се искачи до почетната точка на оваа зона.

(6) Површината на ЗСЗ – 04 Лешница (во натамошниот текст: Лешница) изнесува 4 559 хектари. Границата на четвртата зона започнува на границата со Косово, на планинскиот врв Брдалево кој се наоѓа на надморска височина од 2369 метри на западниот дел од предложената граница на Националниот Парк Шар Планина. Зоната на својата западна, северозападна и северна страна е дефинирана со државната граница со Косово, од врвот Брдалево, преку врвовите Клеч, Маја и превојот Кара Никола од каде земјен пат води до селото Вешала. Границата во првиот дел се спушта и се движи спрема југ следејќи го патот кон Вешала до надморска височина од 1900 метри каде доаѓа до Караниколос Река и ја следи сè до 1770 метри н.в. од тука скршнува кон југозапад спрема врвот Шереметица низ локалитетот Караниколица и се искачува до надморска височина од 2000 метри. Од оваа точка, границата се движи спрема југозапад следејќи ја изохипсата на 2000 метри н.в. сè до локалитетот Стрга каде се спушта спрема југ по течението на еден од потоците кој се влева во Скакаличка Река до надморска височина од 1700 метри каде границата ја поминува Скакаличка Река и потоа се искачува по сртот спрема запад до 1800 метри н.в. и локалитетот Гајрина. Во продолжение границата ја следи изохипсата на 1800 метри и се движи низ пасишта покрај неколку бачила до локалитетот Бабасаница, на стотина и повеќе метри над патот кој води од селото Бозовце до локалитетот Долна Лешница. На локалитетот Бабасаница, границата се движи кратко кон југ преку еден од потоците кои се влеваат во реката Пена и потоа во југозападен правец се искачува по сртот кон највисоката точка на локалитетот Кепеново со надморска височина од 2208 метри, од каде се спушта на југ кон локалитетот Садере на 1800 метри н.в. Од оваа точка, границата навлегува во шумскиот појас и во правец југоисток се спушта кон реката Пена на 1500 метри н.в., потоа ја следи до локалитетот Долна Лешница каде ја преминува реката во североисточен правец, кратко се искачува и по изохипса на надморска височина од 1550 метри се движи се до Лешничка Река. Во продолжение границата кратко се движи кон северозапад до патот кој води од Долна Лешница до Попова Шапка и го следи патот заобиколувајќи го врвот Плат се до бачилото Први Мај на надморска височина од 1850 метри каде границата излегува од шумскиот појас. Оттука границата го напушта патот и се движи нагоре по течението на непостојан поток спрема локалитетот Горна Лешница сè до надморска височина од 2100 метри од каде во правец спрема југ се движи по сртот помеѓу локалитетите Горна Лешница и Казани се до врвот на 2589 метри н.в.. Од овој врв границата се движи на запад по сртот спрема Син Врв (2554 метри н.в.) во близина на локалитетот Орлова Стена и потоа се спушта кон југ спрема долината на Вакуф, ја преминува реката, на југозапад кратко ја следи летната пешачка патека кон врвот Бакардан и потоа по сртот спрема запад стигнува до самиот врв на надморска височина од 2704 метри. Границата продолжува по сртот во правец југозапад-запад следејќи ја зимската пешачка патека од врвот Бакардан кон Титов Врв сè до седлото на надморска височина од 2490 метри од каде во

југозападен правец се движи спрема врвот Турчин до 2450 метри н.в.. Границата потоа продолжува по изохипса на 2450 метри н.в. заобиколувајќи го врвот Турчин од неговата јужна страна сè до западната страна на врвот од каде границата се движи спрема запад по срот и потоа се спушта спрема локалитетот Џинибег на надморска височина од 2200 метри. Од оваа точка границата ја следи изохипсата на 2200 метри н.в. во правец југозапад и во непосредна близина на изворите на реката Пена го менува правецот спрема северозапад и продолжува по стариот земјен пат до подножјето на врвот Брдалево каде во правец запад повторно се искачува до врвот кој е почетната точка на оваа зона.

(7) Површината на ЗСЗ – 05 Маздрача (во натамошниот текст: Маздрача) изнесува 6 722 хектари. Границата на петтата зона започнува на врвот Мал Црн Камен (2230 метри н.в.) кој се наоѓа на границата со Националниот парк Маврово и се движи по срот во правец северозапад следејќи ја границата на Националниот парк Маврово сè до државната граница со Косово низ локалитетот Маздрача. Во продолжение границата во западниот дел на зоната е дефинирана од државната граница со Косово сè до локалитетот Трпезница, во непосредна близина на врвот Џинибег (2610 метри), на неговата северозападна страна. Од оваа точка границата се движи на исток-североисток-исток спрема локалитетот Велика Смрека на надморска височина од 2020 метри каде доаѓа до Слапска Река и во продолжение го следи текот на реката кон југоисток се до локалитетот Слап на 1420 метри н.в. каде Слапска Река се влева во Боговињска Река. Границата потоа продолжува кон југозапад до локалитетот Војводина на надморска височина од 2000 метри од каде кратко се движи по изохипса во правец југозапад, а потоа кон запад се искачува и стигнува до локалитетот Црн Камен на надморска височина од 2300 метри. Оттука границата се спушта кон југ до 2200 метри н.в. и потоа кон југоисток спрема локалитетот Матене, а притоа на надморска височина од 1500 метри навлегува во горниот шумски појас и во продолжение спрема југ го следи земјениот пат Шарски Води кон локалитетот Трла каде се движи по горната граница на шумата во правец југозапад-југ-југоисток сè до надморска височина од 800 метри. На оваа точка границата ја минува реката Маздрача и се движи угоре кон југ по долината на непостојан поток, низ локалитетот Црна Вода, потоа помеѓу локалитетите Црн Камен и Кодра е Маде каде на надморска височина од 1300 метри повторно го пресекува патот Шарски Води и продолжува до горната граница на шумата на 1550 метри н.в.. Потоа границата ја следи горната граница на шумата во правец северозапад до надморска височина од 1650 метри во близина на локалитетот Зенделова Чешма, за потоа да го смени правецот спрема југозапад и потоа на запад повторно по горната граница на шумата сè до врвот Чука (1715 метри н.в.). Од оваа точка се напушта горната граница на шумскиот појас и границата на зоната продолжува кон југ, се искачува на следниот врв на надморска височина од 2000 метри и низ локалитетот Кучи Баба во правец југозапад-запад стигнува под врвот Бугарски Колиби на 2180 метри н.в.. Оттука границата продолжува со искачување во правец југозапад сè до почетната точка на зоната, врвот Мал Црн Камен.

(8) Вкупната површина на зоната за строга заштита на Националниот парк Шар Планина изнесува 16 651 хектар или 26,5% од вкупната површина на Националниот парк.

(9) Во зоната за строга заштита забрането е спроведување на активности со кои се загрозува изворноста на природата и се нарушува природната рамнотежа.

(10) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита, Јавната установа Национален парк Шар Планина од членот 12 од овој закон е должна да обезбеди постојан мониторинг.

(11) Во зоната за строга заштита дозволени се традиционално управувачки практики доколку тие служат за одржување на природните вредности на зоната, согласно со Планот за управување со Националниот парк Шар Планина и членот 104 од Законот за заштита на природата.

(12) Во зоната за строга заштита дозволени се научно-истражувачки активности согласно со членот 24 од Законот за заштита на природата доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштита на подрачјето, по претходно добиена дозвола од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата во соработка со Јавната установа Национален парк Шар Планина.

Член 8

(1) Зоната за активно управување претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни управувачки интервенции со цел реставрација, ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот.

(2) Границата на зоната за активно управување започнува во долината која се наоѓа помеѓу врвот Мала Планина и локалитетот Дингова Црква на надморска височина од 1670 метри. Западната, северозападната и дел од северната граница на зоната е дефинирана со границата на целиот Национален парк Шар Планина и петте зони на строга заштита. Од точката на која завршува зоната на строга заштита на Љуботен границата на зоната за активно управување продолжува по државната граница со Косово во правец исток-североисток до долната граница на шумскиот појас на 1170 метри н.в. кај локалитетот Кодра е Бунари. Од таа точка во правец југо-запад-југ накратко ја следи границата на шумата и се искачува до 1200 метри н.в. каде навлегува во шумскиот појас и продолжува да се движи по изохипса преку локалитетот Бели Камен и продолжува на југозапад по истата изохипса од 1200 метри н.в. се до локалитетот Ланишта под врвот Косматица. Од таа точка се спушта во правец југозапад, го сече патот кој води кон планинарскиот дом Љуботен, низ локалитетот Церје сè до Вратничка Река на надморска височина од 750 метри. Потоа границата кратко се искачува во западен правец до 900 метри н.в. и по изохипса продолжува на југозапад низ локалитетите Ѓелев Нива и Клаѓе, се спушта до Беловишка Река, ја минува и се искачува до надморска височина од 800 метри. Границата продолжува по изохипсата од 800 метри н.в. над селото Беловиште и локалитетот Папрадица, ја пресекува реката Валаец и продолжува по истата изохипса до

Одранска Река. Од таа точка границата ја пресекува Одранска Река и во правец југозапад се искачува до надморска височина од 1200 метри н.в. и потоа се спушта до 900 метри н.в. и на кратко ја следи реката Габровница во правец југ сè до еден од непостојаните потоци кај локалитетот Падина и потоа кон запад се искачува по еден од непостојаните потоци до надморска височина од 1200 метри. Потоа границата ја следи изохипсата до реката Поника, ја минува и продолжува по изохипса кон југ до локалитетот Решетка од каде по истата изохипса продолжува до локалитетот Пеќ и се спушта во југозападен правец до реката Бистрица на надморска височина од 850 метри. Од оваа точка границата продолжува преку реката Бистрица на југозапад и се искачува до надморска височина од 1100 метри и потоа продолжува паралелно на патот кој води од Три Воде до село Лешок, при тоа движејќи се во правец југоисток-југ-југозапад, минувајќи го селото Брезно сè до надморска височина од 800 метри во близина на црквата Стари Манастир во село Лешок. Од оваа точка границата го напушта патот и се спушта кон Лешочка Река во правец северозапад, ја минува реката на надморска височина од 750 метри и продолжува да се искачува во југозападен правец до 1000 метри н.в. и потоа по изохипса кон локалитетот Папрадник од каде во правец југозапад се движи по истата изохипса од 1000 метри н.в. потоа ја пресекува реката Луди Поток, минува крај село Сетоле до земјениот пат и го следи накратко во правец југозапад, а потоа се искачува кон север до надморска височина од 1400 метри. Од оваа точка во северозападен правец во континуитет го следи патот кој се искачува до 1700 метри н.в., а потоа се спушта кон југ по патот до локалитетот Исти Камен на надморска височина од 1400 метри, тука границата скршнува кон запад до локалитетот Орлица и се искачува по друг земјен пат во правец северозапад-север сè до надморска височина од 1600 метри и кон запад се спушта до реката Купиница на надморска височина од 1400 метри. Од оваа точка границата кратко се движи по изохипса од 1400 метри н.в. кон село Вејце и потоа по сртот во северен правец и по горна граница на шумата се искачува до надморска височина од 1700 метри и од таа точка на запад низ шумскиот појас се спушта до Дојранска Река на 1300 метри н.в., ја минува и продолжува да се качува до надморска височина од 1550 метри. Границата потоа кратко се движи по изохипса во југозападен правец до локалитетот Каракол од каде на запад се искачува до надморска височина од 1650 метри и потоа кон југ се спушта низ локалитетот Горновица каде накратко излегува од шумскиот појас и се спушта до реката Прои и Бродецит на 1400 метри н.в.. Од оваа точка ја минува реката и се движи по изохипса во правец југ-запад низ локалитетот Кобилчка Шума, потоа ја минува реката Шеличе и продолжува по истата изохипса од 1400 метри н.в. низ локалитетот Кошица до локалитетот Маљи и Бачелес од каде се спушта до Река е Кепит на надморска височина од 1350 метри кратко ја следи реката во јужен правец и над локалитетот Ворес над село Вешала во западен правец се искачува до надморска височина од 1400 метри, во продолжение кратко ја следи Реката Караниколос до 1500 метри н.в. од каде на југ се спушта кон локалитетот

Пробозовце е Епр. Од ова место кратко продолжува во југозападен правец по изохипса над село Бозовце каде се искачува до 1500 метри н.в. и по истата изохипса продолжува до локалитетот Рафша каде го сече патот кој води од Долна Лешница до село Бозовце и се спушта во југоисточен правец до Река Пена на надморска височина од 1300 метри. Потоа ја следи реката Пена се до надморска височина од 1050 метри каде границата се движи по граница на шумата кон југ кон локалитетот Црни Врв до надморска височина од 1200 метри од каде кратко ја следи изохипсата кон исток до патот кој води до село Бродец, понатаму кратко го следи и патот со село Бродец до 1100 метри н.в., ја минува Студена Река и кратко продолжува во североисточен правец од каде во јужен правец се искачува до локалитетот Дрвен и продолжува да се искачува до локалитетот Стана Бара на надморска височина од 1700 метри. Од оваа точка по границата на шумата се движи во правец југ-запад и минува над планинарскиот дом Јелак кон локалитетот Гури и Брезит каде се искачува на надморска височина од 2000 метри. Од оваа точка во југозападен и јужен правец границата го пресекува патот кој води од Попова Шапка до Долна Лешница и се искачува до врвот Антени на 2531 метри. Од оваа точка се движи во правец југоисток преку локалитетот Баре до врвот на надморска височина од 1690 метри кој се наоѓа помеѓу местата Аеродром и Кепато е Голит и потоа по сртот се спушта во правец југоисток-југ преку локалитетот Гуранова Карпа сè до Палчишка Река на 800 метри н.в. Од оваа точка кратко навлегува во шума и во западен правец се искачува по течението на непостојан поток низ локалитетот Уица се до 1350 метри н.в. каде го пресекува патот и во јужен правец кратко го следи кон Јеловјане, потоа продолжува по патот кон локалитетот Орловец од каде на кратко продолжува по патот кон Ново Село и во правец северозапад се искачува до надморска височина од 1550 метри од каде по изохипса кратко се движи кон локалитетот Фисник и на југ се спушта над Ново Село на 1400 метри н.в. и продолжува да се движи паралелно со патот на системот Шарски Води во западен правец до 1360 метри н.в.. Од оваа точка границата продолжува во северозападен правец до надморска височина од 1440 метри каде во правец на локалитетот Штурница ја пресекува Боговинска Река и се искачува до 1450 метри н.в., кратко се движи по изохипсата заобиколувајќи ја каптажата над Ново Село и продолжува да се спушта во југоисточен правец повторно до патот на Шарски Води на 1340 метри н.в.. Од патот се спушта во североисточен правец до Боговинска Река на 1230 метри н.в. и ја следи реката сè до надморска височина од 650 метри од каде во југозападен правец се искачува кон врвот Шавар 1050 метри н.в., потоа се движи по изохипса на југ до локалитетот Шевар и потоа на запад влегува во шумскиот појас каде се искачува на 1100 метри н.в. и продолжува да се движи на запад кон село Ломница сè до реката Матене. Од тука границата се спушта по течението на реката Матене до нејзиното влевање во Маздрача и потоа продолжува да се спушта по течението на реката Маздрача до 700 метри н.в. од каде во југозападен правец се качува до 1050 метри н.в., го заобиколува селото Калиште и продолжува по изохипса на југ пресекувајќи го патот кој

го поврзува селото Пожаране со Шарски Води кај локалитетот Раковец. Потоа границата повторно продолжува по изохипса од 1050 метри н.в. во југозападен правец преку Прошовска Река и продолжува преку локалитетите Баштенци и Глауч од каде потоа во правец југозапад се искачува до надморска височина од 1300 метри каде повторно го пресекува патот Шарски Води и го следи сè до планинарскиот дом Шарски Води, минува над него и се качува кон Петкови Млаки на 1500 метри н.в. и потоа се спушта по непостојан поток над селото Горно Јеловце до надморска височина од 1300 метри и потоа го следи земјениот пат во правец северозапад до надморска височина од 1350 метри од каде продолжува во западен правец кон локалитетот Шкалски Рид до надморска височина од 1570 метри од каде кратко се движи по изохипса кон локалитетот Дедел-Бег, ја пресекува Јеловјанска Река и повторно кратко се движи по изохипсата на 1500 метри во источен правец. Од оваа точка границата продолжува да се спушта во правец исток-североисток до каптажата над село Горно Јеловце на надморска височина од 1300 метри и продолжува да се движи паралелно со патот Шарски Води. Границата понатаму го следи патот до локалитетот Пивој каде се одвојува од патот во правец југозапад, ја пресекува Вруточка Река на надморска височина од 1250 метри, движејќи се во јужен правец и од таа точка се движи во правец југоисток минувајќи низ локалитетот Стог и кај локалитетот Орлов Камен го менува правецот и продолжува кон југозапад до село Тољане. Од тука продолжува по изохипсата на 1350 метри, минува над село Брезовец и продолжува во западен правец кон локалитетот Лениште и по истата изохипса накратко оди во јужен правец кон село Чајане од каде продолжува паралелно со надворешната граница на Националниот Парк во правец југозапад-запад при што се спушта до реката Мелца на 1300 метри н.в. од каде преку локалитетот Сотка се искачува до почетната точка од зоната.

(3) Вкупната површина на зоната за активно управување на Националниот парк Шар Планина изнесува 30 763 хектари или 49,06% од вкупната површина на Националниот парк.

(4) Во зоната за активно управување, Јавната установа Национален парк Шар Планина може да врши активности на управување кои се однесуваат на манипулирање со живеалишта и со видови.

(5) Во зоната за активно управување дозволено е спроведување на економски активности кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита на Националниот парк Шар Планина, како екотуризам и традиционално екстензивно земјоделство, согласно со Планот за управување со Националниот парк Шар Планина.

Член 9

(1) Зоната за одржливо користење претставува дел од заштитеното подрачје кој не поседува високи вредности за заштитата, во кој се наоѓаат инфраструктурни објекти, објекти на културното наследство, типови на шумски насади коишто не се карактеристични за подрачјето, како и населени места со околното земјоделско земјиште.

(2) Границата на зоната за одржливо користење започнува на најјужната точка на Националниот парк и

во континуитет ја следи границата на зоната за активно управување сè до заштитниот појас на ски центарот Попова Шапка. Од оваа точка продолжува по источната граница на заштитниот појас сè до местото Стана Бара каде повторно продолжува во континуитет сè до државната граница на северозападниот дел од каде продолжува да ја следи границата на Националниот парк до најјужната почетна точка.

(3) Вкупната површина на зоната за одржливо користење на Националниот парк Шар Планина изнесува 13 805 хектари или 22,02% од вкупната површина на Националниот парк.

(4) За зоната за одржливо користење во Планот за управување со Националниот парк Шар Планина се предвидуваат мерки и интервенции со цел унапредување на карактеристиките на природата.

Член 10

(1) Во рамките на Националниот парк Шар Планина се воспоставува заштитен појас. Тој се воспоставува околу ски центарот Попова Шапка и започнува од врвот Антени на 2531 метри н.в. кратко се движи по сртот кон Церипашина и во јужен правец и од 2450 метри н.в. во северен правец се спушта сè до патот кој води од Попова Шапка до Долна Лешница и потоа врти во правец североисток кон највисокиот врв во локалитетот Гури и Брезит на 2002 метри н.в.. Од оваа точка продолжува да се спушта кон исток до надморска височина од 1850 метри н.в. и ја следи изохипсата над планинарскиот дом Јелак од каде се искачува на 1950 метри н.в. до местото каде се приклучува повторно на патот кон Попова Шапка и од тоа место по сртот ја следи горната граница на шумата и се спушта до 1650 метри н.в. Од ова место границата се движи во правец југоисток кон локалитетот Пржаљ, го следи шумскиот пат кој на југ се приклучува на главниот асфалтен пат Тетово-Попова Шапка на 1550 метри н.в. и потоа го следи патот кон Попова Шапка до 1700 метри н.в. каде го пресекува и продолжува по изохипсата од 1650 метри н.в. сè до врвот на 1690 метри н.в. Од врвот, заштитниот појас ја следи границата на зоната за одржливо управување во правец северозапад преку местото Баре кон почетната точка на врвот Антени.

(2) Вкупната површина на заштитниот појас на Националниот парк Шар Планина изнесува 1 484 хектари или 2,37% од вкупната површина на Националниот парк.

(3) Во заштитниот појас Јавната установа Националниот парк Шар Планина спроведува активности за непосредна заштита и презема соодветни мерки, со цел да се спречат, намалат и ограничат заканите за заштитеното подрачје.

Член 11

Одржувањето на постоечката инфраструктура од јавен, безбедносен и стратешки интерес за Република Северна Македонија може да се одвива непречено во сите зони на Националниот парк Шар Планина, во соработка со Јавната установа Национален парк Шар Планина и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата.

IV. УПРАВУВАЊЕ

Член 12

Со Националниот парк Шар Планина управува Јавната установа Национален парк Шар Планина.

Член 13

Јавната установа Национален парк Шар Планина е должна на територијата на Националниот парк Шар Планина да ја спроведува заштитата на природното наследство преку:

- воспоставување режим на заштита на Националниот парк,
- преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк,
- изработка и донесување на План за управување со Националниот парк согласно со членот 73 од Законот за заштита на природата и Годишна програма за заштита на природата согласно со членот 98 од Законот за заштита на природата,
- мониторинг на состојбата со природните вредности,
- спречување на штетни активности од физички и правни лица во Националниот парк, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и унапредување на природата,
- заштита и зачувување на природните живеалишта од национално и меѓународно значење,
- заштита и зачувување на биолошката разновидност од национално и меѓународно значење,
- заштита и зачувување на пределската разновидност,
- заштита и зачувување на специфичните геоморфолошки форми,
- утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и идентификација на заканите,
- водење евиденција и документација за природните вредности на Националниот парк (изработка на инвентар за живеалишта, диви видови, геодиверзитет и предели),
- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот развој,
- создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој,
- остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на Националниот парк,
- поттикнување на научно -истражувачката работа преку проучувања и истражувања на природните вредности, кои се од интерес за заштита на Националниот парк,
- издавање на информативен и пропаганден материјал за природните вредности на Националниот парк,
- подигање на јавната свест, особено во воспитно-образовниот процес за заштита на Националниот парк и
- вршење на други работи кои придонесуваат за заштита на природните вредности на Националниот парк.

V. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Член 14

(1) Непосредната заштита на Националниот парк Шар Планина ја спроведува чуварска служба, формирана од Јавната установа Национален парк Шар Планина согласно со членот 108 од Законот за заштита на природата.

(2) Чуварската служба особено ги врши работите на набљудување и следење на состојбите со природните вредности на подрачјето на Националниот парк, врши надзор над спроведување на дозволените активности во Националниот парк, како и други работи кои ќе му ги довери, односно за кои ќе го овласти Јавната установа Национален парк Шар Планина.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Јавната установа Национален парк Шар Планина се основа од страна на Владата на Република Северна Македонија во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Јавната установа Национален парк Шар Планина во рок од еден месец од денот на нејзиното основање, на својата веб-страница објавува Картографски приказ со границите на Националниот парк Шар Планина и границите на зоната за строга заштита, зоната за активно управување, зоната за одржливо користење и заштитниот појас, со државен референтен систем и државна картографска проекција.

Член 17

(1) Планот за управување со Национален парк Шар Планина се донесува најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесувањето на Планот за управување од ставот (1) на овој член, Јавната установа Национален парк Шар Планина работи во согласност со Годишна програма за заштита на природата, која се донесува во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) До донесувањето на Планот за управување од ставот (1) на овој член активните економски субјекти на подрачјето на Националниот парк Шар Планина, продолжуваат да ги вршат активностите во согласност со претходно добиените дозволи, лиценци, склучените договори и/или утврдените планови за работа согласно со закон, а во соработка со Јавната установа Национален парк Шар Планина.

(4) Во заштитеното подрачје со цел завршување на постапките по донесените одлуки за избор за најповолна понуда и склучени договори за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од електрани од страна на Владата на Република Северна Македонија, се воспоставуваат следниве привремена заштитни појаси, поставени како 10 метри заштитен појас од линијата на цевководот, со соодветно проширување на локацијата на планираниот зафат:

- Заштитен појас околу МХЕ Лешочка 100,
- Заштитен појас околу МХЕ Лешочка 101,
- Заштитен појас околу МХЕ Маздрача,
- Заштитен појас околу МХЕ Беловишка 107,
- Заштитен појас околу МХЕ Вратничка 66,
- Заштитен појас околу МХЕ Љуботенска 67 и
- Заштитен појас околу МХЕ Пена 82.

(5) Заштитните појаси од ставот (4) на овој член се воспоставуваат во времетраење од една година од денот на влегување во сила на овој закон.

(6) Одлуките за избор за најповолна понуда и договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од електрани од ставот (4) на овој член чии обврски нема да бидат реализирани до истекување на рокот од ставот (5) од овој член, ќе престанат да важат.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Л I G J

I SHPALLJES SË NJË PJESE TË MALIT TË SHARRIT SI PARK KOMBËTAR

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Një pjesë e Malit të Sharrit është shpallur si park kombëtar për shkak të mbrojtjes së bukurive dhe vlerave të jashtëzakonshme natyrore, diversitetit dhe pasurisë së biodiversitetit, gjeodiversitetit, karakteristikave hidrologjike, peizazheve, peizazheve dhe vlerave të tjera, si të mira me interes publik.

Neni 2

Emri i zonës së mbrojtur është Parku Kombëtar i Malit të Sharrit.

Neni 3

Kategorija e zonës së mbrojtur është kategorija II - parku kombëtar.

Neni 4

Me shpalljen e Malit të Sharit si park kombëtar mundësohet:

- ruajtja e gjendjes autentike të natyrës nëpërmjet mbrojtjes së vlerave natyrore dhe vlerave të tjera,
- parandalimi i veprimeve që mund të shkaktojnë drejtpërdrejt ose indirekt prishjen e ekuilibrit natyror të ekosistemeve ose ndryshime në karakteristikat themelore dhe tiparet e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit,
- krijimin e kushteve më të favorshme për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e diversitetit biologjik dhe peizazhit dhe
- përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në një mënyrë që nuk rrezikon mbijetesën e specieve dhe ekuilibrin e tyre natyror, dhe siguron qëllime të tyre kërkimore shkencore, kulturore, arsimore, turistike-rekreative dhe qëllime të tjera.

II. KUFIJTË E SHPËRNDARJES

Neni 5

(1) Kufiri i Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit në jugperëndim, fillon nga maja Mali i Vogël prej 1798 m lartësi mbidetare që ndjek kufirin e Parkut Kombëtar të Mavrovës në një drejtim veriperëndimor, dhe pastaj në pjesën perëndimore, veriperëndimore, veriore dhe verilindore ndjek kufijtë kombëtarë deri në verilindje të majës së Boglacit, ku një rrjedhë e paqëndrueshme kalon kufirin shtetëror, afër fshatrave Kodrali dhe Gllboçicë, në Kosovë. Prej aty, deri në fshatin Xhepçistë, kufiri ka një drejtim të përgjithshëm jugperëndimor, së pari duke kaluar nëpër luginën e thatë në veri të majës së Boglacit, zbrat në Përroi e Sapatit, e pret atë dhe ngjitet në kurriz në 1000 metra lartësi mbidetare. Pastaj ndjek izohipset, deri në rrugën pyjore, mbi lartësinë Popov Dub, deri në Kallugjer, mbi Rogaçevë. Pastaj ngjitet në 1000 metra lartësi mbidetare dhe ndjek izohipin deri në rrugën pyjore në perëndim të Rogaçevës, përgjatë së cilës ngjitet në 1040 metra lartësi mbidetare dhe pastaj zbrat përgjatë luginës së thatë në Staro Sellë, në 920 metra lartësi mbidetare në afërsi të kishës së Shën Gjergjit. Prej aty vazhdon përgjatë rrugës pyjore dhe para lokalitetit të Cerjes zbrat në jug përgjatë kurrizit në drejtim të fshatit Vratnicë, në 800 metra lartësi mbidetare Kufiri e pret lumin e Vratičes kalon direkt mbi kishën e Shën Premtes dhe lëviz sipas izohipin në 780 m lartësi mbidetare Në të njëjtën lartësi, kufiri e rrethon edhe fshatin Bellovishtë në anën verilindore, dhe në kufirin perëndimor zbrat në rrugën kryesore dhe e ndjek deri në 650 metra lartësi mbidetare, pastaj në fshatin Odër, ai ngrihet përsëri mbi fshat, në vend deri në 750 metra në anën perëndimore të Odrin, kufiri zbrat në rrugën kryesore dhe e ndjek atë deri në 600 metra lartësi mbidetare, dhe më pas ndjek izohipset deri në lumin e Gabrovicës, pas së cilës ai ngjitet në 650 metra lartësi mbidetare, shkurt e ndjek izohipin, pastaj zbrat në fshatin Dobrosht dhe ndjek kufijtë e sipërm të tij, pas izohipseve prej 600 metrash lartësi mbidetare. Duke ndjekur të njëjtin izohips, kufiri kalon mbi fshatrat Gllögë, Tearcë dhe Sllatinë, deri në fshatin Leshkë, ku kufiri ngrihet në 650 metra lartësi mbidetare dhe kalon mbi manastirin e Shën Athanasit dhe Manastirin e Vjetër. Këtu kufiri kalon lumin e Leshkës dhe zbrat përgjatë një luginë të thatë në perëndim të Leshkës në 550 metra lartësi mbidetare, pas së cilës ndjek këtë izohips mbi fshatin Neproshten, pas së cilës zbrat në 700 metra mbi nivelin e detit dhe ndjek këtë izohips midis Jedoarcës dhe Xhepçistit. Pastaj kufiri kalon mbi Xhepçisht dhe Poroj. Në lokalitetin e Padinit kufiri lëshohet te lumi e Ujit të Rëmyer dhe shkurt ngjitet në jug deri në 900 m lartësi mbidetare dhe pastaj në drejtim jugperëndimor ngjitet te lokaliteti i Vtosinës duke e ndarë rrugën e cila të çon në fshatin Gjermë. Vazhdon në drejtim jugperëndimor duke ndjekur rrugën dhe e ndan përroin jo të përhershëm Lavçenski Doll. Pastaj vazhdon të përcjellë rrugën tokësore në Stërmoll drejt fshatit Llavcë dhe zbrat drejt Kalasë së Tetovës duke e rrethuar fshatin Llarcë nga ana e tij e jugut deri në pikën perëndimore të fshatit përgjatë rrugës dhe pastaj lëviz në drejtim perëndimor në fshatin Baniçë dhe e ndan lumin e Shkumbinit. Nga kjo pikë midis lokalitetit të Teqesë së Shipkovës dhe kufiri i

Dubnikut ngrihet deri në 1020 metra lartësi mbidetare dhe në vazhdim e ndjek rrugën kryesore të asfaltuar për në Kodrën e Diellit deri te lokaliteti i Gurit të Bardhë (në perëndim të fshatit Gajre). E braktisë rrugën e asfaltuar pastaj kufiri lëviz nëpër izohipin prej 1100 metra lartësi mbidetare duke e rrethuar fshatin Lisec nga ana lindore dhe jugore duke e ndarë rrjedhën e përkoshme të ujit i cili vjen nga Kodra e Diellit deri në lokalitetin Piv. Prej këtu kufiri lëviz në drejtin juglindor deri në 900 metra lartësi mbidetare ku vjen deri te rruga e cila të çon nga Tetova drejt fshatit Pallçishtë e Epërme dhe e ndjek shkurt te lokaliteti i Jurgovicës. Kufiri pastaj lëshohet deri në 750 metra lartësi mbidetare dhe pastaj e ndjek izohipin deri lumi i Pallçishkës ngjitet në drejtim jugor deri në 900 metra lartësi mbidetare të lokalitetit të Tuhovicës. Pastaj nëpër të njëjtin izohips i kalon lokalitetet e Kutlicës dhe Gumnishtës lëshohet 850 metra lartësi mbidetare duke e ndarë rrugën e cila të çon në fshatin Jelovjan. Nga kjo pikë kufiri vazhdon nëpër izohipin drejt deri 850 metra lartësi mbidetare deri te lokaliteti Golema Liska vjen deri te rruga që të çon në fshatin Urviç dhe Novo Sellë e ndjek shkurt në drejtim perëndimor dhe pastaj në jug zbret deri te lumi i Bogovinës ku e ndan dhe prej këtu në drejtim jugperëndimor ngjitet deri në 700 metra lartësi mbidetare deri te lokaliteti Lisaja. Duke lëvizur nëpër izohips 700 metra lartësi mbidetare e rrethon fshatin Rakovec në pjesën e tij lindore dhe pas prerjes së rrugës drejt fshatit shkon shkurt në drejtim perëndimor deri në lokalitetin Stërmeç. Nga këtu ngjitet në 750 metra lartësi mbidetare dhe ndjek izohipset nëpërmjet lokalitetit Zabeli i Vjetër deri në majën e Vneshtës në 756 metra lartësi mbidetare, kryqëzon rrugën për në fshatin Gorjan dhe përgjatë rrugës në jug zbret në lumin e Svinjska Barës, e kryqëzon atë dhe ngjitet në 800 metra lartësi mbidetare, kryqëzon rrugën për në fshatin Gjurgjevisht duke ndjekur izohipin për në lokalitetin Brenica. Kufiri zbret në jug deri te lumi i Mazdraçës, e kalon atë dhe vazhdon në drejtim të lokalitetit Kalishtë deri në 750 metra lartësi mbidetare, duke kaluar më parë lumin e Mavricës. Pastaj ndjek shkurtimisht izohipin prej 750 metrash lartësi mbidetare dhe ngjitet në 800 metra lartësi mbidetare në zonën midis lokaliteteve Polloshtina dhe Guri i Ajrës, nga ku vazhdon përgjatë një izohipsi 800 metra lartësi mbidetare deri në fshatin Pozharan afër lokalitetit Zabel. Pastaj vazhdon në drejtim të jugperëndimit, zbret në lumin e Proshovskës, e kryqëzon atë dhe vazhdon të ngjitet në 950 metra lartësi mbidetare në perëndim të manastirit të Shën Nikollës. Vazhdon pas izohipsit prej 950 metra lartësi mbidetare dhe kalon në perëndim të Novo Sellës dhe në anën veriore të lokalitetit Debonja vazhdon përgjatë luginës në perëndim të fshatit Vranovc deri në shtëpinë e fundit në fund të rrugës në lokalitetin Debresh (mbi fshatin Debresh) deri në 700 metra lartësi mbidetare. Nga kjo pikë, kufiri ngjitet përgjatë kreshtës përmes lokalitetit Çukë deri në 1000 metra lartësi mbidetare dhe lokaliteti Veljo Stërnisht, dhe pastaj në drejtimin jugor zbret nga 800 metra lartësi mbidetare dhe për të vazhduar të ndjekim izohipset përmes lokalitetit Livadhi i Osmanit, midis fshatrave Jelovcë e Poshtme dhe Leshnicë, kryqëzon rrugën që të çon në fshatin Jelovcë e Poshtme dhe kalon përmes lokalitetit Dushku. Kufiri vazhdon për pak kohë në një drejtim

perëndimor dhe pastaj në jugperëndim të fshatit Peçkovë, zbret në Lumin e Ravenit, e kalon atë dhe ngjitet përsëri në 800 metra lartësi mbidetare, kryqëzon rrugën për në fshatin Peçkovë dhe vazhdon pas një izohipsi prej 850 metrash lartësi mbidetare në anën veriore të fshatit Vrutok, kalon mbi HEC Vrutok dhe ngjitet përgjatë lumit të Vrutokut deri në 850 metra lartësi mbidetare. Nga ajo pikë kufiri ngjitet në një drejtim verior, kryqëzon rrugën që të çon nga Ujërat e Sharrit në Vrutok dhe vazhdon deri në 1300 metra lartësi mbidetare, dhe pastaj pas izohipseve vazhdon në drejtim të jugperëndimit dhe lëviz paralel me rrugën që të çon në fshatin Duf dhe në lokalitetin Shula ajo zbret në jug, kalon lumin e Dufit dhe pastaj ngjitet në veriperëndim të rruga kryesore që të çon nga Mavrova në fshatin Duf. Shkon paralelisht me rrugën përmes fshatrave Duf dhe Çajan dhe më pas përgjatë luginës ngjitet në majën e Malit të Vogël.

(2) Sipërfaqja e përgjithshme e Parkut Kombëtar të Malit Sharr është 62 705 hektarë.

III. REGJIMI MBROJTËS

Neni 6

(1) Në Parkun Kombëtar të Malit të Sharrit janë vendosur zonat e mëposhtme:

- zona e rreptë e mbrojtjes,
- zona e menaxhimit aktiv,
- zona për përdorim të qëndrueshëm dhe
- rripi mbrojtës.

Neni 7

(1) Zona e rreptë e mbrojtjes (në tekstin e mëtejshëm ZRM) është pjesë e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit me interesin më të lartë në mbrojtje, e cila karakterizohet nga karakteristikat origjinale, të pandryshuara të ekosistemeve ose ka shumë pak ndryshime si rezultat i praktikave tradicionale të menaxhimit.

(2) Zona e rreptë e mbrojtjes ndahet në pesë njësi të veçanta, si më poshtë:

- ZRM - 01 Luboten,
- ZRM - 02 Bistricë,
- ZRM - 03 Kobilicë,
- ZRM - 04 Leshnicë dhe
- ZRM - 05 Mazdraçë.

(3) Sipërfaqja ZRM - 01 Luboten (në tekstin e mëtejshëm: Luboten) është 1 057 hektarë. Kufiri i zonës së parë rreth Lubotenit fillon në një lartësi prej 2200 metra nga pika e fillimit e cila ndodhet në kufirin me Kosovën midis majave të Kules dhe Lubotenit. Në veriperëndim, veri dhe verilindje, zona përcaktohet nga kufiri shtetëror, mbulon plotësisht lokalitetin Luboten dhe shtrihet përgjatë kufirit në një lartësi mbidetare prej 1750 metra në lokalitetin Laku i Zanetes, nga ku largohet nga kufiri dhe vazhdon të lëvizë përgjatë izohipsit në afërsi të kufirit të sipërm të pyjeve, përmes lokalitetit të Shpatit të Metit. Kufiri vazhdon përgjatë izohipsit, duke kryqëzuar rrugën që të çon në lokalitetin Qafa e Qailit, deri në lokalitetin Zhandarska Buka ku vazhdon deri në jugperëndim përgjatë njërit prej rrjedhave të lumit të Lubotenit në një lartësi mbidetare prej 1600 metrash. Nga kjo pikë, kufiri lëviz përmes një brezi pyjor dhe zbret në jug në 1550 metra lartësi mbidetare, duke anashkaluar shtëpizën malore dhe

vilën e Lubotenit në anën perëndimore dhe jugore, dhe më pas vazhdon përgjatë izohipsit në lokalitetin Toka e Deleve ku përsëri kryqëzohet nga përrrenjtë e Lumit të Lubotenit dhe ngjitet në verilindje në rrugën që të çon në shtëpizën malore. Përveç kësaj, kufiri lëviz në jug, paralelisht me rrugën për në Fshatin e Vjetër deri në tokën e deleve në anën perëndimore të lokalitetit Vrima e Elezit nga ku devijon nga rruga në perëndim deri në 1300 metra dhe përsëri vazhdon të ndjekë rrugën në një lartësi prej 1000 metra lartësi mbidetare afër në lokalitetin Lanishtë. Nga kjo pikë, kufiri zbrit në drejtim të jugperëndimit drejt lumit të Vratnicës në 900 metra mbi nivelin e detit ku kalon lumin dhe vazhdon të ngjitet përgjatë rrjedhës së njërës prej përrrenjve të lumit të Vratnicës deri në një lartësi mbidetare prej 1000 metrash, dhe më pas të vazhdojë ngjitjen përmes lokalitetit Prisoj në 1400 metra lartësi mbidetare. Kufiri këtu del nga brezi pyjor dhe vazhdon të ngjitet përgjatë kreshtës në perëndim dhe veriperëndim duke ndjekur kufirin e pyllit përmes lokalitetit Shopko deri në një lartësi mbidetare prej 1600 metrash, afër vathëve të deleve të vendosura në lokalitetin Kamçë. Nga këtu kufiri ndjek shkurtimisht izohipin në 1600 metra lartësi mbidetare dhe pastaj vazhdon në verilindje, zbrit në lumin e Livadhit, e kryqëzon atë dhe vazhdon të ngjitet përsëri në 1600 metra lartësi mbidetare dhe lëviz në veri përmes kullotave përmes lokalitetit Bulmetoret e Vratnicës, duke kaluar pranë deleve në lokalitetin Livadhi i Vratnicës. Pas kopesës së deleve, kufiri vazhdon në verilindje, përsëri kalon lumin e Vratnicës deri në 1780 metra mbi nivelin e detit, nga ku fillon të zbrësë në juglindje përmes kullotave në një lartësi mbidetare prej 1500 metrash dhe më pas vazhdon të ngjitet në veri duke ndjekur kufirin e sipërm të pyllit deri në lumin e Lubotenit dhe fundin e brezit pyjor afër lokalitetit Gradska Livadica. Pastaj kufiri lëviz përsëri në veri përgjatë njërës prej përrrenjve që formojnë lumin në një lartësi prej 1700 metrash ku ndryshon drejtimin në veriperëndim dhe ngjitet në pikën e fillimit të Lubotenit në një lartësi mbidetare prej 2200 metrash.

(4) Sipërfaqja e ZRM - 02 Bisticë (në tekstin e mëtejshëm: Bisticë) është 3 756 hektarë. Kufiri i zonës së dytë në komunën e Tearcës fillon në kufirin me Kosovën, në lokalitetin Jovin Kamen i cili ndodhet në jugperëndim të majës Jovin Kamen (2312 metra lartësi mbidetare), në një lartësi mbidetare prej 2200 metrash. Në anën perëndimore, si dhe në anët veriperëndimore dhe veriore, zona përcaktohet nga kufiri shtetëror me Kosovën, deri në majën Guri i Zi, i cili ndodhet në një lartësi mbidetare prej 2536 metrash. Nga kjo pikë, kufiri lëviz në jug përgjatë kreshtës deri në 2350 metra lartësi mbidetare dhe pastaj zbrit në jugperëndim në 2100 metra lartësi mbidetare, kryqëzon lumi i Liqenit, ngjitet përsëri drejt lokalitetit Çaushtički Sërt në një lartësi mbidetare prej 2300 metrash dhe pastaj zbrit përgjatë luginës së lokalitetit Çaushtica deri në lumin e Çaushtičës në një lartësi mbidetare prej 1650 metrash. Në vazhdim, kufiri ndjek rrjedhën e lumit të Çaushtičës, në 1500 metra lartësi mbidetare, hyn në brezin pyjor dhe vazhdon deri në hyrje të lumit të Bisticës në një lartësi mbidetare prej 1220 metra nga ku ngjitet në jugperëndim përgjatë luginës pranë lokalitetit Tri Ujëra në 1450 metra lartësi mbidetare dhe më pas ndjek izohipsin në lindje dhe verilindje deri në vendin Vrima e Madhe. Nga kjo pikë

kufiri lëviz në veriperëndim në një lartësi mbidetare prej 1700 metra afër lokalitetit Livadhet e Brezës nga ku zbrit në lokalitetin Vërtishte, duke e anashkaluar atë në drejtim perëndim-veriperëndim-verilindje duke ndjekur kufirin pyjor deri në 1100 metra lartësi mbidetare Kufiri ndjek shkurtimisht izohipin në një drejtim verilindor dhe zbrit në një pikë prej 950 m lartësi mbidetare nga ku ndryshon drejtimin në veriperëndim, zbrit në lumin e Leshkës në 860 metra mbi nivelin e detit dhe ngjitet përsëri në drejtimin veriperëndim-perëndim-jugperëndim përmes lokalitetit Osoj në një lartësi mbidetare prej 1600 metrash. Nga ky vend, kufiri i zonës ndjek shkurtimisht kufirin e pyllit në jugperëndim, dhe përveç kësaj për të shkuar përtej kufirit të sipërm të brezit pyjor dhe përgjatë kullotave në perëndim për t'u ngjitur në majën Vërçik në 2094 metra lartësi mbidetare vazhdon në drejtim të veriperëndimit përgjatë kreshtës përmes lokalitetit Ploça në majë me një lartësi mbidetare prej 2375 metra nga ku në drejtim të perëndimit dhe veriperëndimit përgjatë kreshtës zbrit në lumin e Kupinicës në 1600 metra mbi nivelin e detit mbi fshatin Vejcë. Nga këtu kufiri ngjitet në veri dhe veriperëndim përgjatë luginës së lumit të Kupinicës përmes lokalitetit Rokoleç në një lartësi mbidetare prej 2000 metrash dhe më pas ndjek izohipin në perëndim duke lëvizur nëpër kullota në lokalitetin Livadhi i Hoxhës ku kurri zbrit poshtë në Lumin e Dojranit dhe kufiri i sipërm i pyllit mbi fshatin Vejcë në një lartësi mbidetare prej 1700 metrash. Nga këtu kufiri kalon lumin dhe lëviz lart në veriperëndim përgjatë njërës prej rrjedhave të lumit të Dojranit deri në pikën fillestare të zonës.

(5) Sipërfaqja e ZRM - 03 Kobilicë (në tekstin e mëtejshëm: Kobilicë) është 558 hektarë. Kufiri i zonës së tretë fillon në kufirin me Kosovën, në majën e malit që ndodhet në një lartësi mbidetare prej 2473 metrash, midis shalës Carevo Gumno dhe kalimit Lubinski Ushi. Në anën veriore, zona përcaktohet nga kufiri shtetëror që lëviz nga pika e fillimit, përmes kreshtës Treskavec dhe majës së Kobilicës në luginën midis lokaliteteve Kuçibeg dhe Serdaricë në një lartësi mbidetare prej 2179 metra. Nga kjo pikë, kufiri zbrit në juglindje në drejtim të fshatit Vejcë, përgjatë luginës së njërës prej burimeve me ndërprerje që derdhen në lumin e Dojranit deri në 1850 metra mbi nivelin e detit dhe pastaj vazhdon përgjatë izohipsit në drejtim të jugperëndimit përmes lokalitetit Guri i Madh, drejt majave Guri i Epërm dhe lëviz nëpër kullota. Në qafën përpara majës, kufiri ngjitet në 1900 metra mbi nivelin e detit dhe kthehet në perëndim, duke zbritur në një lartësi prej 1550 metrash, duke hyrë për pak kohë në brezin e sipërm të pyllit afër lokalitetit Sheliçe. Nga kjo pikë, kufiri lëviz lart në një drejtim jugperëndimor përmes lokalitetit Sheliçe, dhe përgjatë lumit Sheliçe deri në 1900 metra mbi nivelin e detit, dhe pastaj kthehet përgjatë luginës në një drejtim juglindor dhe ngjitet në pikën fillestare të kësaj zone.

(6) Sipërfaqja e ZRM - 04 Leshnicë (në tekstin e mëtejshëm: Leshnicë) është 4 559 hektarë. Kufiri i zonës së katërt fillon në kufirin me Kosovën, në majën e malit të Bërdalëvës e cila ndodhet në një lartësi prej 2369 metrash në pjesën perëndimore të kufirit të propozuar të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit. Zona në anën perëndimore, veriperëndimore dhe veriore të saj përcaktohet nga kufiri

shtetëror me Kosovën, nga maja e Bërdalevës, përmes majave të Kleçit, Majës dhe qafës së Kara Nikolës nga ku një rrugë e poshtme të çon në fshatin Veshallë. Kufiri në pjesën e parë zbrit dhe lëviz në jug duke ndjekur rrugën për në Veshalë në një lartësi mbidetare prej 1900 metrash ku arrin lumin e Karanikollës dhe e ndjek deri në 1770 metra lartësi mbidetare nga këtu kthehet në jugperëndim drejt majës së Sheremeticës përmes lokalitetit Karanikolicë dhe ngjitet në një lartësi mbidetare prej 2000 metrash. Nga kjo pikë, kufiri lëviz në jugperëndim duke ndjekur izohipin në 2000 metra lartësi mbidetare deri në lokalitetin Stërگا ku zbrit në jug përgjatë rrjedhës së njërit prej përrenjve i cili derdhet në lumin e Skakalicës në një lartësi mbidetare prej 1700 metra ku kufiri kalon lumi i Skakaliës dhe pastaj ngjitet përgjatë kreshtës në perëndim deri në 1800 metra lartësi mbidetare dhe lokaliteti Gajrinë. Më tej, kufiri ndjek izopsinë në 1800 metra dhe lëviz nëpër kullota përgjatë disa vathëve të deleve në lokalitetin Babasanica, njëqind e më shumë metra mbi rrugën që të çon nga fshati Bozovcë në lokalitetin Leshnicë e Poshtme. Në lokalitetin Babasanica, kufiri lëviz shkurtimisht në jug përmes njërit prej përrenjve që derdhen në lumin e Shkumbinit dhe pastaj në drejtimin jugperëndimor ngjitet kurrizi në pikën më të lartë të lokalitetit Qepenov me një lartësi mbidetare prej 2208 metrash, nga ku ai zbrit në jug në lokalitetin Sadere në 1800 metra lartësi mbidetare. Nga kjo pikë, kufiri hyn në brezin pyjor dhe në drejtimin juglindor zbrit në lumin e Shkumbinit në 1500 metra lartësi mbidetare, pastaj e ndjek atë në lokalitetin Leshnica e Poshtme ku kalon lumin në drejtimin verilindor, ngjitet për pak kohë dhe pas izohipseve në lartësi prej 1550 metra lëviz për në lumin e Lesnicës. Në vazhdim, kufiri për pak kohë lëviz në veriperëndim në rrugën që të çon nga Leshnica e Poshtme në Kodrën e Diellit dhe ndjek rrugën duke anashkaluar majën e Platit deri në vathën e deleve "Një Maji" në një lartësi prej 1850 metra ku kufiri del nga rripi pyjor. Nga këtu kufiri lë rrugën dhe lëviz në rrjedhën e sipërme përgjatë një rrjedhe jo të përhershme drejt lokalitetit Leshnica e Epërme deri në një lartësi mbidetare prej 2100 metra nga ku lëviz në jug përgjatë kreshtës midis vendeve Leshnica e Epërme dhe Kazani deri në majën e 2589 metra lartësi mbidetare. Nga kjo majë kufiri lëviz drejt perëndimit përgjatë kurrizit drejt Majës së Kaltër (2554 metra lartësi mbidetare) afër lokalitetit Muri i Shqiponjës dhe pastaj zbrit në jug drejt luginës së Vakëfit, kalon lumin, në jugperëndim ndjek shkurtimisht shtegun veror për këmbësorë deri në majën e Bakardanit dhe pastaj përgjatë kreshtës në perëndim arrin majën në një lartësi prej 2704 metrash. Kufiri vazhdon përgjatë kreshtës në një drejtim jug-perëndim-perëndim, duke ndjekur gjurmët e alpinizmit dimëror nga maja e Bakardanit në Majën e Titos deri në fshatë në një lartësi mbidetare prej 2490 metrash, nga ku lëviz në një drejtim jugperëndimor drejt majës së Turkinit deri në 2450 metra lartësi mbidetare. Pastaj kufiri vazhdon përgjatë izohipsit në 2450 metra lartësi mbidetare duke anashkaluar majën e Turkinit nga ana e saj jugore në anën perëndimore të majës nga ku kufiri lëviz drejt perëndimit përgjatë kreshtës dhe pastaj zbrit në vendin e Xhinibegut në një lartësi prej 2200 metrash. Nga kjo pikë kufiri ndjek izohipin në 2200 metra lartësi mbidetare në drejtimin jugperëndimor dhe në afërsi të burimeve të lumit

të Shkumbinit, ajo ndryshon drejtimin e saj në veriperëndim dhe vazhdon përgjatë rrugës së vjetër të poshtër deri në rrëzë të majës së Bërdalevës, ku në drejtimin perëndimor ngjitet përsëri në majë e cila është pika fillestare e kësaj zone.

(7) Sipërfaqja e ZRM - 05 Mazdraçë (në tekstin e mëtejme: Mazdraçë) është 6 722 hektarë. Kufiri i zonës së pestë fillon në majën Guri i Zi i Vogël (2230 metra mbi nivelin e detit) e cila ndodhet në kufi me Parkun Kombëtar të Mavrovës dhe lëviz përgjatë kreshtës në një drejtim veriperëndimor duke ndjekur kufirin e Parkut Kombëtar të Mavrovës deri në kufiri shtetëror me Kosovën përmes lokalitetit Mazdraçë. Për më tepër, kufiri në pjesën perëndimore të zonës përcaktohet nga kufiri shtetëror me Kosovën në lokalitetin Tërpezница, afër majës së Xhinibegut (2610 metra), në anën veriperëndimore të saj. Nga kjo pikë kufiri lëviz në lindje-verilindje-lindje drejt lokalitetit Velika Smreka në një lartësi prej 2020 metrash ku arrin lumi i Sllapit dhe në vazhdim ndjek rrjedhën e lumit në juglindje deri në lokalitetin Sllapi në 1420 metra mbi nivelin e detit ku lumi i Sllapit derdhet në Lumin e Bogovinës. Kufiri pastaj vazhdon në jug-perëndim deri në lokalitetin Vojvodina në një lartësi mbidetare prej 2000 metra nga ku lëviz për pak kohë përgjatë isohispës në drejtimin jugperëndimor, dhe pastaj ngjitet në perëndim dhe arrin në lokalitetin Guri i Zi në një lartësi prej 2300 metrash. Nga këtu kufiri zbrit në jug në 2200 metra mbi nivelin e detit dhe pastaj në juglindje në drejtim të lokalitetit Matene, dhe në një lartësi prej 1500 metrash ajo hyn në brezin e sipërm të pyllit dhe në vazhdim në jug ndjek rrugën e poshtme Ujërat e Sharrit në lokalitetin Tërlla ku lëviz përgjatë kufirit të sipërm të pyllit në drejtimin jugperëndim-jug-juglindje deri në një lartësi mbidetare prej 800 metrash. Në këtë pikë, kufiri kalon lumin e Mazdraçës dhe lëviz lart në jug përgjatë luginës së një rryme jo të përhershme, përmes lokalitetit Uji i Zi, pastaj midis lokaliteteve Guri i Zi e Kodra e Madhe ku në një lartësi prej 1300 metra përsëri kryqëzohet rruga Ujërat e Sharrit dhe vazhdon deri në kufirin e sipërm të pyllit në 1550 metra lartësi mbidetare. Pastaj kufiri ndjek kufirin e sipërm të pyllit në drejtimin veriperëndimor në një lartësi mbidetare prej 1650 metra afër lokalitetit Çeshma e Zendelit, dhe pastaj ndryshon drejtimin në jugperëndim dhe pastaj në perëndim përsëri përgjatë kufirit të sipërm të pyllit në majë Çukë (1715 metra lartësi mbidetare). Nga kjo pikë kufiri i sipërm i brezit pyjor është lënë dhe kufiri i zonës vazhdon në jug, ngjitet në majën tjetër në një lartësi prej 2000 metrash dhe përmes lokalitetit Kuçi Baba në drejtimin jugperëndim-perëndim arrin majën e Kasolleve Bullgare në 2180 metra lartësi mbidetare. Nga këtu kufiri vazhdon me një ngjitje në një drejtim jugperëndimor në pikën e fillimit të zonës, maja Guri i Zi i Vogël.

(8) Sipërfaqja e përgjithshme e zonës së mbrojtjes së rreptë të Parkut Kombëtar të Malit Sharr është 16 651 hektarë ose 26,5% e sipërfaqes së përgjithshme të parkut kombëtar.

(9) Në zonën e mbrojtjes së rreptë, është e ndaluar të kryhen aktivitete që rrezikojnë origjinalitetin e natyrës dhe prishin ekuilibrin natyror.

(10) Për të ruajtur karakteristikat e zonës për mbrojtje të rreptë, Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharr nga neni 12 i këtij ligji është i detyruar të sigurojë monitorim të vazhdueshëm.

(11) Në zonën e rreptë të mbrojtjes, praktikat tradicionale të menaxhimit lejohen nëse ato shërbejnë për të ruajtur vlerat natyrore të zonës, në përputhje me Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit dhe nenit 104 të Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës.

(12) Në zonën e mbrojtjes së rreptë, aktivitetet kërkimore-shkencore lejohen në përputhje me nenin 24 të Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës, nëse nuk janë në kundërshtim me qëllimet kryesore të mbrojtjes së zonës, me lejen e marrë paraprakisht nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve në fushën e mbrojtjes së natyrës në bashkëpunim me Institucionin Publik -Parku Kombëtar i Malit të Sharrit.

Neni 8

(1) Zona aktive e menaxhimit është një zonë me interes të lartë për mbrojtje, në të cilën nevojiten ndërhyrje në menaxhim për të rikuperuar, rigjallëruar ose rehabilituar habitatet, ekosistemet dhe elementë të tjerë të peizazhit.

(2) Kufiri i zonës për menaxhim aktiv fillon në luginën e cila ndodhet midis majës Mala Planina dhe lokalitetit Dingova Cërква në një lartësi mbidetare prej 1670 metrash. Kufiri perëndimor, veriperëndimor dhe pjesa veriore e zonës përcaktohet nga kufiri i të gjithë Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit dhe pesë zonave të mbrojtjes së rreptë. Nga pika ku mbaron zona e mbrojtjes së rreptë të Lubotanit, kufiri i zonës për menaxhim aktiv vazhdon përgjatë kufirit shtetëror me Kosovën në drejtim lindje-verilindje deri në kufirin e poshtëm të brezit pyjor në 1170 metra lartësi mbidetare në lokalitetin Kodra e Bunarit. Nga ajo pikë në drejtim jug-perëndim-jug ndjek shkurtimisht kufirin e pyllit dhe ngjitet deri në 1200 metra mbi nivelin e detit ku hyn në brezin pyjor dhe vazhdon të lëvizë përgjatë izohipsave përmes lokalitetit Guri i Bardhë dhe vazhdon në jugperëndim përgjatë të njëjtave izohipsa prej 1200 metrash mbi nivelin e detit në lokalitetin Lanisht poshtë majës së Kosmaticës. Nga ajo pikë ajo zbrit në drejtim të jugperëndimit, pret rrugën që të çon në shtëpizën malore Luboten, përmes lokalitetit Xherje deri në lumin e Vratnicës në një lartësi mbidetare prej 750 metrash. Pastaj kufiri ngjitet për pak kohë në një drejtim perëndimor në 900 metra lartësi mbidetare dhe pas izohipsit vazhdon në jugperëndim përmes lokaliteteve Zhelev Niva dhe Kllagje, zbrit në lumin e Bellovishkës, e kalon atë dhe ngjitet në një lartësi mbidetare prej 800 metrash. Kufiri vazhdon pas izohipsit prej 800 metrash mbi nivelin e detit mbi fshatin Bellovishtë dhe lokalitetin Papradicë, kryqëzohet me lumin e Valaëcit dhe vazhdon përgjatë të njëjtit izohip deri në lumin e Odranskës. Nga ajo pikë, kufiri kalon lumin e Odranskës dhe në drejtimin jugperëndimor ngjitet në një lartësi prej 1200 metra mbi nivelin e detit dhe pastaj zbrit në 900 metra lartësi mbidetare. dhe shkurtimisht ndjek lumin e Gabrovnicës në drejtim të jugut në një nga përrenjtë me ndërprerje në lokalitetin Padinë dhe pastaj në perëndim ngjitet në njërin nga rrjedhat me ndërprerje në një lartësi prej 1200 metrash. Pastaj kufiri ndjek izohipsat deri në lumin e Ponikës, e kalon atë dhe vazhdon përgjatë izohipseve në jug deri në lokalitetin Reshetkë nga ku pas të njëjtit izohips vazhdon në lokalitetin Peja dhe zbrit në drejtim të jugperëndimit deri në lumin e Bisticës në një lartësi mbidetare prej 850 metrash. Nga kjo pikë kufiri vazhdon përtej lumit të Bisticës në jugperëndim dhe

ngjitet në një lartësi prej 1100 metrash dhe më pas vazhdon paralelisht me rrugën që të çon nga Tri Ujëra në fshatin Leshkë, duke lëvizur në drejtim juglindje-jug-jugperëndim, duke kaluar fshatin Breznë deri në një lartësi mbidetare prej 800 metra afër kishës Manastiri i Vjetër në fshatin Leshkë. Nga kjo pikë kufiri lë rrugën dhe zbrit në lumin e Leshkës në një drejtim veriperëndimor, kalon lumin në një lartësi mbidetare prej 750 metrash dhe vazhdon të ngjitet në një drejtim jugperëndimor deri në 1000 metra lartësi mbidetare dhe pastaj përgjatë izohipave deri në lokalitetin Papradnik nga ku në drejtimin jugperëndimor lëviz përgjatë të njëjtit izohip prej 1000 metrash lartësi mbidetare pastaj ai kalon lumin të Ludi Potokut, kalon nga fshati Setollë në rrugën e poshtër dhe e ndjek atë për një kohë të shkurtër në një drejtim në jugperëndim, dhe pastaj ngjitet në veri në një lartësi prej 1400 metrash. Nga kjo pikë në drejtimin veriperëndimor vazhdimisht ndjek rrugën që ngjitet në 1700 metra lartësi mbidetare, dhe pastaj zbrit në jug përgjatë rrugës për në lokalitetin Guri i Njëjtë në një lartësi mbidetare prej 1400 metra, këtu kufiri kthehet në perëndim në vendin Orlicë dhe ngjitet në një rrugë tjetër të poshtër në një drejtim veriperëndim-veri deri në një lartësi mbidetare prej 1600 metrash dhe në perëndim zbrit në lumin e Kupinicës në një lartësi mbidetare prej 1400 metrash. Nga kjo pikë, kufiri lëviz shkurtimisht përgjatë një izohipi prej 1400 metrash lartësi mbidetare në fshatin Vejcë dhe pastaj përgjatë kurrizit në drejtim verior dhe përgjatë kufirit të sipërm të pyjeve ngjitet në një lartësi mbidetare prej 1700 metrash dhe nga ajo pikë në perëndim përmes brezit pyjor zbrit në lumin e Dojranit në 1300 metra lartësi mbidetare, kalon dhe vazhdon të ngjitet në një lartësi prej 1550 metrash. Kufiri pastaj lëviz shkurtimisht përgjatë izohipseve në drejtim të jugperëndimit në lokalitetin Karakoll nga ku në perëndim ngjitet në një lartësi prej 1650 metrash dhe pastaj zbrit në jug përmes lokalitetit Gornovicë ku del për pak kohë nga brezi pyjor dhe zbrit në lumin e Proit të Brodecit në 1400 metra lartësi mbidetare. Nga kjo pikë kalon lumin dhe lëviz përgjatë izohipave në drejtim të jug-perëndimit përmes lokalitetit Mali i Kobiliçit, pastaj kalon lumin e Sheliçes dhe vazhdon përgjatë të njëjtit izohips nga 1400 metra lartësi mbidetare përmes lokalitetit Koshicë në lokalitetin Mali i Deles nga ku zbrit në lumi e Kepit në një lartësi mbidetare prej 1350 metra ndjek shkurtimisht lumin në një drejtim jugor dhe mbi lokalitetin Vores mbi fshatin Veshallë në drejtimin perëndimor ngjitet në një lartësi mbidetare prej 1400 metrash, në vazhdim ndjek shkurtimisht lumin e Karanikollës deri në 1500 metra lartësi mbidetare nga ku në jug zbrit në lokalitetin Probozovcë e Epërme. Nga ky vend vazhdon shkurtimisht në drejtim të jugperëndimit përgjatë izohipsave mbi fshatin Bozovcë ku ngjitet deri në 1500 metra lartësi mbidetare dhe përgjatë të njëjtit izohips vazhdon për në lokalitetin Rafsha ku kalon rrugën që të çon nga Leshnicë të Poshtme për në fshatin Bozovcë dhe zbrit në drejtimin juglindor drejt lumit të Shkumbin me lartës mbidetare prej 1300 metra. Pastaj ndjek lumin e Shkumbinit në një lartësi mbidetare prej 1050 metrash ku kufiri lëviz përgjatë kufirit të pyllit në jug në lokalitetin Çërni Vrv në një lartësi prej 1200 metra nga ku shkurtimisht ndjek izohipin në lindje deri në rrugën që të çon për në fshatin Brodec, më tej shkurt ndjek rrugën me fshatin Brodec në 1100 metra

lartësi mbidetare, kalon Lumin e Ftohtë dhe për pak kohë vazhdon në drejtimin verilindor nga ku në jug ngjitet në lokalitetin Dërven dhe vazhdon të ngjitet në lokalitet Stana Bara në një lartësi prej 1700 metrash. Nga kjo pikë përgjatë kufirit të pyllit lëviz në drejtim të jug-perëndimit dhe kalon mbi shtëpizën malore Jellak drejt lokalitetit Guri i Brezit ku ngjitet në një lartësi mbidetare prej 2000 metrash. Nga kjo pikë në drejtimin jugperëndimor dhe jugor kufiri kryqëzon rrugën që të çon nga Kodrën e Diellit deri në Leshnicë të Poshtme dhe ngjitet në majën Antena me 2531 metra. Nga kjo pikë lëviz në juglindje përmes lokalitetit Bare deri në majë në një lartësi prej 1690 metra i cili ndodhet midis vendeve Aerodrom dhe Kepatë e Gjolit dhe pastaj përgjatë kreshtës zbrit në drejtimin juglindje-jug përmes lokalitetit Guranova Karpa deri në lumin e Pallçishtës në 800 metra lartësi mbidetare. Nga kjo pikë, ajo hyn për pak kohë në pyll dhe në drejtimin perëndimor ngjitet përgjatë rrjedhës së një përroi jo të përhershëm përmes lokalitetit Uica deri në 1350 metra lartësi mbidetare ku kryqëzon rrugën dhe në drejtimin jugor e ndjek shkurtimisht për në Jellovan, pastaj vazhdon përgjatë rrugës për në lokalitetin Orlovoc nga ku vazhdon për pak kohë përgjatë rrugës për në Novo-Sellë dhe në drejtimin veriperëndimor ngjitet në një lartësi mbidetare prej 1550 metra nga ku lëviz pak pas izohipsit në lokalitetin Fisnik dhe në jug zbrit mbi Novo-Sellë në 1400 metra lartësi mbidetare. dhe vazhdon të lëviz paralelisht me rrugën e sistemit Ujërat e Sharrit në drejtimin perëndimor deri në 1360 metra lartësi mbidetare. Nga kjo pikë kufiri vazhdon në drejtim të veriperëndimit në një lartësi prej 1440 metra ku në drejtim të lokalitetit Sturicë kryqëzohet lumi i Bogovinës dhe ngjitet deri në 1450 metra lartësi mbidetare, ai lëviz shkurtimisht përgjatë izohipsit, duke anashkuar pellgun ujëmbledhës mbi Novo-Sellë dhe vazhdon të zbrësë në drejtimin juglindor përsëri në rrugën e Ujërat e Sharrit në 1340 metra lartësi mbidetare. Nga rruga ajo zbrit në drejtim të verilindjes drejt lumit të Bogovinës në 1230 metra lartësi mbidetare dhe ndjek lumin në një lartësi prej 650 metra nga ku në drejtimin jugperëndimor ngjitet në majën e Shavarit 1050 metra lartësi mbidetare, pastaj lëviz përgjatë izohipsave në jug në lokalitetin Shavar dhe më pas në perëndim hyn në brezin pyjor ku ngjitet në 1100 metra lartësi mbidetare dhe vazhdon të lëvizë në perëndim drejt fshatit Llomnicë deri në lumin e Matenit. Nga këtu kufiri zbrit përgjatë lumit të Matenit deri në hyrjen e tij në Mazdraçë dhe më pas vazhdon të zbrësë përgjatë lumit të Mazdraçës deri në 700 metra lartësi mbidetare nga ku në drejtimin jugperëndimor ngjitet në 1050 metra lartësi mbidetare, anashkalon fshatin Kalishtë dhe vazhdon përgjatë izohipseve në jug, duke kryqëzuar rrugën që lidh fshatin Pozharan me Ujërat e Sharrit në lokalitetin Rakovec. Pastaj kufiri vazhdon përsëri pas një izohipsi prej 1050 metra lartësi mbidetare në drejtimin jugperëndimor përmes lumit të Proshit dhe vazhdon përmes lokaliteteve Bashtencë dhe Gilloç nga ku pastaj në drejtimin jugperëndimor ngjitet në një lartësi prej 1300 metra ku kalon përsëri rrugën ujërat e Sharrit dhe e ndjek atë deri në shtëpizën malore Ujërat e Sharit, kalon mbi të dhe ngjitet në Petkovi Mllaki në 1500 metra mbi nivelin e detit dhe pastaj zbrit përgjatë një rrjedhe jo të përhershme mbi fshatin Jellovcë e Epërme në një lartësi mbidetare prej 1300 metrash dhe më pas ndjek rrugën e dheut në një

drejtim veriperëndimor në një lartësi prej 1350 metra nga ku vazhdon në një drejtim perëndimor në lokalitetin Shkallski Rid në një lartësi prej 1570 metra nga ku lëviz shkurtimisht përgjatë izohipsit në drejtim të lokalitetit Dedell-Beg, kalon lumin Jelovjanska dhe përsëri lëviz shkurtimisht përgjatë izohipsave në 1500 metra në drejtim të lindjes. Nga kjo pikë kufiri vazhdon të zbrësë në drejtim të lindjes-verilindjes deri në pellgun ujëmbledhës mbi fshatin Jelovcë e Epërme në një lartësi mbidetare prej 1300 metrash dhe vazhdon të ecë paralelisht me rrugën Ujërat e Sharrit. Kufiri më tej ndjek rrugën për në lokalitetin Pivoj ku ndahet nga rruga në drejtimin jugperëndimor, kryqëzon lumin e Vrutokut në një lartësi prej 1250 metrash, duke lëvizur në një drejtim të jugut dhe nga ajo pikë lëviz në një drejtim juglindor duke kaluar përmes lokalitetit Stog dhe lokaliteti Guri i Shqipës ndryshon drejtim dhe vazhdon në jugperëndim për në fshatin Toljan. Nga këtu vazhdon përgjatë izohipsit në 1350 metra, kalon mbi fshatin Brezovc dhe vazhdon në drejtim të perëndimit drejt lokalitetit Lenishtë dhe pas të njëjtit izohipsi shkon shkurtimisht në drejtim të jugut në fshatin Çajan nga ku vazhdon paralelisht me kufiri i jashtëm i parkut kombëtar në një drejtim jugperëndimor zbrit në lumin e Melcës në 1300 metra lartësi mbidetare nga ku përmes lokalitetit Sotka ngjitet në pikën fillestare të zonës.

(3) Sipërfaqja e përgjithshme e zonës aktive të menaxhimit të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit është 30 763 hektarë ose 49.06% e sipërfaqes së përgjithshme të parkut kombëtar.

(4) Në zonën e menaxhimit aktiv, Institucioni Publik - Parku Kombëtar Malit të Sharrit mund të kryejë veprimtari menaxhuese në lidhje me manipulimin e habitateve dhe specieve.

(5) Në zonën e menaxhimit aktiv lejohet të zbatohen aktivitete ekonomike që nuk kanë ndikim negativ në qëllimin kryesor të mbrojtjes së Parkut Kombëtar në Malin e Sharrit, siç është ekoturizmi dhe bujqësia tradicionale e gjerë, në përputhje me Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit.

Neni 9

(1) Zona për përdorim të qëndrueshëm është një pjesë e zonës së mbrojtur që nuk ka vlera të larta për mbrojtje, e cila përfshin objektet e infrastrukturës, vendet e trashëgimisë kulturore, llojet e plantacioneve pyjore që nuk janë tipike për zonën, si dhe vendbanimet me tokën bujqësore përreth.

(2) Kufiri i zonës për përdorim të qëndrueshëm fillon në pikën më jugore të parkut kombëtar dhe vazhdimisht ndjek kufirin e zonës për menaxhim aktiv deri në brezin mbrojtës të qendrës për skijim Kodra e Diellit. Nga kjo pikë vazhdon përgjatë kufirit lindor të rrypit mbrojtës deri në vendin Stana Bara ku vazhdon vazhdimisht deri në kufirin shtetëror në pjesën veriperëndimore nga ku vazhdon të ndjek kufirin e parkut kombëtar deri në pikën më jugore të fillimit.

(3) Sipërfaqja e përgjithshme e zonës për përdorim të qëndrueshëm të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit është 13 805 hektarësh ose 22.02% të sipërfaqes së përgjithshme të parkut.

(4) Në zonën për përdorim të qëndrueshëm në Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit, parashikohen masa dhe ndërhyrje për të përmirësuar karakteristikat e natyrës.

Neni 10

(1) Në kuadër të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit vendoset një rrip mbrojtës i brendshëm. Ai vendoset rreth qendrës së skijimit të Kodrës së Diellit dhe fillon nga maja e Antenës në 2531 metra lartësi mbidetare shkurtimisht lëviz përgjatë kreshtës drejt Çeripashinës dhe në drejtimin jugor dhe nga 2450 metra lartësi mbidetare. në drejtimin verior zbret deri në rrugën që të çon nga Kodra e Diellit deri në Leshnicë të Poshtme dhe pastaj kthehet në verilindje në majën më të lartë në lokalitetin Guri i Brezit në 2002 metra lartësi mbidetare Nga kjo pikë ajo vazhdon të zbresë në lindje deri në lartësi prej 1850 metra lartësi mbidetare dhe ndjek izohipsitet mbi shtëpizën malore Jelak nga ku ngjitet në 1950 metra lartësi mbidetare deri në vendin ku bashkohet përsëri në rrugën për në Kodrën e Diellit dhe nga ai vend përgjatë kreshtës ndjek kufirin e sipërm të pyllit dhe zbret në 1650 metra lartësi mbidetare Nga ky vend kufiri lëviz në drejtim të juglindjes për në lokalitetin Përzalj, e ndjek rrugën pyjore e cila bashkohet me rrugën kryesore të asfaltuar Tetovë-Kodra e Diellit në 1550 metra lartësi mbidetare dhe më pas ndjek rrugën për në Kodrën e Diellit deri në 1700 metra lartësi mbidetare ku kryqëzohet dhe vazhdon përgjatë izohipsitet prej 1650 metra l.m. deri në majë në 1690 metra lartësi mbidetare Nga maja, rripi mbrojtës ndjek kufirin e zonës së menaxhimit të qëndrueshëm në drejtimin veriperëndimor përmes vendit Bare deri në pikën e fillimit të majës Antena.

(2) Sipërfaqja e përgjithshme e rripit mbrojtës të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit është 1,484 hektarë ose 2.37% e sipërfaqes së përgjithshme të parkut.

(3) Në rripin mbrojtës Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit zbaton aktivitete për mbrojtje të menjëhershme dhe merr masat e duhura, me qëllim parandalimin, zvogëlimin dhe kufizimin e kërcënimeve për zonën e mbrojtur.

Neni 11

Mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese të interesit publik, të sigurisë dhe atij strategjik për Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të zhvillohet pa pengesë në të gjitha zonat e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit, në bashkëpunim me Institucionin Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit dhe organin administrativ shtetëror përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fushën e mbrojtjes së natyrës.

IV. MENAXHIMI

Neni 12

Parku Kombëtar i Malit të Sharrit menaxhohet nga Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit.

Neni 13

Institucioni publik Parku Kombëtar i Malit të Sharrit është i detyruar të menaxhojë parkun kombëtar dhe në territorin e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit të zbatojë mbrojtjen e trashëgimisë natyrore përmes:

- vendosjes së regjimit mbrojtës të parkut kombëtar,
- ndërmarrjes së masave për mbrojtjen e zonave të vendosura në parkun kombëtar,

- përgatitjes dhe miratimit të Planit të menaxhimit për parkun kombëtar në përputhje me nenin 73 të Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës dhe Programin vjetor për mbrojtjen e natyrës në përputhje me nenin 98 të Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës,

- monitorimit të gjendjes me vlera natyrore,
- parandalimit të aktiviteteve të dëmshme nga individët dhe personat juridikë në parkun kombëtar, dmth sigurimin e kushteve maksimale të favorshme për mbrojtjen dhe promovimin e natyrës,

- mbrojtjes dhe ruajtjes së habitateve natyrore me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare,

- mbrojtjes dhe ruajtjes së biodiversitetit me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare,

- mbrojtjes dhe ruajtjes së llojllojshmërisë biologjike,

- mbrojtjes dhe ruajtjes së formave specifike gjeomorfologjike,

- Identifikimit të përbërësve të diversitetit biologjik dhe peizazhit dhe identifikimit të kërcënimeve,

- mbajtjes së shënimeve dhe dokumentacionit mbi vlerat natyrore të parkut kombëtar (përgatitja e inventarit për habitatet, speciet e egra, gjeodiversiteti dhe peisazhet),

- përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore në interes të zhvillimit aktual dhe të ardhshëm,

- krijimit të kushteve për zhvillimin e turizmit në përputhje me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm,

- rritjes së qëllimeve kulturore, shkencore, arsimore dhe rekreative, të cilat në të njëjtën kohë ruajnë gjendjen natyrore të parkut kombëtar,

- inkurajimit të punës kërkimore shkencore përmes studimeve dhe hulumtimeve të vlerave natyrore, të cilat janë me interes për mbrojtjen e parkut kombëtar,

- botimit të informacionit dhe materialit propagandues mbi vlerat natyrore të parkut kombëtar,

- Ndërgjegjësimin të publikut, veçanërisht në procesin arsimor për mbrojtjen e parkut kombëtar dhe

- kryerjes së aktiviteteve të tjera që kontribuojnë në mbrojtjen e vlerave natyrore të parkut kombëtar,

V. SHËRBBIMI I KUJDESTARIT

Neni 14

(1) Mbrojtja e menjëhershme e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit kryhet nga një shërbim roje, i themeluar nga Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit, në përputhje me nenin 108 të Ligjit të Mbrojtjes së Natyrës.

(2) Shërbimi i rojes posaçërisht kryen veprimtaritë e mbikëqyrjes dhe monitorimit të kushteve me vlerat natyrore në territorin e parkut kombëtar, mbikëqyr zbatimin e aktiviteteve të lejuara në parkun kombëtar, si dhe detyrat e tjera që do t'i besohen atij, d.m.th. për të cilat do të autorizohet nga Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 15

Institucionin Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit e themelon Qeveria e Republikë së Maqedonisë së Veriut brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 16

Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit, brenda një muaji nga dita e themelimit të tij, e publikon në faqen e tij të internetit një pamje kartografike me kufijtë e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit dhe kufijtë e zonës së mbrojtjes së rreptë, zonës së menaxhimit aktiv, zonës për përdorim të qëndrueshëm dhe rripin e mbrojtjes, me sistemin shtetëror të referencës dhe projeksionin hartografik shtetëror.

Neni 17

(1) Plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit miratohet më së voni në afat brenda një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Deri në miratimin e Planit të menaxhimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, Institucioni Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit punon në përputhje me Programin vjetor për mbrojtjen e natyrës, i cili miratohet brenda tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(3) Deri në miratimin e Planit të menaxhimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, subjektet ekonomike aktive në territorin e Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit vazhdojnë që të kryejnë aktivitetet në përputhje me lejet, licencat e marra më parë, marrëveshje të përfunduara dhe/ose plane të përcaktuara për punë në përputhje me ligjin, dhe në bashkëpunim me Institucionin Publik - Parku Kombëtar i Malit të Sharrit.

(4) Në zonën e mbrojtur, për të përfunduar procedurat pas vendimeve të miratuara për zgjedhjen e ofertës më të favorshme dhe marrëveshjeve të koncesionit të përfunduara për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, vendosen rripat e mëposhtëm të mbrojtjes së përkohshme, të vendosura si 10 metra rripa mbrojtës nga linja e tubacionit, me zgjerimin e duhur të vendndodhjes së ndërhyrjes së planifikuar:

- rrip mbrojtës rreth HCV Leshkës 100,
- rrip mbrojtës rreth HCV Leshkës 101,
- rrip mbrojtës rreth HCV Mazdraçës,
- rrip mbrojtës rreth HCV Belovishkës 107,
- rrip mbrojtës rreth HCV Vratnicës 66,
- rrip mbrojtës rreth HCV Lubotenita 67 dhe
- rrip mbrojtës rreth HCV Shkumbinit 82.

(5) Rripat mbrojtës sipas paragrafit (4) të këtij neni vendosen për një periudhë prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(6) Vendimet për zgjedhjen e ofertës më të favorshme dhe marrëveshjet e koncesionit për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet sipas paragrafit (4) të këtij neni detyrimet e të cilave nuk do të realizohen deri në skadimin e afatit të përmendur në paragrafin (5) të këtij neni, do të pushojë së vlejuri.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2493.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3111/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси ("Службен Весник на Република Македонија" број 61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), членот 18 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник правно лице (микро трговец); од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец), доколку:

1) не го плати утврдениот износ на таксата во пропишаниот рок (член 11 став (2) и член 13 став (3)) и

2) не поднесе пријава до општинската администрација, до администрацијата на општините на градот Скопје и до администрацијата на градот Скопје, за настанатата таксена обврска (член 12 став (1) и член 13 став (1)).

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) за сторен прекршок од став (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност за прекршокот од став (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за сторен прекршок од став (1) од овој член.“

Член 2

Членот 18-а се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, трговец поединец, физичко лице, лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице во правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 3

Во членот 18-б зборовите: „25 од 50“ се заменуваат со бројот „500“.

Член 4

По членот 18-б се додава нов член 18-в, кој гласи:

„Член 18-в

(1) За прекршоците од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
TË TAKSAVE KOMUNALE

Neni 1

Në Ligjin e Taksave Komunale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15, 192/15 dhe 23/16), neni 18 ndryshohet dhe bëhet:

„(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet obliguesit tatimor - personit juridik (mikrotregtar); prej 600 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari obliguesit tatimor - personit juridik (tregtar i vogël), prej 1.800 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari obliguesit tatimor - personit juridik (tregtar i mesëm) dhe prej 3.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari obliguesit tatimor - personit juridik (tregtar i madh), nëse

1) nuk e paguan shumën e caktuar të taksës në аfatin e пërcaktuar (neni 11, paragrafi (2) dhe neni 13, paragrafi (3)) dhe

2) nuk dorëzon fletëparaqitje në administratën komunale, në administratën e komunave të Qytetit të Shkupit dhe në administratën e Qytetit të Shkupit, për дetyrimin tatimor të krijuar (neni 12 paragrafi (1) dhe neni 13 paragrafi (1)).

(2) Gjobë në shumë prej 50 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit пëрггегјës në person juridik (mikro tregtar), nga 100 deri 500 euro në kundërvlerë denari personit пëрггегјës në person juridik (tregtar i vogël), prej 150 deri 500 euro në kundërvlerë denari personit пëрггегјës në person juridik (tregtar i mesëm) dhe prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë denari personit пëрггегјës në personin juridik (tregtar i madh) пëр kundërvajtje të kryer sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'u shqiptohet obliguesit tatimor - tregtar individual dhe personit i cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari të kundërvajtjes sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(4) Gjobë në shumë prej 50 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit физик пëр kundërvajtje të kryer sipas paragrafit (1) të këtij neni.“

Neni 2

Neni 18-a ndryshohet dhe bëhet:

„Përcaktimi i lartësisë së gjobës пëр person juridik, tregtar i vetëm, person физик, person i cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari dhe person пëрггегјës te personi juridik, kryhet sipas Ligjit të Kundërvajtjeve.“

Neni 3

Në nenin 18-b fjalët: „25 deri 50“ zëvendësohen me numrin: „500“.

Neni 4

Pas neni 18-b shtohet neni i ri 18-v, i cili bëhet:

„Neni 18-v

(1) Пëр kundërvajtjet sipas këtij ligji, процедурën e kundërvajtjes e udhëheq dhe sanksionin e kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente.“

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

2494.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3096/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), во член 2 точката 1. се менува и гласи:

„Недвижен имот се земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) и едностанбени и повеќестанбени објекти за домување, гаражи, деловни згради и деловни простории, други објекти како и инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно споени со нив;“.

По точката 1 се додаваат две нови точки 1-а и 1-б, кои гласат:

„1-а. Едностанбени објекти се самостојни семејни куќи, вили, атриумски куќи, куќи во низ и куќи за одмор;

1-б. Повеќе станбени објекти се станбени згради со два или повеќе стана кои можат да бидат станбени блокови, повеќекатници солитери;“

Точката 6. се менува и гласи:

„Лице е секое физичко или правно лице;“

По точката 6. се додаваат четири нови точки: 7., 8., 9. и 10., кои гласат:

„7. Процена е процес на определување на цена, односно проценување на пазарната вредност на предметот на процена од проценувач или овластен проценувач;

8. Проценувач е лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач, во единица на локалната самоуправа на работи од област на процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на имот, во банка или штедилница регистрирана во Република Северна Македонија или во Бирото за судски вештачења;

9. Овластен проценувач е трговец поединец или трговско друштво кое поседува лиценца за процена за определена област издадена од надлежен министер;

10. Заедничка сопственост е сопственост на повеќе лица на неподелена ствар кога нивните делови се определени, но не се однапред определени;“

Точките 7., 8. и 9. стануваат точки 11., 12. и 13..

Член 2

Во член 5 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Ревизија на пазарната вредност на недвижниот имот од ставот (4) на овој член која претставува даночна основа на данокот на имот од страна на општините, општините на град Скопје и градот Скопје се врши на секои четири години.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Стапките на данокот на имот од членот 3 од овој закон се пропорционални и изнесуваат од 0,10% до 0,20%.

(2) Стапките на данокот на имот можат да се утврдуваат според видот на имотот.

(3) Стапките на данокот на имот за земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско производство се зголемуваат три пати во однос на стапките пропишани во ставот (1) на овој член.

(4) Стапките на данокот на имот за другиот недвижен имот опишан во членот 2 став (1) точка 1. од овој закон кој е во сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и на градот Скопје како и во сопственост на физички и правни лица, а кој не се користи од сопственикот или не се издава под закуп подолго од шест месеци во текот на една година, се зголемуваат за три пати во однос на стапките пропишани во ставот (1) на овој член.

(5) Државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и физичките и правни лица кои нема да пријават дека не користат недвижен имот кој е во нивна сопственост, ќе платат данок по стапка пет пати повисока од пропишаните стапки во ставот (1) на овој член.

(6) Висината на стапките од ставот (1) на овој член со одлука ја утврдува советот на општината, советот на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје согласно со Законот за градот Скопје.“

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

„Обврзникот на данокот на имот за едностанбен или повеќестанбен објект за домување и двор (земјиште) во кој живее има право на намалување на пресметаниот данок во висина од 50%.“

Член 5

Во член 17 во ставот 1 точка 2) зборовите: „стан, односно семејна станбена зграда“ се заменуваат со зборовите: „едностанбен и повеќестанбен објект за домување“.

Во точката 3) зборовите: „и економски згради“ се заменуваат со зборовите: „и/или земјоделски објекти кои се во функција на намената за земјиштето“.

Член 6

Во членот 21 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога цената постигната во актот за пренос на правото на сопственост е повисока од пазарната вредност утврдена согласно со Методологијата за проценка на пазарната вредност, даночна основа е цената постигната во актот за пренос на правото на сопственост.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

По ставот (5) кој станува став (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) При продажба на недвижност која во јавните книги на сопственост ќе биде запишана како заедничка сопственост, данокот на промет на недвижности се пресметува и плаќа од страна на сите сопственици на недвижниот имот во еднаков дел.

(8) При продажба на недвижност која во јавните книги на сопственост ќе биде запишана како сосопственост, данокот на промет на недвижности се пресметува и плаќа од страна на сите сосопственици на недвижниот имот сразмерно на нивниот сопственички дел на имотот.“

Ставот (6) станува став (9).

Член 7

Во членот 32 по зборот „Судот“ се додаваат зборовите: „односно нотарот“.

Член 8

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 9

Одредбите од членот 2 со кои во членот 5 се додава нов став (7) и одредбите од членот 3 со кои се менува членот 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2022 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMEVE MBI PRONËN

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi Pronën (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16) dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 96/2019), në nenin 2, pika 1. ndryshon si vijon:

“Prona të patundshme janë tokat (bujqësore, ndërtimore, pyjore dhe kullotat) dhe objekte një banesore dhe shumë banesore për banim, garazhe, ndërtesa afariste dhe hapësira afariste, objekte të tjera si dhe instalime të ngritura mbi to ose nën to dhe të lidhura me to në mënyrë të përhershme”;

Pas pikës 1 shtohen dy pika të reja 1-a dhe 1-b si vijojnë:

“1-a. Objekte një banesore janë shtëpi familjare të pavarura, vila, shtëpi atriumi, shtëpi në varg dhe shtëpi pushimi.

1-b. Objekte shumë banesore janë ndërtesa banimi me dy ose më shumë banesa të cilat mund të jenë blloqe banimi, solitera shumëkatësh”.

Pika 6. ndryshon si vijon:

“Person është çdo person fizik ose juridik”.

Pas pikës 6. shtohen katër pika të reja: 7., 8., 9. dhe 10. si vijojnë:

7. “Vlerësim është procesi i përcaktimit të çmimit, përkatësisht vlerësimi i vlerës tregtare të lëndës së vlerësimit nga vlerësues ose vlerësues i autorizuar”;

8. “Vlerësues është personi, i cili e ka kaluar provimin profesional për vlerësues dhe është punësuar te vlerësues i autorizuar, në njësi të vetëqeverisjes lokale në punë nga sfera e vlerësimit të vlerës tregtare të pronës së patundshme për vlerësim të tatimit mbi pronën, në bankë ose kursimore të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose në Byronë e Ekspertizave Gjyqësore”;

9. Vlerësues i autorizuar është tregtari individual ose shoqëria tregtare që posedon licencë për vlerësim për një sferë të caktuar, të lëshuar nga ministri kompetent.

10. Bashkëpronësi është pronësia e më shumë personave të një sendi të pandashëm kur pjesët e tyre janë të përcaktuara, por nuk janë të përcaktuara paraprakisht”.

Pikat 7., 8. dhe 9. bëhen pika 11., 12. dhe 13..

Neni 2

Në nenin 5, pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Revizioni i vlerës tregtare të pronës së patundshme nga paragrafi (4) i këtij neni, që paraqet bazë tatimore e tatimit mbi pronën nga komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, kryhet çdo katër vjet.”.

Neni 3

Neni 6 ndryshon si vijon:

“(1) Shkallët e tatimit mbi pronën, të nenit 3 të këtij ligji, janë proporcionale dhe arrijnë nga 0.10% deri në 0.20%.

(2) Shkallët e tatimit mbi pronën mund të përcaktohen sipas llojit të pronës.

(3) Shkallët e tatimit mbi pronën për tokën bujqësore, e cila nuk shfrytëzohet për prodhim bujqësor, rriten për tri herë në krahasim me shkallët e përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni.

(4) Shkallët e tatimit të pronës për pronën tjetër të patundshme të përshkruar në nenin 2, paragrafi (1), pika 1. të këtij ligji, i cili është pronësi e shtetit ose e komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, si dhe në pronësi të personave fizikë dhe juridikë, dhe e cila nuk shfrytëzohet nga pronari ose nuk jepet me qira më shumë se gjashtë muaj gjatë një viti, rriten tri herë në krahasim me shkallët e përshkruara në paragrafin (1) të këtij neni.

(5) Shteti, komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe personat fizikë dhe juridikë që nuk do të paraqesin se nuk shfrytëzojnë pasuri të patundshme në pronësi të tyre, do të paguajnë tatim në shkallë pesë herë më të lartë se shkallët e përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni.

(6) Shumën e shkallëve nga paragrafi (1) të këtij neni, me vendim e përcakton Këshilli Komunal, Këshilli Komunal në Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit, në pajtim me Ligjin e Qytetit të Shkupit.”.

Neni 4

Neni 9 ndryshon si vijon:

“Tatimpaguesi i tatimit mbi pronën për objektin një banesor ose shumë banesor për banim dhe oborr (tokë) në të cilën jeton, ka të drejtë të zvogëlimit të tatimit të llogarit në shumën prej 50%”.

Neni 5

Në nenin 17 paragrafi (1), pika 2) fjalët: “banesë përkatësisht ndërtesë banesore familjare” zëvendësohen me fjalët: “objekt një banesor dhe shumë banesor për banim”.

Në pikën 3) fjalët: “dhe ndërtesa ekonomike” fshihen dhe në vendin e tyre shtohen fjalët: “dhe/ose objekte bujqësore që janë në funksion të dedikimit për tokën”.

Neni 6

Në nenin 21, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Me përjashtim të paragrafit (1) i këtij neni, në rast kur çmimi i arritur në aktin për transferimin e të drejtës së pronësisë është më i lartë se vlera e tregut, e përcaktuar në pajtim me Metodologjinë për vlerësimin e vlerës së tregut, baza e tatimit është çmimi i arritur në aktin për transferimin e të drejtës së pronësisë”.

Paragrafët (2), (3), dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Pas paragrafit (5), i cili bëhet paragraf (6), shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si vijon:

“(7) Gjatë shitjes së patundshmërisë, e cila në librat publikë të pronësisë do të regjistrohet si pronë e përbashkët, tatimi i qarkullimit të patundshmërive llogaritet dhe paguhet nga të gjithë pronarët e pronës së patundshme në pjesë të barabartë.

(8) Gjatë shitjes së patundshmërisë e cila në librat publikë të pronësisë do të regjistrohet si bashkëpronësi, tatimi i qarkullimit të patundshmërive llogaritet dhe paguhet nga të gjithë bashkëpronarët e pronës së patundshme në përpjesëtim me pjesën e tyre të pronësisë së pronës”.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (9)”.

Neni 7

Në nenin 32, pas fjalës: “Gjykata” shtohen fjalët: “përkatësisht noteri”.

Neni 8

Në të gjithë tekstin e ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 9

Dispozitat e nenit 2, me të cilat në nenin 5 shtohet paragraf i ri (7) dhe dispozitat e nenit 3, me të cilat ndryshohet neni 6 i këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari i vitit 2022.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2495.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за административните такси,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3113/1 Претседател на Република
30 јуни 2021 година Северна Македонија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси ("Службен весник на Република Македонија" број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 и 23/16), членот 36 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок ако во исправите што се издаваат без такса не назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса (член 19 став 1).

(2) За прекршоците од став (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 2

Во членот 36-а зборовите: „25 до 50“ се заменуваат со бројот „500“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË TAKSAVE
ADMINISTRATIVE

Neni 1

Në Ligjin e Taksave Administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 7/2006, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 dhe 23/16), neni 36 ndryshohet dhe bëhet:

“(1) Gjobjë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje të kryer, nëse në dokumentet që lëshohen pa tarifë nuk përcakton se për cilin qëllim lëshohen dhe në bazë të cilës rregullore janë liruar nga tarifa (neni 19 paragrafi (1)).

(2) Për kundërvajtjet sipas paragrafit (1) të këtij neni, procedurë të kundërvajtjes dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente.”

Neni 2

Në nenin 36-a fjalët: “25 deri 50” zëvendësohen me numrin “500”.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2496.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3114/1 Претседател на Република
30 јуни 2021 година Северна Македонија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Член 1

Во Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, 88/2008, 35/11 и 139/14 „Службен весник на Република Северна Македонија” број 98/19) во членот 24-б по зборот „гаранција“ се става запирка, зборот „или“ се брише, а по зборот „заем“ се додаваат зборовите: „краткорочна и/или долгорочна позајмица од Централниот буџет на Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 28 став (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот „300“, а бројот „2.000“ се заменува со бројот „500“.

Член 3

Во членот 28-а став (1) во воведната реченица бројот „50.000“ се заменува со бројот „15.000“, а бројот „100.000“ се заменува со бројот „20.000“.

Во став (2) бројот „20.000“ се заменува со бројот „500“, а бројот „40.000“ се заменува со бројот „1.000“.

Во став (3) зборовите: „една до пет години.“ се заменуваат со зборовите: „една година.“.

Член 4

Членот 29 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 500 евра, во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок на одговорното, односно раководното лице на носителот на јавен долг за сторен прекршок, доколку:

- не поднесе информација до Министерството за финансии (член 6-а став (2) и член 26), и

- не ги уплати средствата во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија (член 23 став (4)).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра, во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок на одговорното, односно раководното лице на носителот на јавен долг за сторен прекршок, доколку:

- започне преговори за задолжување, без претходна согласност на Министерството за финансии (членови 16 и 20-а), и

- започне постапка за задолжување спротивно на членовите 24-а и 24-б од овој закон.“.

Член 5

Во членот 29-а во ставот (1) зборот „порамнување“ се заменува со зборот „спокодување“.

Член 6

Во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Л И Г Ј ПЁР НДРЈШИМИН ДНЕ ПЛОТЁСИМИН Е ЛИГИТ ТЁ БОРХИТ ПУБЛИК

Нени 1

Нё Лигјин е Борхит Публик (“Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё” numёr 62/2005, 88/2008, 35/11 dhe 139/14, “Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё” numёr 98/19) нё ненин 24-б пас фјалёс “garanci” vihet presje, фјала “ose” shlyhet, ndёrsa пас фјалёс “hua” shtohen фјалёт: “huamarje afatshkurtёr dhe/ose afatgjatё nga Buxheti Qendror i Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut”.

Нени 2

Нё ненин 28 параграфи (2) numri “1.000” zёvendёsohet me numrin “300”, ndёrsa numri “2.000” zёvendёsohet me numrin “500”.

Нени 3

Нё ненин 28-а параграфи (1) нё фјалинё hyрёse numri “50.000” zёvendёsohet me numrin “15.000”, ndёrsa numri “100.000” zёvendёsohet me numrin “20.000”.

Нё параграфин (2) numri “20.000” zёvendёsohet me numrin “500”, ndёrsa numri “40.000” zёvendёsohet me numrin “1.000”.

Нё параграфин (3) фјалёт: “njё deri нё pesё vite.” zёvendёsohen me фјалёт: “njё vit”.

Нени 4

Нени 29 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobё nё shumё prej 300 deri 500 euro, нё kundёrvlerё tё denarit, do t’i shqiptohet pёr kundёrvajtje personit pёrgjegjёs, pёrkatёsisht personit udhёheqёs tё borxhit publik pёr kundёrvajtje tё kryer, nёse:

- nuk parashtron informatё nё Ministrinё e Financave (neni 6-а параграфи (2) dhe neni 26),

- nuk i paguan mjetet нё llogari tё Buxhetit tё Republikёs sё Maqedonisё (neni 23 параграфи (4)).

“(2) Gjobё нё shumё prej 500 deri 1.000 euro, нё kundёrvlerё tё denarit, do t’i shqiptohet pёr kundёrvajtje personit pёrgjegjёs, pёrkatёsisht personit udhёheqёs tё borxhit publik pёr kundёrvajtje tё kryer, nёse:

- fillon bisedime pёr huamarrien, па pёlqimin paraprak tё Ministrisё sё Financave (nenet 16 dhe 20-а) dhe

- fillon procedurё pёr huamarrie нё kundёrshtim me nenet 24-а dhe 24-б tё kёtij ligji.”.

Нени 5

Нё ненин 29-а нё параграфин (1) фјала “kompensim” zёvendёsohet me фјалён “marrёveshje”.

Нени 6

Нё tё gjithё текстин е ligjit, фјалёт: “Republika e Maqedonisё” zёvendёsohen me фјалёт: “Republika e Maqedonisё sё Veriut”.

Нени 7

Ky ligj hyn нё fuqi ditёn е tetё nga dita е botimit нё “Gazetёn Zyrtare tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut”.

2497.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за стоконните резерви,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3115/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија” број 84/2008, 77/2009, 24/11, 43/14 и 83/18), во член 2 став (2) зборот „помагала“ се заменува со зборот „средства“, а зборот „готварска“ се заменува со зборот „прехранбена“.

Член 2

Во член 8 во ставовите (5) и (6) зборот „помагала“ се заменува со зборот „средства“.

Член 3

Во член 23 став (1) зборот „готварска“ се заменува со зборот „прехранбена“, а во ставовите (3) и (4) зборот „помагала“ се заменува со зборот „средства“.

Член 4

Во член 24 ставовите (4) и (5) се бришат.

Член 5

Членот 25-а се менува и гласи:

„(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека по прв пат е сторена неправилност од членот 9-а на овој закон, со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекцискиот надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(2) За изречените опомени Агенцијата води евиденција. Формата и содржината на евиденцијата ја утврдува директорот на Државниот пазарен инспекторат.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана или друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.“

Член 6

Членот 25-б се брише.

Член 7

Во член 26 во ставот (2) зборовите: „од 300 до 600“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„За дејствија од ставот (1) на овој член, покрај глобата, на одговорното лице кај складиштарот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење определена професија, дејност или должност најдолго до една година.“

Член 8

Членот 26-б се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на складиштарот ако не постапи согласно со одредбите од членот 9-а на овој закон.

(2) За дејствија од ставот (1) на овој член, покрај глобата, на одговорното лице кај складиштарот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење определена професија, дејност или должност најдолго до една година.“

Член 9

Членот 28 се менува и гласи:

„За прекршоците од членот 26 на овој закон, Агенцијата е должна на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоците.“

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

LIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË REZERVAVE TË MALLRAVE

Нени 1

Нë Лигјин е Резерваве тë Маллраве (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 dhe 83/18), në nenin 2 paragrafi (2) fjalët: “mjete ndihmëse” zëvendësohen me fjalën “mjete”, ndërsa fjala “gatuese” zëvendësohet me fjalën “ushqimore”.

Нени 2

Në nenin 8 në paragrafët (5) dhe (6) fjalët: “mjete ndihmëse” zëvendësohen me fjalën “mjete”.

Нени 3

Në nenin 23 paragrafi (1) fjala “gatuese” zëvendësohet me fjalën “ushqimore”, ndërsa në paragrafët (3) dhe (4) fjalët: “mjete ndihmëse” zëvendësohen me fjalën “mjete”.

Нени 4

Në nenin 24 paragrafët (4) dhe (5) fshihen.

Нени 5

Нени 25-а ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori përcakton se për herë të parë është bërë parregullsi e neni 9-а të këtij ligji, me aktvendim shqipton vërejtje dhe cakton afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i obliguar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara me procesverbal.

(2) Për vërejtjet e shqiptuara Agjencia mban evidencë. Formën dhe përmbajtjen e evidencës e përcakton drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut.

(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, në rast kur inspektori do të vlerësojë se parregullsitë e përcaktuara dhe mangësitë mund të shkaktojnë ose shkaktojnë rrezik të drejtpërdrejtë të jetës dhe shëndetit të njerëzve ose dëm financiar ose dëm për pronë me vlerë më të madhe ose kërcënim të mjedisit jetësor ose kërcënim të interesit publik, me aktvendim shqipton masë inspektuese, si obligim, urdhër, ndalesë ose masë tjetër, nëse është e përcaktuar me ligj të veçantë, me të cilën në mënyrë më adekuate do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese”.

Нени 6

Нени 25-б fshihet.

Нени 7

Në nenin 26 në paragrafin (2) fjalët: “prej 300 deri në 600” zëvendësohen me fjalët: “prej 300 deri në 500”.

Paragrafi (3) ndryshon dhe është:

“Për veprimet e paragrafit (1) të këtij neni, krahas gjobës, personit përgjegjës të depos do t'i shqiptohet edhe sanksion i kundërvajtjes ndalesë për ushtrim të profesionit të caktuar, veprimtarisë ose detyrës më së gjati deri në një vit”.

Нени 8

Нени 26-б ndryshon dhe është:

“(1) Gjobë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punonjësit të depos nëse nuk vepron në pajtim me dispozitat e neni 9-а të këtij ligji.

(2) Për veprimet e paragrafit (1) të këtij neni, krahas gjobës, personit përgjegjës të depos do t'i shqiptohet edhe sanksion i kundërvajtjes ndalesë për ushtrim të profesionit të caktuar, veprimtarisë ose detyrës më së gjati një vit”.

Нени 9

Нени 28 ndryshon dhe është:

“Për kundërvajtjet e neni 26 të këtij ligji Agjencia është e obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t'i japë urdhërpagesë të kundërvajtjes para se të ngrejë kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes, në pajtim me Лигјин e Kundërvajtjeve.”

Нени 10

Ky ligj hyn në fuqi ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2498.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3116/1
30 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

Член 1

Во Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), во член 56 став 1 зборовите: „330 до 820“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500“.

Член 2

Во член 57 став 1 зборовите: „од 4800“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000“.

Во ставот 2 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 3

Во член 57-а ставот (2) се менува и гласи:

„Доколку финансискиот инспектор констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, личното име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието правната квалификација на прекршокот и лицата затекнати на самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува финансискиот инспектор и сторителот.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, истото ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.“

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13).

Член 4

Во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË BUXHETIT

Neni 1

Në Ligjin e Buxhetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 dhe 167/16), në nenin 56 paragrafi 1 fjalët: “330 deri në 820“ zëvendësohen me fjalët: “250 deri në 500“.

Neni 2

Në nenin 57 paragrafi 1 fjalët: “prej 4.800“ zëvendësohen me fjalët: “prej 1.000“ deri në 10.000“.

Në paragrafin 2 fjalët: “30%“ nga gjoba e përcaktuar për personin juridik“ zëvendësohen me fjalët: “250 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit“.

Neni 3

Në nenin 57-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Nëse inspektori financiar konstaton kundërvajtje, përpilon procesverbal në të cilin shënon elementet e rëndësishme të veprimit, nga i cili del shënimi juridik i kundërvajtjes, emri personal, adresa dhe numri i vetëm amë i qytetarit, ndërsa për personin juridik, del emri, selia dhe numri tatimor, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit, kualifikimi juridik i kundërvajtjes dhe personat e ndodhur në vendin e ngjarjes, si dhe jep propozim për zgjidhje duke një urdhërpagesë për kundërvajtjen. Procesverbalin e nënshkruan inspektori financiar dhe kryerësi i veprës“.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

“(3) Nëse kryerësi nuk pajtohet t’i lëshohet urdhërpagesë kundërvajtëse, ajo shënohet në procesverbalin e kundërvajtjes së konstatuar, ndërsa inspektori financiar parashtrohet për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes para gjykatës kompetente“.

Paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dhe (13).

Neni 4

Në të gjithë tekstin e ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë“ zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut“.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

2499.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за данокот на добивка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 година.

Бр. 08-3117/1
30 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 1

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 232/19, 275/19 и 290/20) во член 9 став (1) точка 2) во алинејата 6 процентот „40%“ се заменува со процентот „80 %“.

Во точка 5-б), зборот „дополнително“ се заменува со зборот „доброволно“.

Во точката 21) зборовите: „9000 денари“ се заменуваат со зборовите: „50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Северна Македонија.“.

Член 2

Во член 9-а ставот (5) се менува и гласи:

„Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат може да се амортизира во целина независно од пропишаниот век на траење, при што за таквата амортизација во целина да влезе како расход при утврдување на основата за оданочување, најдоцна до 31 јануари наредната година се поднесува барање за издавање на согласност до Управата за јавни приходи, која во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето ја издава согласноста.“.

Член 3

Во член 19 ставот (2) се брише.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË TATIMIT TË FITIMIT

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi Fitimin (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 dhe 248/18 dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 232/19, 275/19 dhe 290/20) në nenin 9 paragrafi (1) pika 2) nënpika 6, përqindja “40%” zëvendësohet me përqindjen “80%”.

Në pikën 5-b), fjalët: “në mënyrë plotësuese” zëvendësohen me fjalën “vullnetarisht”.

Në pikën 21) fjalët “9.000 denarë” zëvendësohen me fjalët “50% e pagës mesatare mujore bruto të paguar në vitin paraprak në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 2

Në nenin 9-a paragrafi (5) ndryshon dhe thotë:

“Vlera aktuale e mbetur e mjeteve që nuk mund të shfrytëzohen më tej, mund të amortizohen në tërësi, pavarësisht nga afati i përcaktuar i kohëzgjatjes, me ç’rast për amortizimin e tillë në tërësi të hyjë si shpenzim gjatë përcaktimit të bazës së tatimit, më së voni deri më 31 janar të vitit të ardhshëm, parashtrohet kërkesë për lëshimin e pëlqimit nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, e cila jep pëlqim në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës”.

Neni 3

Në nenin 19, paragrafi (2) fshihet.

Paragrafët (3), (4), (5) bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4).

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (5) fjalët “paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (4)”.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2500.

Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „BEYOND HORIZON 21“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество на вежбата „Beyond Horizon 21“ која ќе се одржи во Република Бугарија, во период од 13 јули до 22 јули 2021 година се испраќаат дваесет и двајца припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување, исхрана, дневници и транспорт на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-7219/1
5 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2501.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог бр.08-4468/2 од 17 јуни 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.127/19) и Правилникот за формата и содржината на мандатниот платен налог бр. 08-4468/5 од 17 јуни 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 127/19).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4475/6
30 јуни 2021 година
Скопје

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.



Прилог бр. 1

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Број: _____
 Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22 став (1) од Законот за практиканство, инспекторот за труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ		
Назив		Даночен број
Седиште		Деловна банка
Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за труд поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

 Потпис на сторителот

М.П.

 Инспектор



Пр и л о г б р . 2

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Број: _____
Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22 став (1) од Законот за практиканство, инспекторот за труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач – физичко лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ		
Назив		Даночен број
Седиште		Деловна банка
Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеелиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ___ (општина каде се уплаќа) - 05327, прик одна шифра и програма 72213000, со цел на доснака: уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за труд поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот _____

М.П.

Инспектор _____



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
 - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 3

Број: _____
 Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22 став (1) од Законот за практиканство, инспекторот за труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
 (за одговорното лице во правното лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датуми и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за труд поднесува барање за поведување прекршочни постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

MIL

Инспектор

2502.

Врз основа на член 19 став (9) од Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
ИЗРЕЧЕНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ ОПОМЕНИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречените инспекциски мерки опомени.

Член 2

Евиденцијата за изречените инспекциски мерки опомени се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи рубрики за: реден број, број и датум на решението со кое е изречена опомената, име и презиме на лицето кое го сторило прекршокот за кој се изрекува опомена, живеалиште/престојувалиште, назив и седиште на работодавачот, кратко означување на видот на прекршокот за кој се изрекува опомената, име и презиме на инспекторот за труд кој ја изрекол опомената и забелешка.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација бр.08-4468/3 од 17 јуни 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.127/19).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4475/7
30 јули 2021 година
Скопје

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

2503.

Врз основа на член 9, член 10, член 13, член 14, член 17, член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 31/2020), а постапувајќи по барањата заведени под број УП1 08-5 доставени на ден 28.01.2021 година од страна на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје – во основање, Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 29.06.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА одобрение на барањето за основање на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, со седиште на Бул. Климент Охридски бр. 45 кат 1 лок. 10, Скопје.

2. Предмет на работење на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје ќе биде основање и управување со отворени инвестициски фондови, водење на работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио и инвестиционо советување согласно член 6 став 1 и став 2 од Законот за инвестициски фондови.

3. СЕ ДАВА одобрение на барањето за давање согласност на Статутот на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје донесен на ден 26.04.2021 година.

4. СЕ ДАВА согласност на лицето Александра Митев со адреса на ул. Донбас бр 14/1-23 од Скопје да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.

5. СЕ ДАВА согласност на лицето Сашо Дракуловски со адреса на ул. Њуделхиска бр. БЗ - 4 - 17 од Скопје, да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.

6. СЕ ДАВА согласност на лицето Стефан Степаноски со адреса на ул. Тодор Александров бр. 85/1-4 од Скопје, да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.

7. СЕ ДАВА согласност за именување на лицето Сашо Дракуловски за извршен член на Одборот на директори, односно главен извршен директор на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје.

8. СЕ ДАВА согласност за именување на лицето Огнен Тилиќ за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје.

9. Согласноста од точките 7 и 8 се дава во времетраење до првото годишно собрание на друштвото.

10. ДУИФ Вега Фондови АД Скопје е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави извод од извршената регистрација во рок од петнаесет дена по извршениот упис во Трговскиот регистар.

11. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Број УП1 08-5
29 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиги, с.р.**

Në bazë të nenit 9, nenit 10, nenit 13, nenit 14, nenit 17, nenit 18 dhe nenit 19 të Ligjit të Fondeve të Investimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), e duke vepruar ndaj kërkesave të regjistruara nën numrin PA1 08-5 të dorëzuara më datë 28.1.2021 nga ana e SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup – në themelim, Komisioni i Letrave me Vlerë në seancën e mbajtur më 29.6.2021, miratoi

A K T V E N D I M

1. JEPET miratimi i kërkesës për themelim të SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup, me seli në bul. “Klimenti i Ohrit” nr. 45 kati i 1-rë, lok. 10, Shkup.

2. Lëndë e punës së SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup, do jetë themelimi dhe administrimi me fonde të hapura investimi, udhëheqje e punëve të menaxhimit me mjetet për llogarinë e klientit individual – pronar i portofolit dhe këshillimit për investim në pajtim me nenin 6 paragrafi (1) dhe paragrafi (2) të Ligjit të Fondeve të Investimeve.

3. JEPET miratimi i kërkesës për dhënie të pëlqimit të Statutit të SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup të miratuar më 26.4.2021.

4. JEPET pëlqimi për Aleksandra Mitevën me adresë në rr. “Donbas” nr.14/1-23 nga Shkupi për të përvetësuar pjesëmarrje të kualifikuar në SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup, respektivisht të përvetësojë aksione me të drejtë vote, shuma kumulative e të cilave nuk tejkalon 50% të gjithëj aksioneve të emetuara me të drejtë vote të shoqërisë.

5. JEPET pëlqimi për Sasho Drakullovskin me adresë në rr. "Nju Delhi" nr. B3 - 4 - 17 nga Shkupi, për të përvetësuar pjesëmarrje të kualifikuar në SHAFI "Vega Fondovi" SHA, Shkup, respektivisht të përvetësojë aksione me të drejtë vote, shuma kumulative e të cilave nuk tejkalon 30% të gjithëj aksioneve të emetuara me të drejtë vote të shoqërisë.

6. JEPET pëlqimi për Stefan Stepanoskin me adresë në rr. "Todor Aleksandrov" nr. 85/1-4 nga Shkupi, për të përvetësuar pjesëmarrje të kualifikuar në SHAFI "Vega Fondovi" SHA, Shkup, respektivisht të përvetësojë aksione me të drejtë vote, shuma kumulative e të cilave nuk tejkalon 30% të gjithëj aksioneve të emetuara me të drejtë vote të shoqërisë.

7. JEPET pëlqimi për emërimin e Sasho Drakullovskin për anëtar ekzekutiv të Bordit të drejtorëve, respektivisht drejtor kryesor ekzekutiv i SHAFI "Vega Fondovi" SHA, Shkup.

8. JEPET pëlqimi për emërimin e Ognen Tiliqit për anëtar ekzekutiv të Bordit të drejtorëve, respektivisht drejtor ekzekutiv i SHAFI "Vega Fondovi" SHA, Shkup.

9. Pëlqimi nga pikat 7) dhe 8) jepet në kohëzgjatje deri në kuvendin e parë të rradhës të shoqërisë.

10. SHAFI "Vega Fondovi" SHA, Shkup është e obliguar që Komisionit të Letrave me Vlerë t'i dorëzojë certifikatë nga regjistrimi i kryer brenda pesëmbëdhjetë ditësh pas regjistrimit të kryer në Regjistrin Tregtar.

11. Ky aktvendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të RMV-së".

Numër PA 1 08-5
29.6.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

2504.

Врз основа на член 2 точка 28 алинеја 5, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, бр.43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015, бр.23/2016 и бр.83/2018 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје поднесено на ден 14.6.2021 година и дополнето на ден 25.6.2021 година и на ден 28.6.2021 година, на седницата одржана на ден 29.6.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за трговија и услуги Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје му се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 370.000 обични акции во вкупна вредност од 3.700.000 евра, односно во денарска противвредност од 228.271.500 денари согласно Одлуката бр.03-235 од 24.06.2021 година за зголемување на основната главнина на Друштвото со трансформирање на заем во влог преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, донесена на одржано Собрание на акционери од страна на единствениот акционер на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката. бр.03-235 од 24.6.2021 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП 1 10-102
29 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë ненит 2 пика 28 нëника 5, ненит 9 dhe ненит 27 тë Лигит тë Letrave me Vlerë ("Gazeta zZrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 95/2005, nr. 25/2007, nr. 07/2008, nr. 57/2010, nr. 135/2011, nr.13/2013, nr.188/2013, nr.43/2014, nr.15/2015, nr.154/2015, nr.192/2015, nr.23/2016 dhe nr. 83/2018 dhe "Gazeta zyrtare e RMV-së" numër 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj Kërkesës së Shoqërisë Enerxhi Deliveri Sollushns SHA Shkup, të parashtruar më 14.6.2021 dhe të plotësuar më 25.6.2021 dhe më 28.6.2021, në seancën e mbajtur më 29.6.2021 miratoi:

AKTVENDIM PËR MIRATIMIN E EMETIMIT TË LETRAVE ME VLERË AFATGJATE ME ANË TË OFERTËS PRIVATE

1. Shoqërisë së Tregtisë dhe Shërbimeve "Enerxhi Deliveri Sollushns" SHA Shkup i miratohet emetimi i letrave me vlerë afatgjate me anë të ofertës private – emetimi i dytë i 370.000 aksioneve të zakonshme në vlerë të përgjithshme prej 3.700.000 euro, përkatësisht në kundërvlerë denari prej 228.271.500 denarë në përputhje me Vendimin nr.03-235 datë 24.6.2021 për rritjen e kapitalit themelor të Shoqërisë me transformimin e huas në investim nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nga emetimi i dytë me anë të ofertës private, marrë në Kuvendin e mbajtur të aksionarëve nga ana e aksionarit të vetëm të Shoqërisë.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij Aktvendimi duhet që patjetër të kryejë të gjitha detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me Ligjin dhe Vendimin nr.03-235 datë 24.6.2021.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij Aktvendimi ka për detyrë që brenda 8 (tetë) ditëve nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e kapitalit themelor në Regjistrin tregtar.

4. Miratimi i emetimit të letrave me vlerë me anë të ofertës private do të zbatohet me kusht që Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të nxjerrë aktvendim për regjistrimin e rritjes së kapitalit themelor.

5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij Aktvendimi ka për detyrë që të dorëzojë letrat me vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda tri ditësh pune nga regjistrimi i rritjes së kapitalit themelor në regjistrin tregtar.

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij Aktvendimi ka për detyrë që brenda pesë ditësh pune nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të dorëzojë dëshmi te Komisioni i Letrave me Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.

7. Ky aktvendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Numër PA 1 10-102
29.6.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
рок за рекламации: 15 дена.
жиро-сметка: 300000000188798.
депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
печат: печатница Напредок ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622